


ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ




ГЛАСНИК

Скопје
год. 21 - бр. 1
февруари 2014

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

UDK 347.77

ISSN 1857-6240



ГЛАСНИК

Патенти

Индустриски дизајн

Трговски марки

Ознаки на потеклото на производите

Лиценци

Застапување

Скопје

год. 21 - бр. 1


февруари 2014

КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO

AD - Андора	EE - Естонија	LB - Либан	SA - Саудиска Арабија
AE - Здружените Арапски Емирати	EG - Египет	LC - Света Луција	SB - Соломонски Острови
AF - Авганистан	EH - Западна Сахара	LI - Лихтенштајн	SC - Сејшелски Острови
AG - Антика и Бардуба	ER - Еритреја	LK - Шри Ланка	SD - Судан
AI - Антигуа	ES - Шпанија	LR - Либериа	SE - Шведска
AL - Албанија	ET - Етиопија	LS - Лесото	SG - Сингапур
AM - Ерменија	FI - Финска	LT - Литванија	SH - Света Елена
AN - Холандски Антили	FJ - Фиџи	LU - Луксенбург	SI - Словенија
AO - Ангола	FK - Фокландски Острови	LV - Латвија	SK - Словачка
AR - Аргентина	FO - Овчи Острови	LY - Либија	SL - Сиера Леоне
AT - Австрија	FR - Франција	MA - Мароко	SM - Сан Марино
AU - Австралија	GA - Габон	MC - Монако	SN - Сенегал
AW - Аруба	GB - Велика Британија	MD - Молдавија	SO - Сомалија
AZ - Азејберџан	GD - Гранада	ME - Црна Гора	SR - Суринам
BA - Босна и Херцеговина	GE - Грузија	MG - Мадагаскар	ST - Сао Томе и Принсипе
BB - Барбадос	GH - Гана	MK - Македонија	SV - Салвадор
BD - Бангладеш	GI - Гибралтар	ML - Мали	SY - Сирија
BE - Белгија	GL - Гренланд	MM - Бурма	SZ - Свазиленд
BF - Горна Волта	GM - Гамбија	MN - Монголија	TC - Турки
BG - Бугарија	GN - Гвинеа	MO - Макао	TD - Чад
BH - Бахреин	GQ - Екваторијална Гвинеа	MP - Северни Маријански Острови	TG - Того
BI - Бурунди	GR - Грција	MR - Мавританија	TH - Тајланд
BJ - Бенин	GS - Јужна Џорџија и Острови на Јужни Сендвич	MS - Монсерато	TJ - Таџикистан
BM - Бермуди	GT - Гватемала	MT - Малта	TM - Туркменија
BN - Брунеј Даресалам	GW - Гвинеа Бисао	MU - Маврициус	TN - Тунис
BO - Боливија	GY - Гвајана	MV - Малдиви	TO - Тонга
BR - Бразил	HK - Хонг Конг	MW - Малави	TP - Источен Тимор
BS - Бахами	HN - Хондурас	MX - Мексико	TR - Турција
BT - Бутан	HR - Хрватска	MY - Малезија	TT - Тринидад и Тобаго
BV - Островот на Буве	HT - Хаити	MZ - Мозамбик	TV - Тувалу
BW - Боцвана	HU - Унгарија	NA - Намибија	TW - Тајван
BY - Белорусија	ID - Индонезија	NE - Нигер	TZ - Танзанија
CF - Централноафриканска Република	IE - Ирска	NG - Нигерија	UA - Украина
CG - Конго	IL - Израел	NI - Никарагва	UG - Уганда
CH - Швајцарија	IN - Индија	NL - Холандија	US - Соединети Американски Држави
CI - Брегот на слоновата коска	IQ - Ирак	NO - Норвешка	UY - Уругвај
CK - Острови на Кук	IR - Иран	NP - Непал	UZ - Узбекистан
CL - Чиле	IS - Исланд	NR - Науру	VA - Ватикан
CM - Камерун	IT - Италија	NZ - Нов Зеланд	VC - Св. Винсент и Гренадин
CN - Кина	JM - Јамајка	OM - Оман	VE - Венецуела
CO - Колумбија	JO - Јордан	PA - Панама	VG - Британски Девствени Острови
CR - Костарика	JP - Јапонија	PE - Перу	VN - Виетнам
CU - Куба	KE - Кенија	PG - Нова Гвинеа	VU - Вануату
CV - Капе Верде	KG - Киргизија	PH - Филипини	WS - Самоа
CY - Кипар	KH - Камбоџа	PK - Пакистан	YE - Јемен
CZ - Чешка	KI - Кирибати	PL - Полска	YU - Југославија
DE - Германија	KM - Коморски Острови	PR - Порторико	ZA - Јужноафричка Република
DJ - Џибути	KN - Св. Китс и Невис	PT - Португалија	ZM - Замбија
DK - Данска	KP - Демократска Република Кореа	PY - Парагвај	ZR - Заир
DM - Доминика	KR - Република Кореа	QA - Катар	ZW - Зимбабве
DO - Доминиканска Република	KW - Кувајт	RO - Романија	
DZ - Алжир	KY - Кајмански Острови	RS - Србија	
EC - Еквадор	KZ - Казакстан	RU - Руска Федерација	
	LA - Лаос	RW - Руанда	

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

AP	- Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO)
BX	- Бирото на Бенелукс за жигови и модели
EA	- Евроазиска патентна организација
EM	- Биро за хармонизација (жигови и модели/мостри) (EU)
EP	- Европско патентно биро (EPO)
IB	- Меѓународно биро (како што е PCT приемното биро)
OA	- Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI)
WO	- Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO)
GC	- Кооперативен совет на арапските земји во Заливот



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

ГЛАСНИК

год. 21 бр.1, февруари 2014

©2014

Државен завод за индустриска сопственост

двомесечник

за издавачоѝ

САФЕТ ЕМРУЛИ, дирекѝор

уредувачки одбор

НАТАША ЗДРАВКОВСКА

ИРЕНА ЈАКИМОВСКА

СИМЧО СИМЈАНОВСКИ

главен уредник

САФЕТ ЕМРУЛИ

уредник

компјутерска и графичка обработка

АРЈЕТОН УЗАИРИ

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и на англиски јазик.

адреса на издавачоѝ

11 Октомври 25, Скопје

тел. ++389 2 31 16 379

факс ++389 2 31 16 041

e-mail mail@ippo.gov.mk

http://www.ippo.gov.mk

СОДРЖИНА

I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

Огласување за ништовно решение за
признавање на правото од индустриска
сопственост

..... 1

ПАТЕНТИ

..... 2-23

Прегледи

..... 20-21

Промени, пренос, спојување,
престанок

..... 22-23

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

..... 24-54

Пријави на Индустриски Дизајн

..... 24-28

Прегледи

..... 28

Решенија на Индустриски Дизајн

..... 29-54

Прегледи

..... 54

ТРГОВСКИ МАРКИ

..... 55-198

Пријави на Трговски Марки

..... 55-131

Прегледи

..... 124-131

Решенија на Трговски Марки

..... 132-198

Прегледи

..... 186-192

Промени, пренос,

продолжувања, спојување,

престанок

..... 192-198

Листа на застапници

..... 199-204

I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Согласно членот 224 од Законот за инду-стриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр.47/02 42/03 09/04) решението за признавање на правото на индустриска сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за признавање на тоа право.

Предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска сопственост согласно членот 225 од Законот за индустриската сопственост може да поднесе заинтересирано лице јавниот обвинител или Заводот по службена должност.

Предлогот за огласување за ништовно решение за признавање на правата од индустриска сопственост може да се поднесе за сето време на траењето на заштитата.

ПАТЕНТИ

Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 Државниот завод за заштита на индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на патент.

Во согласност со членот 60 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 со денот на објавувањето на податоците од решението на патент и апстрактот со нацрт ако го има патентот се признава и се запишува во регистарот на патентите. Во согласност со членот 66 и членот 69 став 3 од ЗИС (“Службен весник на Република Македонија бр. 21/09) кон податоците на решението врз основа на доказ за потполно испитување се објавува првото патентно барање. Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти (“Службен весник на Република Македонија бр. 49/97) ДЗИС го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса.

Податоците се означени со ИНИД* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во ИНИД воведени се дополнителни кодови.

(11) Регистарски број на документот

(13) Вид на документот:

А-патент А1-патент со доказ

А2-дополнителен патент

Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент

Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања

(21) Број на пријавата

(22) Датум на поднесувањето

(23) Дата на изложбено или саемско првенство

(30) Право на првенство: датум држава број

(45) Дата на објавување

(45) Објава на првичните патентни барања

(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(54) Назив на пронајдокот

(56) Цитирани документи

(57) Апстракт или патентно барање

- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ех - SY број на пријавата година ех - YU број на патентот)
- (61) Број на основната пријава
- (62) Број на првобитната пријава
- (72) Пронајдувач (и)
- (73) Носител на правото на патентот
- (74) Застапник
- (86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата)
- (87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето, објавен број - WO)
- (96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на EP пријавата)
- (97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на билтен)

* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data

(51) В 29С 00/00

(11) 4814

(13) А

(21) 2012/352

(22) 03/10/2012

(45) 31/08/2013

(30) П20120352 03/10/2012 МК

(73) Ширкоски Живко

ул.Борка Спиркоски 28 Прилеп, МК

(72) Ширкоски Живко

(54) **МОНТИРАЊЕ НА ПОЛИМЕРСКИ
КОМПОЗИТНИ ЕЛЕМЕНТИ**

(57) Монтирање на полимерни композитни елементи е нов пронајдок и содржи инвентивен придонес и може одма да се примени во пракса. Пронајдокот го решава техничкиот проблем што се однесува на производот и постапката за монтирање. Со пронајдокот се воведува нов начин на монтажа на полимерни композитни композитни елементи заради подобро зацврстување во земјениот ископ и да се овозможи да не отстапува од дозволените граници при дејство на разни влијанија за време на употребата.


Патентот по својата намена во потполност ги решава сите проблеми при монтажа на носачи столбови и други елементи од полимерни

композити што се јавуваа со претходните начини на монтажа, а со патентот се штеди во време, енергија и финансиски средства.

Полимерни композитни елементи се изработени од најсовремени материјали (смолни системи и стаклени влакна) и технолошки постапки со посебни својства и карактеристики од другите материјали што овозможуваат да се применат нови начини и методи на монтажа а тоа претставува нов пронајдок и патент.

Од аспект на конструктивното решение на монтажа на полимерни композитни елементи е решено на посебен едноставен начин појаснето е со приложените нацрти.

Монтирањето на полимерните композитни елементи во однос на досегашните решенија е подобро во употребените репроматеријали, технолошката постапка, конструктивното решение, брзата и едноставна изведба како и доста други позитивни карактеристики



(51) **F 03G 00/00**

(11) **4812**

(13) **A**

(21) **2012/360**

(22) 12/10/2012

(45) 31/08/2013

(30) П20120360 12/10/2012 МК

(73) **УШЕВСКИ, Војо**

ул.Андреј Мазон бр.4 1000 Скопје, МК

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(54) **ВОДЕНА ТУРБИНА-ТРКАЛО**

ПОГОНУВАНО ОД ВОДА СО ПОСЕБНО

ИЗВЕДЕНИ КОМОРИ ЗА ПРИЕМ НА ВОДАТА

(57) Посебно изведено водено тркало кое врши прием на водата во горниот дел на тркалото и

испуштање на течноста во долниот дел од тркалото се одликува со посебно изведена комора за прием на течноста која овозможува прием на поголема количина на вода и продолжено задржување на истата во текот на цел лак во кој соодветната комора може да соопштува момент. Со тоа се овозможува поефикасно користење на висинска разлика помеѓу горното ниво на прием на водата и долното ниво на испуштање на водата.

Механичката енергија која се добива со вака изведеното тркало овозможува користење на истата во индустриски цели и за производство на електрична енергија.

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИ

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51)основен	(11)	(13)
8B29C00/00	8B29C00/00	4814	A
8F03G00/00	8F03G00/00	4812	A

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент

(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(73)	(51)	(11)	(13)
Ширкоски Живко	B 29C 00/00	4814	A
УШЕВСКИ, Војо	F 03G 00/00	4812	A

(51) **F 23G 5/16, 5/027, 7/07**(11) **4819**

(13) T1

(21) **2013/190**

(22) 21/05/2013

(45) 31/08/2013

(30)

(96) 22/12/2009 EP09799686.2

(97) 06/03/2013 EP2373927

(73) **Pyropure Limited****Rushington House Rushington Business Park
Southampton, Hampshire SO40 9LT, GB**(74) **ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ**

Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(72) **CLARKE, Howard, Morgan and BARTL, Peter****ПРОЦЕСИРАЊЕ НА ИЗЛЕЗНИОТ ГАС
ПРИ ТРЕТМАН НА ОТПАД**

(57) 1 Метод за третирање на отпад, се состои од:

загревање на отпадот во комора со висока температура за да се случи пиролиза на отпадот;

Внесување на кислород во комората за да се случи гасификација на пиролизираниот отпад


при што пиролизата и гасификацијата се случуваат во комората но во секвенци;

контакт на излезниот гас од пиролизата и/или од чекорите на гасификација со оксидационен катализатор за да се претворат јаглерод монооксидот и јаглеводородите од излезниот гас во јаглерод диоксид и вода;

мерење на содржината на кислород во излезниот гас од катализаторот користејќи сензор за кислород, и користење на оваа информација за да се модулира влезот на воздух во катализаторот или во комората или во двете и во катализаторот и во комората за да се одржува нивото на оксидација на гасот што го напушта апаратот; и

следење на температурата на катализаторот користејќи температурен сензор во или во близина на катализаторот за зголемувањето на температурата да го зголеми влезот на воздух во катализаторот за да се намали температурата.

има уште 21 патентни барања.

(51) **A 61P 35/00, A 61K 31/502, C 07D 403/04**(11) **4818**

(13) T1

(21) **2013/241**

(22) 19/06/2013

(45) 31/08/2013

(30) 0110703P 03/11/2008 US

(96) 22/10/2009 EP09740613.6

(97) 22/05/2013 EP2364185


(73) **ELI LILLY AND COMPANY****Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285,
US**(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **HIPSKIND, Philip, Arthur; BASTIAN, Jolie,
Anne; SALL, Daniel, Jon and WILSON, Takako**

(54) **ДИСУПСТИТУИРАНИ ФТАЛАЗИН
АНТАГОНИСТИ НА НАДГЕНОГ ПАТЕКА**

(57) 1 Соединение со следната формула:




кадешто,

R¹ е водород, флуор, цијано, трифлуорметил или метокси;


R² е водород, флуор или трифлуорметил;

R³ е водород или хлоро, под услов да барем еден R² и R³ е водород;

R⁴ е хлоро, флуор, цијано, трифлуорметил, дифлуорметокси, метокси или трифлуорметокси;



претставува супституиран пиперазин-1,4-диил избран од групата составена од



или негова фармацевтски прифатлива сол.
има уште 14 патентни барања.

(51) **C 12N 15/19, A 61K 38/19, A 61P 7/06, C 07K 14/52, C 12N 1/21, 5/10**

(11) **4815**

(13) T1

(21) **2013/243**

(22) 20/06/2013

(45) 31/08/2013

(30) 105348 P 23/10/1998 US

(96) 22/10/1999 EP10011689.6

(97) 27/03/2013 EP2319928

(73) **Kirin-Amgen Inc.**

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 91320, US

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) FEIGE, Ulrich; СНЕЕТНАМ, Janet and Liu, Chuan-Fa

(54) **ДИМЕРНИ ТРОМБОПОЕТИН ПЕПТИД
МИМЕТИЦИ ШТО СЕ ВРЗУВААТ НА МР1**

**РЕЦЕПТОР И ШТО ИМААТ ТРОМБОПОЕТСКА
АКТИВНОСТ**

(57) 1 Соединение кое се врзува со mpr рецептор која ја содржи структурата

TMP1-(L1)n-TMP2,

назначен со тоа, што С-завршетокот на TMP1 пептидот е поврзан со С-завршетокот на TMP2 пептидот, преку L1, и каде што TMP1 и TMP2 се секое независно одбрани од групата на јадро соединенија што ја содржат структурата одбрана од групата составена од

(a) X2-X3-X4-X5-X6-X7-X8-X9-X10,

при што,

X2 е одбрано од групата која се состои од Glu, Lys, и Val;

X3 е одбрано од групата која се состои од Glu и Ala;

X4 е Pro;
X5 е одбрано од групата која се состои од Thr и Ser;
X6 е одбрано од групата која се состои од Leu, Ile, Val, Ala, и Phe;
X7 е одбрано од групата која се состои од Arg и Lys;
X8 е одбрано од групата која се состои од Gln, Asn, и Glu;
X9 е одбрано од групата која се состои од Trp, Tyr, Cys, Ala, и Phe;
X10 е одбрано од групата која се состои од Leu, Ile, Val, Ala, Phe, Met, и Lys;
(б) X2-X3-X4-X5-X6-X7-X8-X9-X10,
при што,
X2 е одбрано од групата која се состои од Glu, Asp, Lys, и Val;
X3 е Ala;
X4 е Pro;
X5 е одбрано од групата која се состои од Thr и Ser;
X6 е одбрано од групата која се состои од Leu, Ile, Val, Ala, и Phe;
X7 е одбрано од групата која се состои од Arg и Lys;
X8 е одбрано од групата која се состои од Gln, Asn, и Glu;
X9 е одбрано од групата која се состои од Trp, Tyr, Cys, Ala, и Phe;
X10 е одбрано од групата која се состои од Leu, Ile, Val, Ala, Phe, Met, и Lys;
(ц) X2-X3-X4-X5-X6-X7-X8-X9-X10,
при што,
X2 е одбрано од групата која се состои од Glu, Asp, Lys, и Val;
X3 е одбрано од групата која се состои од Glu и Ala;
X4 е Pro;
X5 е Ser;
X6 е одбрано од групата која се состои од Leu, Ile, Val, Ala, и Phe;
X7 е одбрано од групата која се состои од Arg и Lys;
X8 е одбрано од групата која се состои од Gln, Asn, и Glu;
X9 е одбрано од групата која се состои од Trp, Tyr, Cys, Ala, и Phe;

X10 е одбрано од групата која се состои од Leu, Ile, Val, Ala, Phe, Met, и Lys;
(д) X2-X3-X4-X5-X6-X7-X8-X9-X10,
при што,
X2 е одбрано од групата која се состои од Glu, Asp, Lys, и Val;
X3 е одбрано од групата која се состои од Glu и Ala;
X4 е Pro;
X5 е одбрано од групата која се состои од Thr и Ser;
X6 е одбрано од групата која се состои од Ile, Val, Ala, и Phe;
X7 е одбрано од групата која се состои од Arg и Lys;
X8 е одбрано од групата која се состои од Gln, Asn, и Glu;
X9 е одбрано од групата која се состои од Trp, Tyr, Cys, Ala, и Phe;
X10 е одбрано од групата која се состои од Leu, Ile, Val, Ala, Phe, Met, и Lys;
(е) X2-X3-X4-X5-X6-X7-X8-X9-X10,
при што,
X2 е одбрано од групата која се состои Glu, Asp, Lys, и Val;
X3 е одбрано од групата која се состои од Glu и Ala;
X4 е Pro;
X5 е одбрано од групата која се состои од Thr и Ser;
X6 е одбрано од групата која се состои од Leu, Ile, Val, Ala, и Phe;
X7 е Lys;
X8 е одбрано од групата која се состои од Gln и Asn;
X9 е одбрано од групата која се состои од Trp, Tyr, Cys, Ala, и Phe;
X10 е одбрано од групата која се состои од Leu, Ile, Val, Ala, Phe, Met, и Lys;
(ф) X2-X3-X4-X5-X6-X7-X8-X9-X10,
при што,
X2 е одбрано од групата која се состои Glu, Asp, Lys, и Val;
X3 е одбрано од групата која се состои од Glu и Ala;
X4 е Pro;

X5 е одбрано од групата која се состои од Thr и Ser;
X6 е одбрано од групата која се состои од Leu, Ile, Val, Ala, и Phe;
X7 е одбрано од групата која се состои од Arg и Lys;
X8 е одбрано од групата која се состои од Gln и Asn;
X9 е одбрано од групата која се состои од Trp, Tyr, Cys, Ala, и Phe;
X10 е одбрано од групата која се состои од Leu, Ile, Val, Ala, Phe, Met, и Lys;
(г) X2-X3-X4-X5-X6-X7-X8-X9-X10,
при што,
X2 е одбрано од групата која се состои Glu, Asp, Lys, и Val;
X3 е одбрано од групата која се состои од Glu и Ala;
X4 е Pro;
X5 е одбрано од групата која се состои од Thr и Ser;
X6 е одбрано од групата која се состои од Leu, Ile, Val, Ala, и Phe;
X7 е одбрано од групата која се состои од Arg и Lys;
X8 е одбрано од групата која се состои од Gln, Asn, и Glu;

X9 е одбрано од групата која се состои од Tyr, Cys, Ala, и Phe;
X10 е одбрано од групата која се состои од Leu, Ile, Val, Ala, Phe, Met, и Lys; и
(x) X2-X3-X4-X5-X6-X7-X8-X9-X10,
при што,
X2 е одбрано од групата која се состои Glu, Asp, Lys, и Val;
X3 е одбрано од групата која се состои од Glu и Ala;
X4 е Pro;
X5 е одбрано од групата која се состои од Thr и Ser;
X6 е одбрано од групата која се состои од Leu, Ile, Val, Ala, и Phe;
X7 е одбрано од групата која се состои од Arg и Lys;
X8 е одбрано од групата која се состои од Gln, Asn, и Glu;
X9 е одбрано од групата која се состои од Trp, Tyr, Cys, Ala, и Phe;
X10 е одбрано од групата која се состои од Leu, Val, Ala, Phe, Met, и Lys;
и при што L1 е поврзувач; и n е 0 или 1;
и негови физиолошки прифатливи соли.
има уште 24 патентни барања.

Figure 1

```

ATGGCAAACTCACATGTCACCTGTCGACCTCCGACCTCCGAGGAGGACCTCA
5
TACCTTTTGGCTGTGACGTGACAGGTGAGGCTTGGAGGAGGAGGAGGAGGAGG
60
H O K T T T T C F F C F A P E L L G G F E
*
GTCTTCTCTTCCGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGG
81
CAGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGG
120
V E L F P F F P R G T L M I E R T P E V
*
ACATGCTGCTGCTGCTGCTGCTGCTGCTGCTGCTGCTGCTGCTGCTGCTGCTG
121
TGTACGACGACGACGACGACGACGACGACGACGACGACGACGACGACGACGACG
180
T C V V V G V S R E D P E V F R M I V
*
GAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGG
181
CTGCGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGG
240
D G V E V N H A T E F R E E Q F W S T
*
TACCTTTTGGCTGTGACGTGACAGGTGAGGCTTGGAGGAGGAGGAGGAGGAGG
241
ATGGCAAACTCACATGTCACCTGTCGACCTCCGACCTCCGAGGAGGAGGAGGAGG
300
T R V V S V L T F V L H O D M L H O K E Y
*
ANTGCAAACTCACATGTCACCTGTCGACCTCCGACCTCCGAGGAGGAGGAGGAGG
301
TTCAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGG
360
K C V V S R E A L P A P I E R T I S K A
*
AAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGG
361
TTTCCCTTCCGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGG
420
K S Q P R E P Q V T T L F F S R D E L T
*
AAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGG
421
TCTGCTGCTGCTGCTGCTGCTGCTGCTGCTGCTGCTGCTGCTGCTGCTGCTG
480
K R Q V S L T C L V E G T F P P D I A V
*
GAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGG
481
CTGCGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGG
540
E N E S H G Q P E W E R T T T P F V L D
*
TGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGG
541
AGGCTGCTGCTGCTGCTGCTGCTGCTGCTGCTGCTGCTGCTGCTGCTGCTGCTG
600
E D C S F F L T S K L T V D E R R M Q Q
*
GGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGG
601
CCCTTCCGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGG
660
G R F V S C D V N R E A L E R T T Q N
*
AGGCTGCTGCTGCTGCTGCTGCTGCTGCTGCTGCTGCTGCTGCTGCTGCTGCTG
661
TGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGGAGG
684
S L S L S P Q K

```

(51) C 07D 241/04, A 61K 31/495, A 61P 25/18

(11) 4816

(13) T1

(21) 2013/244

(22) 20/06/2013

(45) 31/08/2013

(30) 154067 P 20/02/2009 US

(96) 19/02/2010 EP10744028.1

(97) 17/04/2013 EP2398780

(73) AstraZeneca AB

151 85 Sodertalje, SE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ


ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) GRIFFIN, Andrew

(54) ЦИКЛОПРОПИЛ АМИД ДЕРИВАТИ

НАСОЧЕНИ НА ХИСТАМИН Н3 РЕЦЕПТОРОТ

(57) 1 Соединение со формулата I, или негови енантиомери или диастереоизомери, или фармацевтски прифатливи соли со формулата I или нивни енантиомери или диастереоизомери, или нивни мешавини:



I

назначено со тоа, што:

R^1 е арил, хетероарил, $-C_1-C_6$ алкил- C_1-C_3 алкокси, $-C_1-C_6$ алкил-хидрокси, $-C_1-C_6$ алкил- $C(=O)-NR^{11}R^{12}$, $-S(=O)_2NR^{11}R^{12}$, хетероцикл, циано, халоалкил, $-C(=O)NR^{11}R^{12}$, алкокси, или халоген;

R^2 е C_1-C_6 алкил или C_3-C_6 циклоалкил;

$R^3, R^4, R^5, R^6, R^7, R^8, R^9$, и R^{10} се секое независно одбрани од H и C_1-C_3 алкил; и

R^{11} и R^{12} се секое независно одбрани од H, $-C_1-C_6$ алкил, $-C_1-C_3$ алкил- C_1-C_3 алкокси, 5-член

хетероциклоалкил што содржи барем еден хетероатом одбран од O и N, 6-член

хетероциклоалкил што содржи барем еден хетероатом одбрани од O и N, $-(C_1-C_3$ алкил)-

5-член хетероарил што содржи барем еден хетероатом одбран од O и N), $-(C_1-C_3$ алкил)-

6-член хетероарил што содржи барем еден хетероатом одбран од O и N), халоалкил, или

R^{11}, R^{12} и N на кој што тие се прикачени доаѓаат заедно за да формираат хетероциклоалкил


одбран од пирролидинил, морфолинил, пиперидинил, и пиперазинил, каде што

наведениот хетероциклоалкил е дополнително супституиран од барем еден супституент одбран

од $-C_1-C_3$ алкил и $-C_1-C_6$ алкил- C_1-C_3 алкокси; и под услов:


i) барем еден од $R^3, R^4, R^5, R^6, R^7, R^8, R^9$, и R^{10} е C_1-C_3 алкил;

ii) формулата I не е



кога R^1 е $-C(=O)NR^{11}R^{12}$ група мета-прикачена на фенилот, R^2 е изопропил, и R^{11} и R^{12} се H; и iii) формулата I не е во цис конфигурацијата на циклопропанот.

има уште 14 патентни барања.



(51) **F 16D 65/14, 65/28**

(11) **4821**

(13) T1

(21) **2013/245**

(22) 20/06/2013

(45) 31/08/2013

(30) 20091020548 08/05/2009 DE

(96) 28/04/2010 EP10717063.1

(97) 19/06/2013 EP2427669

(73) **KNORR-BREMSE Systeme fur Schienenfahrzeuge GmbH**

Moosacher Strasse 80, 80909 Munchen, DE

(74) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје


(72) EBNER, Christian; MATHIEU, Michael;
FUDERER, Erich and KRAUS, Harry-Werner

(54) **КОЧНИЦА ЗА ПАРКИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ВОЗИЛА СО ВИСОКА ЕФИКАСНОСТ**

(57) 1 Уредот за кочење за железничко возило,што содржи најмалку еден цилиндарен дел за работната сопирачка(10) како и најмалку еден цилиндарен клип на работна сопирачка (4) ,кој се активира преку приемник под притисок, споменатиот клип всушност активирајќи ја металната шипка на клипот на работната сопирачка (6), коаксијално со цилиндарна оска на кочницата (12), како и имајќи уред за кочница при паркирање со вградена рачка на активирање (20),чие ротационо движење може да се пренесе на отворот (24) поставен под прав агол до цилиндарната оска на кочницата (12) и ротирачки монтиран во внатрешноста (18) , со

помош на најмалку еден отвор на лагерот (22) носејќи го самото ротирачко движење на отворот на лагерот(24), предизвикано со помош на рачката за активирање(20), може да биде префрлено во линеарен правец , насочено паралелно кон цилиндарната оска на кочницата (12), на барем еден подржувачки ролер (42) ротирачки поставен како поддршка на отворот на ролерот (44), на ротационата оска вградено паралелно до отворот на лагерот (24) , врз основа на фактот дека најмалку еден забец (50) е споен до лагерот (24) за заедничка споена ротација, со што во тој момент со што се дава ефективна површина на забецот (52), во споменатата површина на забецот во сооднос со радијално надворешната потпора(54) на подржувачкиот ролер (42) во текот на една апликација или ослободување на уредот за паркинг кочницата, го пренесува линеарното движење на подржувачкиот ролер(42), до цилиндарниот клип на работната сопирачка(6), е назначен со тоа што, ефективната површина на забецот (52) е дизајнирана како периферен сегмент на цилиндричната површина на централната оска (66) што пак го следи циркуларниот пат на движењето(68) на оската на лагерот(70), за време на една апликација или ослободување на уредот за паркинг кочницата во којшто точката на пресек (72) на споменатиот пат на движење(68) со цилиндарната оска на кочницата(12) постои така

што е поврзано значително со максималната сила на кочницата за паркирање. има уште 12 патентни барања.



(51) C 07C 231/02, 231/12, 233/68

(11) 4822 (13) T1

(21) 2013/246 (22) 20/06/2013

(45) 31/08/2013

(30) 20090003956 06/03/2009 GB

(96) 03/03/2010 EP10707335.5

(97) 15/05/2013 EP2403824

(73) UCL Business Plc.

The Network Building 97 Tottenham Court Road
London W1T 4TP, GB


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) SELWOOD, David

(54) ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА
АМИДИ НА КАРБОКСИЛНА КИСЕЛИНА
КОРИСНИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА МУСКУЛНИ
НАРУШУВАЊА

(57) 1 Постапка за подготвување на соединение со формула I,



кадешто:

R^2 е циклоалкил или алкил, секој од нив може да биде опционално супституиран:


Y е $-\text{CONR}^3\text{R}^4$, $-\text{CN}$ или CO_2R^5

R^3 , R^4 и R^5 се секој независно H или алкил;

n е 1 до 6;

споменатата постапка ги содржи чекорите на:

- (i) третирање на соединение со формула IV, кадешто R^1 е алкил, со соединение со формула V за да се формира соединение со формула IIIb;
- (ii) третирање на споменатото соединение со формула IIIb со соединение со формула II за да се формира соединение со формула I;



има уште 20 патентни барања.

(51) E 03F 5/22, F 16B 2/12

(11) 4813

(13) T1

(21) 2013/247

(22) 25/06/2013

(45) 31/08/2013

(30) 1003252 03/08/2010 FR

(96) 13/07/2011 EP11290322.4

(97) 29/05/2013 EP2415939

(73) KSB S.A.S.

92635 Gennevilliers, FR

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје


Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) Caigny, Michel

(54) **УРЕД СО ДОДАТОК ПРИЦВРСТЕН ЗА ЦЕВКА**

(57) 1 Уред кој што има цевка (2) дизајнирана за да се постави во резервоар така да може да се извади преку врвот и кој што има додаток на цевката (2) со потпорно средство, при што потпорното средство има:

- рамен дел со главен дел (3) кој што е прицврстен за цевката (2) и од кој што едно долно јазиче (7) се протега кон надворешноста со неговиот слободен крај свртен нагоре,
- лизгач (8) кој што се лизга на рамниот дел над долното јазиче и има долен залисток (9) кој што се протега кон надвор и чии слободни краеве се свртени надолу,
- потпорник кој што има горно уво (10) прицврстено помеѓу залистокот (9) на лизгачот (8) и главниот дел (3) од рамниот дел, долно уво (11) прицврстено помеѓу долното јазиче (7) од рамниот дел и главниот дел (3) од рамниот дел, и
- насочувач за кабел (12) кој што го држи потпорникот и кој што има отвор (13) низ кој може да помине синџир врзан околу кабелот која што е сместен во насочувачот за кабел (12) и врз кој е обесен додатокот.
има уште 4 патентни барања.



(51) **B 08B 3/02, 3/08**

(11) **4823**

(13) T1

(21) **2013/248**

(22) 25/06/2013

(45) 31/08/2013

(30) EP10425291.1 08/09/2010 EP

(96) 08/09/2010 EP10425291.1

(97) 20/03/2013 EP2428285

(73) **Sicurezza e Ambiente S.p.A.**

Largo Ferruccio Mengaroni 25 00133 Rome, IT

(74) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(72) Cacciotti, Angelo

(54) **ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ КАМИОН ЗА
ПОВТОРНО ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА
БЕЗБЕДНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ УСЛОВИ НА
ПАТИШТАТА, ПО СООБРАЌАЈНИ НЕСРЕЌИ,
ПРЕКУ ЧИСТЕЊЕ НА ПАТНАТА ПЛАТФОРМА**

(57) 1 Повеќенаменски камион (100) за повторно воспоставување на безбедни и функционални услови на патиштата, по сообраќајни несреќи, преку чистење на патната платформа, споменатиот камион е опремен со:

- резервоари кои содржат: чиста вода; мешавина од вода со специјална течност за миеење и специјална течност за третман на патната платформа (803); емулзија добиена со

собирање на течностите за миеење/третман и загадувачките материјали од масло;

- пиштол на вода под висок притисок, вклучувајќи и прилагодувачки дождовни млазови, (802), обезбедува млаз од гореспоменатиот раствор на патната платформа кадешто загадувачките функционални течности биле евентуално загубени од страна на возилата, како резултат на сообраќајни несреќи или дефекти


- систем за вшмукување (804) погоден за отстранување на горенаведената емулзија (806), од патната платформа, добиена како резултат на загадувачките материјали, помешани во растворот за миеење/третман (803); понатаму, цврстите и биоразградливите остатоци се отстрануваат/аспирираат, овие остатоци се слични со типичната опрема за автомобил (805) ;

- резервоари кои ја содржат резултираната емулзија (806) и отстранетите цврсти останати делови, за да бидат привремено стационирани од страна на компанијата која ја извршила интервенција, пред дефинитивно да бидат испорачани на специјалните и овластени погони, каде што се процесираат и завршуваат по пат на

специфични оперативни процедури, со почитување на позитивните закони за заштита на животната средина,

споменатиот камион понатаму е назначен со тоа што е опремен со средства за извлекување на енергија, поврзани преку една или повеќе точки на девијација (412), до основното хидраулично

коло (410) кое е претходно инсталирано на камионот (100), споменатото коло е типично активирано преку моторот на истиот камион (100) и средствата за пренос на енергија кон секундарните пневматски кола (420) кои го снабдуваат пиштолот на вода под висок притисок (408) и системот за вшмукување (407). има уште 11 патентни барања.



(51) **A 61K 45/06, 31/365, 38/19, A 61P 37/06**

(11) **4820** (13) T1

(21) **2013/249** (22) 25/06/2013

(45) 31/08/2013

(30) 908365 P 27/03/2007 US

(96) 27/03/2008 EP08744487.3

(97) 29/05/2013 EP2139517

(73) **ARES TRADING S.A. and Zymogenetics, Inc.**

Zone Industrielle de l'Ouriettaz, 1170 Aubonne, CH and 1201 Eastlake Avenue East, Seattle, WA 98102, US

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје


(72) PONCE, JR., Rafael, A.; WALLIS, Wayne, J.; HOLDREN, Matthew, S.; ZUCKERMAN, Linda; LITTAU, Alisa, M.; VAN NESS, Kirk, P.; PENA ROSSI, Claudia and GRAFFNER, Hans, Otto, Lennart

(54) **КОМБИНАЦИЈА ОД BLYS ИНХИБИЦИЈА И МИКОФЕНОЛАТ МОФЕТИЛ ЗА ТРЕТМАН НА АВТОИМУНА БОЛЕСТ**

(57) 1 BLYS антагонист и микофенолат мофетил (MMF); за употреба во третирање автоимунно заболување регулирано од Б-клетки во цицач преку редуцирање нивоа на имуноглобулин, назначени со тоа, што наведениот BLYS антагонист е TACI-Fc-фузион протеин што го содржи вонклеточниот домен од TACI или негов функционален фрагмент; и каде што наведениот BLYS антагонист и наведениот MMF се за администрација во количина што делува синергистички за да се намалат нивоата на имуноглобулин;

подобро каде што нивото на имуноглобулин што е намалено е одбрано од групата составена од IgM, IgG, и IgA.

има уште 19 патентни барања.



Наврт 1

(51) **F 22B 37/24, 37/40**

(11) **4826**

(13) T1

(21) **2013/250**

(22) 25/06/2013

(45) 31/08/2013

(30) 20101020713 17/05/2010 DE and

20101037628 17/09/2010 DE

(96) 20/04/2011 EP11163182.6

(97) 03/04/2013 EP2388519

(73) **Hitachi Power Europe Service GmbH**

Friedrich-Ebert-Strasse 134 47229 Duisburg, DE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) Pauly, Axel

(54) **СИСТЕМ ЗА СОЗДАВАЊЕ НА ЗАШТИТЕН РАБОТЕН ПРОСТОР ВО РАМКИТЕ НА РАБОТНА СОБА РАЗДЕЛЕНИ СО СИД**

(57) 1 Систем за формирање на заштитено работно место во рамките на работен простор (12) дефиниран со зид (22), содржи елемент за покривање (24) кој може да се доведе во работниот простор (12) во склопена и замотана состојба, позиционирана на тоа место во позиција на употреба (34) и несклопен или

незамотан, и најмалку еден кабел за подигање и/или затегање (30а, 30б) кој може да се вметне во работниот простор (12) низ отвор за протнување (32) во зидот (22) и може да се прицврсти во точките за прицврстување (60а, 60б) обезбедени на елементот за покривање (24), елементот за покривање (12) во позиција на употреба (34) комплетно го прекрива нашрежниот пресек на местото од работниот простор (12) формирајќи под себе заштитено работно место, се карактеризира со тоа што елементот за покривање (24) содржи периферна спојница (40) по должина на граничните делови на основата (38) на елементот за покривање (24), преминот помеѓу спојницата (40) и основата (38) е флексибилен и спојницата (40) е прилагодливо поставена на променлив агол во однос на основата (38) на елементот за покривање (24), и спојницата (40) директно се поклопува со зидот (22) на работниот простор (12) во позиција на употреба.

има уште 16 патентни барања.



Слика 1

(51) **G 01N 33/48, A 61K 45/06, C 12Q 1/68, G 01N 33/68, 33/94**

(11) **4817**

(13) T1

(21) **2013/251**

(22) 27/06/2013

(45) 31/08/2013

(30) 146440 P 22/01/2009 US; 32263 P 28/02/2008 US and 59301 P 06/06/2008 US

(96) 27/02/2009 EP09714591.6

(97) 24/04/2013 EP2255184

(73) **UNIVERSITY OF VIRGINIA PATENT FOUNDATION**

Charlottesville, VA 22902, US

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) JOHNSON, Bankole A.

(54) **ГЕН ТРАНСПОРТЕР НА СЕРОТОНИН И ТРЕТМАН НА АЛКОХОЛИЗАМ**

(57) 1 Метод за предвидување на предиспозиција за развивање на алкохолизам кај тест субјект, при што споменатиот метод


опфаќа:

одредување на биолошки примерок добиен од тест субјектот дали субјектот има G алел или е хомозиготен за T алелот на еднонуклеотиден полиморфизам rs1042173 на генот транспортер на серотонин SLC6A4,

при што присуството на G алелот е индикација дека тест субјектот има помала предиспозиција за развивање на алкохолизам во однос на субјект хомозиготен за T алел и при што хомозиготноста на T алелот кај тест субјектот е индикација дека тест субјектот има поголема предиспозиција за развивање на алкохолизам во споредба со субјект со G алел;

на тој начин предвидувајќи предиспозиција за развивање на алкохолизам кај еден субјект.

има уште 11 патентни барања.



(51) **C 07K 14/415, C 12N 15/82**

(11) **4825**

(13) T1

(21) **2013/252**

(22) 27/06/2013

(45) 31/08/2013

(30) 08356145 26/11/2008 EP and 201648 P 12/12/2008 US

(96) 25/11/2009 EP09759899.9

(97) 24/04/2013 EP2370456

(73) **Bayer CropScience NV and CNRS Centre National de la Recherche Scientifique J.E. Mommaertslaan 14 1831 Diegem, BE and 3, rue Michael Ange, 75794 Paris Cedex 16, FR**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ


ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) PINOT, Franck; WERCK, Daniele; EHLTING, Jurgen; OLRV, Alexandre; DENOLF, Peter; VAN има уште 5 патентни барања.

AUDENHOVE, Katrien; VAN DE PUTTE, Lien and POSADA, Esmeralda

(54) **ЕКСПРЕСИВНИ КАСЕТИ ЗА СЕМЕ-СПЕЦИФИЧНА ЕКСПРЕСИЈА ВО РАСТЕНИЈА**

(57) 1 Метода за регулирање семе-специфична експресија во растенија, назначена со тоа, што наведената метода опфаќа (а) обезбедување експресивна касета што содржи промотор оперативно поврзан со нуклеинска киселина што е хетеролошка во врска со наведениот промотор, каде што наведениот промотор ја има нуклеотидната секвенца од SEQ ID NO:1 или нуклеотидна секвенца што има барем 95% идентитет на секвенца до SEQ ID NO:1, и (б) трансформирање растение со наведената експресивна касета.



Намр 1

(51) **C 12M 1/04, 1/107**

(11) **4824**

(13) T1

(21) **2013/282**

(22) 17/07/2013

(45) 31/08/2013

(30) 09009128 13/07/2009 EP

(96) 18/09/2009 EP09011906.6

(97) 17/04/2013 EP2275526

(73) **KOMPOFERM GmbH**

Max-Planck-Strasse 15, 33428 Marienfeld, DE

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) Eggersman, Karlgunter


(54) **УРЕД ЗА ГЕНЕРИРАЊЕ НА БИОГАС**

(57) 1 Погон за обновување на биогаз со најмалку еден ферментер (13) и резервоар за процедување (10) за собирање на процедокот истечен надвор од најмалку еден ферментер (13), резервоарот за процедување (10) има проток за процедување (10с) што може да е

поврзан со отворот на најмалку еден ферментер (13) и отвор за процедување (10b),

се карактеризира со тоа што патеката на проток (P) во резервоарот за процедување помеѓу на протокот за процедување (10с) и отвор за процедување (10b) е дизајниран во форма на лавиринт, спирала или завртка, така што како резултат на продолжената патеката на проток (P), доволно време за задржување за процедување е овозможено на адаптирана термофилни температура, на должина на патот на протокот на исцедокот и температурата на исцедокот на патот помеѓу протокот за процедување (10с) и отвор за процедување (10b) се прилагодат на таков начин што само пречистен проток може да тече кон отворот за процедување (10b).

има уште 14 патентни барања.



Налрт 1

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11)	(13)
8F23G5/16	8F23G5/16	4819	T1
8F23G5/027	8F23G5/16	4819	T1
8F23G7/07	8F23G5/16	4819	T1
8A61P35/00	8A61P35/00	4818	T1
8A61K31/502	8A61P35/00	4818	T1
8C07D403/04	8A61P35/00	4818	T1
8C12N15/19	8C12N15/19	4815	T1
8C07K14/52	8C12N15/19	4815	T1
8C12N5/10	8C12N15/19	4815	T1
8C12N1/21	8C12N15/19	4815	T1
8A61K38/19	8C12N15/19	4815	T1
8A61P7/06	8C12N15/19	4815	T1
8C07D241/04	8C07D241/04	4816	T1
8A61K31/495	8C07D241/04	4816	T1

8A61P25/18	8C07D241/04	4816	T1
8F16D65/14	8F16D65/14	4821	T1
8F16D65/28	8F16D65/14	4821	T1
8C07C231/02	8C07C231/02	4822	T1
8C07C233/68	8C07C231/02	4822	T1
8C07C231/12	8C07C231/02	4822	T1
8E03F5/22	8E03F5/22	4813	T1
8F16B2/12	8E03F5/22	4813	T1
8B08B3/02	8B08B3/02	4823	T1
8B08B3/08	8B08B3/02	4823	T1
8A61K45/06	8A61K45/06	4820	T1
8A61K38/19	8A61K45/06	4820	T1
8A61K31/365	8A61K45/06	4820	T1
8A61P37/06	8A61K45/06	4820	T1
8F22B37/24	8F22B37/24	4826	T1

8F22B37/40	8F22B37/24	4826	T1
8G01N33/48	8G01N33/48	4817	T1
8C12Q1/68	8G01N33/48	4817	T1
8G01N33/68	8G01N33/48	4817	T1
8G01N33/94	8G01N33/48	4817	T1

8A61K45/06	8G01N33/48	4817	T1
8C07K14/415	8C07K14/415	4825	T1
8C12N15/82	8C07K14/415	4825	T1
8C12M1/04	8C12M1/04	4824	T1
8C12M1/107	8C12M1/04	4824	T1

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент

(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(73)	(51)	(11)	(13)
Pyropure Limited	F 23G 5/16, 5/027, 7/07	4819	T1
ELI LILLY AND COMPANY	A 61P 35/00, A 61K 31/502, C 07D 403/04	4818	T1
Kirin-Amgen Inc.	C 12N 15/19, A 61K 38/19, A 61P 7/06, C 07K 14/52, C 12N 1/21, 5/10	4815	T1
AstraZeneca AB	C 07D 241/04, A 61K 31/495, A 61P 25/18	4816	T1
KNORR-BREMSE Systeme fur Schienenfahrzeuge GmbH	F 16D 65/14, 65/28	4821	T1
UCL Business Plc.	C 07C 231/02, 231/12, 233/68	4822	T1
KSB S.A.S.	E 03F 5/22, F 16B 2/12	4813	T1
Sicurezza e Ambiente S.p.A.	B 08B 3/02, 3/08	4823	T1
ARES TRADING S.A. and Zymogenetics, Inc.	A 61K 45/06, 31/365, 38/19, A 61P 37/06	4820	T1
Hitachi Power Europe Service GmbH	F 22B 37/24, 37/40	4826	T1
UNIVERSITY OF VIRGINIA PATENT FOUNDATION	G 01N 33/48, A 61K 45/06, C 12Q 1/68, G 01N 33/68, 33/94	4817	T1
Bayer CropScience NV and CNRS Centre National de la Recherche Scientifique	C 07K 14/415, C 12N 15/82	4825	T1
KOMPOFERM GmbH	C 12M 1/04, 1/107	4824	T1

ПРОМЕНИ

(11) 1228
(73) Zoetis P LLC
100 Campus Drive, Florham Park New Jersey
07932, US

(11) 1228
(73) Zoetis P LLC
100 Campus Drive, Florham Park New Jersey
07932, US

(11) 1360
(73) Zoetis P LLC
100 Campus Drive, Florham Park New Jersey
07932, US

(11) 1360
(73) Zoetis P LLC
100 Campus Drive, Florham Park New Jersey
07932, US

(11) 1637
(73) Zoetis WHC 2 LLC
100 Campus Drive Florham Park New Jersey
07932, US

(11) 1637
(73) Zoetis WHC 2 LLC
100 Campus Drive Florham Park New Jersey
07932, US

(11) 1923
(73) DuPont Nutrition Biosciences ApS
Langebrogade 1, postboks 17 DK-1001
Copenhagen K, DK

(11) 4313
(73) Takeda GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

ПРЕНОС

(11) 1228
(73) Zoetis P LLC
100 Campus Drive, Florham Park New Jersey
07932, US

(11) 1360
(73) Zoetis P LLC
100 Campus Drive, Florham Park New Jersey
07932, US

(11) 1637
(73) Zoetis WHC 2 LLC
100 Campus Drive Florham Park New Jersey
07932, US

(11) 2909
(73) PTP Group Limited
15 Agiou Pavlou Street, LEDRA HOUSE, Agios
Andreas, 1105, Nicosia, CY

(11) 3321
(73) Unimed Pharmaceuticals, LLC and Besins
Healthcare Luxembourg SARL
901 Sawyer Road Marietta, GA 30062, US and
67, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-
1331 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, LU

(11) 3548
(73) Hairdreams Haarhandels GmbH
Floraquellweg 9, 8051 Graz, AT

(11) 4036
(73) AbbVie Inc.
1 North Waukegan Road, North Chicago,
Illinois 60064, US

(11) 3880

(73) **Unimed Pharmaceuticals, LLC and Besins Healthcare Luxembourg SARL**
901 Sawyer Road Marieta, GA 30062, US and
67, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-
1331 Luxembourg, Grand-Duche du
Luxembourg, LU

(11) **4013**

(73) **AbbVie Inc.**

1 North Waukegan Road, North Chicago,
Illinois 60064, US

(11) **4243**

(73) **AbbVie Inc.**

1 North Waukegan Road, North Chicago,
Illinois 60064, US

(11) **4288**

(73) **AbbVie Inc.**

1 North Waukegan Road, North Chicago,
Illinois 60064, US

(11) **4583**

(73) **Ampio Pharmaceuticals, Inc.**

5445 DTC Parkway, Suite 925, Greenwood
Village, CO 80111, US

ПРЕСТАНОК

(11) **406**

(73) **Syngenta Participations AG**
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, CH

(11) **101**

(73) **LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME**
GmbH&CO.KG
Irlicher Strasse 55, D-56567 Neuwied, DE

(11) **99**

(73) **LTSLOHMANN THERAOIE-**
SYSTEMEGmbH&CO.KG
Irlicher Strasse 55, D-56567Neuwied, DE, DE

(11) **400**

(73) **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. A**
BELGIAN CORPORATE OF
TURNHOUTSEWEG 30
B-2340-Beerse, BE

(11) **115**

(73) **PEEK TRAFFIC AKTIABOLAG,**
Box 42504, 126 12 Stockholm,, SE

(11) **326**

(73) **CIBA - GEYGY AG**
Klybeckstrasse 141, 4002 Basel, CH

(11) **325**

(73) **CIBA - GEYGY AG**
Klybeckstrasse 141, 4002 Basel, CH

(11) **574**

(73) **Dr. WERNER FREYBERG CHEMISCHE**
FABRIK DELITIA NACHF
6941 LAUDENBACH/Bergstrasse,, DE

(11) **1570**

(73) **ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН - ПРИЛЕП**
УЛ. "КИЧЕВСКИ ПАТ" ББ, ПРИЛЕП , МК

(11) **1398**

(73) **Друштво за производство, трговија,**
застапување и услуги СГС-2003 ДООЕЛ
ул.Ѓорѓи Сугаре бр.10/1-4 Скопје, МК

ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на РМ„ бр. 21/09), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн.

Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80):

- (21) број на пријавата
- (22) датум на поднесување
- (23) датум на изложба, саем
- (45) датум на објавување
- (28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален)
- (30) право на првенство: датум, држава, број
- (51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно)
- (54) назив на дизајнот
- (55) прикази на индустрискиот дизајн
- (57) назначување на боите или комбинации на бои
- (72) податоци за авторот: презиме, име и адреса
- (73) податоци за подносителот на пријавата
- (74) податоци за застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(21) ID **2013/24**

(45) 28/02/2014

(22) 24/09/2013

(30) D20130149 12/07/2013 CR

(72) MARKO MRAZOVAC; DAMIR SLAVIC and IVAN VUCINIC

(73) **MARKO MRAZOVAC; DAMIR SLAVIC and IVAN VUCINIC**

JURJEVSKA 44, 10 000 ZAGREB, HR; IVEKOVICEVA 19, OIB:23869628251, HR and MIKULICEVA 27, OIB:48320450978, HR

(74) Друштво за застапување МСА ИП-Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(51) 03-01

(54) "СПОРТСКА ТОРБА"







ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн

(21) број на пријавата

(21)	(51)
МК// 2013/24	03-01

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН

(73) носител на правото на индустриски дизајн

(21) број на пријавата

(73)	(21)
МК// 2013/24	MARKO MRAZOVAC; DAMIR SLAVIC and IVAN VUCINIC

РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН


Во согласност со членот 163 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот дизајн.

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)


- (11) Регистарски број на документот
- (18) Датум на важење на индустриски дизајн
- (21) Број на пријавата
- (22) Дата на поднесување
- (18) Дата на изложбено, или саемско првенство
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни
- (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (45) Дата на објавување
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / решение)
- (72) Автор
- (73) Носител на правото
- (74) Застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data


(11) **746** (45) 28/02/2014
(21) ID 2012/62 (22) 30/10/2012
(18) 30/10/2017
(28) 4 (четири) дизајни, тродимензионални
(72) Томе Балаловски (ул.Волгоградска бр.1-14 Скопје)
(73) **Томе Балаловски**
ул.Волгоградска бр.1-14 Скопје, МК
(51) 26-04
(54) "СИЈАЛИЦА"




(11) **738** (45) 28/02/2014
(21) ID 2013/1 (22) 11/01/2013
(18) 11/01/2018
(28) 6 (шест) дизајни, тродимензионални
(72) Бајрам Демири (с.Ваксинце, Општина Липково, Куманово)
(73) **Друштво за производство, трговија, услуги и туризам ДЕМИР ИМПЕКС-С**
ул.Х. Т. Карпош бр.34, Куманово, МК
(51) 25-01
(54) "ПРОФИЛИ"




(11) **745** (45) 28/02/2014
 (21) ID 2013/5 (22) 22/02/2013
 (18) 22/02/2018
 (28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
 (72) Ирфан Вејсели (с. Порој, Тетово)
 (73) **ИР-ФА Роледер**
с.Порој, Тетово, МК
 (74) Адвокатско друштво Пепељугоски
 ул. "Вељко Влаховиќ" 4/1-1, 1000 Скопје
 (51) 25-01
 (54) ВИНКЛА




- (11) **739** (45) 28/02/2014
 (21) ID 2013/6 (22) 18/03/2013
 (18) 18/03/2018
 (28)
 (30)
 (72) Малетиќ Дарко (Бул.ЈНА, бр.23/2-7, 1000 Скопје)
 (73) **Малетиќ Дарко**
Бул.ЈНА, бр.23/2-7, 1000 Скопје, МК
 (74) БЕРИН Д.О.О Скопје
 ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (51) 23-02
 (54) "ДИСПЕНЗЕР ЗА ТОАЛЕТНА ХАРТИЈА"





- (11) **740** (45) 28/02/2014
 (21) ID 2013/11 (22) 31/05/2013
 (18) 31/05/2018
 (28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
 (72) Зоран Србиноски (Ул.Антон Попов бр.172/9 Скопје)
 (73) **Зоран Србиноски**
Ул.Антон Попов бр.172/9 Скопје, МК
 (51) 10-01
 (54) ЧАСОВНИК




(11) **741** (45) 28/02/2014
 (21) ID 2013/12 (22) 10/06/2013
 (18) 10/06/2018
 (28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
 (72) Седат Вели (ул.Челопек Бр.40 Скопје)
 (73) **Офисе Медикал Дооел**
Ул.Петре Георгиев бр.74 Скопје, МК
 (51) 06-01
 (54) "КЛУПА"



(11) **742** (45) 28/02/2014
 (21) ID 2013/13 (22) 10/06/2013
 (18) 10/06/2018
 (28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
 (72) Седат Вели (ул.Челопек Бр.40 Скопје)
 (73) **Офисе Медикал Дооел**
Ул.Петре Георгиев бр.74 Скопје, МК
 (51) 06-01
 (54) "КЛУПА"



(11) **743** (45) 28/02/2014
 (21) ID 2013/14 (22) 10/06/2013
 (18) 10/06/2018
 (28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
 (72) Седат Вели (ул.Челопек Бр.40 Скопје)
 (73) **Офисе Медикал Дооел**
Ул.Петре Георгиев бр.74 Скопје, МК
 (51) 09-09
 (54) "КОРПА ЗА ОТПАДОЦИ"



(11) **744** (45) 28/02/2014
 (21) ID 2013/15 (22) 18/06/2013
 (18) 18/06/2018
 (28) 54 (песет и четири) дизајни, тродимензионални
 (73) **ТД "93 ДЕ-НИ КОМПАНИ "Увоз-Извоз ДООЕЛ ПРИЛЕП**
ул.Октомвриска 1/1 Прилеп, МК
 (51) 06-01
 (54) "НАМЕШТАЈ"







































ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн
(11) регистарски број на дизајнот

(51)	(11)
26-04	746
25-01	738
25-01	745
23-02	739
10-01	740
06-01	741
06-01	742
09-09	743
06-01	744

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН

(73) носител на правото на индустриски дизајн
(11) регистарски број на документот
(21) број на пријавата

(73)	(21)	(11)
Томе Балаловски	МК/И/ 2012/62	746
Друштво за производство, трговија, услуги и туризам ДЕМИР ИМПЕКС-С	МК/И/ 2013/1	738
ИР-ФА Роледер	МК/И/ 2013/5	745
Малетик Дарко	МК/И/ 2013/6	739
Зоран Србиноски	МК/И/ 2013/11	740
Офисе Медикал Дооел	МК/И/ 2013/12	741
Офисе Медикал Дооел	МК/И/ 2013/13	742
Офисе Медикал Дооел	МК/И/ 2013/14	743
ТД "93 ДЕ-НИ КОМПАНИ "Увоз-Извоз ДООЕЛ ПРИЛЕП	МК/И/ 2013/15	744

ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 195 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите на трговските марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (210) Број на пријавата
- (220) Датум на поднесување
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство
- (442) Датум на на објавување на пријавата
- (300) Право на првенство: датум, држава, број
- (731) Подносител: име и адреса
- (740) Застапник
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (551) Индивидуалена/колективена трговска марка
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација ВКЛ (6))

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(210) ТМ 2005/688

(220) 13/09/2005

(442) 28/02/2014

(731) ПИВАРА СКОПЈЕ, А.Д.

ул."808", бр.12, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) кафена

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво

(210) ТМ 2006/490

(220) 03/05/2006

(442) 28/02/2014

(731) Guthy-Renker LLC

41-550 Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert,
CA 92260, CA(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

PROACTIV

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 Средства за белење и други супстанции за
перење , препарати за чистење , полирање ,
триење и нагризување , сапуни , парфимерија ,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса , препарати за нега на забите ;
производи за нега на кожата на телото , особено
производи за чистење кожа , овлажнувачи на

кожа , лосиони за кожа , сапуни за кожа ,
производи за заштита од сонце , козметика ,
шминка , темелна шминка , коректор за кожа ,
пудер за лице , не-медицински производи за
нега на коса, не-медицински производи за нега
на кожа

кл. 5 фармацевтски и ветеринарски препарати ;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња , фластери ,
материјали за завои , материјали за
пломбирање заби и забарски смоли , средства
за дезинфекција , прспарати за уништување
штетници , фунгициди , хербициди ; производи
за третирање акни

(210) ТМ 2009/824

(220) 17/08/2009

(442) 28/02/2014

(731) Друштво за трговија, застапништво и
концигнација НИМЕТ ДООЕЛ експорт - импорт
Скопје

ул.Војдан Чернодрински бр. 7, Скопје, МК

(740) ИЛИЈА ЧИЛИМАНОВ, АДВОКАТ

ул.27 Март бр.14, 1000 Скопје

(540)

nimet.com.mk

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 индустриски масла и масти, мазива,
соединенија за собирање прашина со
навлажување и врзување, горива (вклучително и
течни горива за мотори) и материи за
осветлување свеќи и фитили за осветлување ,
кл. 7 машини и машинск алати, мотори и
погонски машини (освен за сувоземни возила),
машински спојници и трансмисиски елементи
(освен за сувоземни возила), земјоделски
направи, инкубатор за јајца,
кл. 8 рачни алати и направи, прибор за јадење,
ладно оружје, жилети

(210) ТМ 2010/552

(220) 30/04/2010

(442) 28/02/2014

(731) **Здужение на граѓани: „Ден на дрвото - засади ја својата иднина!“**

ул.Македонија бр.3, МК

(540)



(591) зелена, жолта, црвена, бела

(531) 25.01.05;26.01.15

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 42 заштита и унапредување на животната средина

(210) **ТМ 2010/1367**

(220) 02/12/2010

(442) 28/02/2014

(731) **ДИВИСИОН ДООЕЛ**

ул.Миладин Поповиќ бр.13, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) портокалова и сива

(531) 26.13.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 печатени работи

кл. 35 рекламирање

(210) **ТМ 2011/333**


(220) 08/04/2011

(442) 28/02/2014

(731) **СКОВИН АД СКОПЈЕ**

ул. "15-ти Корпус" бр. 3, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) црна, златна, бела, сребрена, кафена, жолта

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалоци (ракија)

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со алкохолни пијалоци (ракија)

(210) **ТМ 2011/904**

(220) 25/08/2011

(442) 28/02/2014

(731) **Војо Николовски and Игор Николовски**

ул.Боге Велјановски бр.100, Гостивар, МК and

ул.Боге Велјановски бр.15, Гостивар, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат

ул. "Орце Николов" бр. 75, 1000, Скопје

(540)



(591) светло и темно зелена, бела и црна

(531) 26.07.25;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 панцероти, мекици

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со мекици и панцероти

кл. 43 самопослужување (ресторани со самопослужување), служење храна и пијалаци

(210) ТМ 2011/946

(220) 07/09/2011

(442) 28/02/2014

(731) Георгиевски Перо

ул.Карпошово Востание бр. 2/2-4, 1000 Скопје, МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000, Скопје

(540) **МЕМОРИЈА**

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава спортски и културни активности

(210) ТМ 2011/999

(220) 21/09/2011

(442) 28/02/2014

(731) EURO 07 AD

1574 Sofia, R-n Slatina, Bul. Shipchenski prohod 63, Proizvodstven korpus, et. 5, BG

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(531) 02.01.15;18.01.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјали; лепила за канцелариска или куќна употреба; материјали што ги користат уметниците; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјал за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (што не се вклучени во другите класи); карти за играње; печатарски букви; печатарски блокови, вклучувајќи албуми, плакати, табли за пишување (канцелариски материјали), форми, памфлети, знамиња (од хартија), календари, каталози, обвивки

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи, вклучувајќи on-line рекламирање преку компјутерска мрежа; спојување, за доброто на другите, на различни стоки, овозможувајќи им на клиентите полесно да ги видат и купат тие стоки

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги

кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски и културни активности, вклучувајќи организирање на натпревари

(210) ТМ 2012/640

(220) 20/06/2012

(442) 28/02/2014

(731) Дејан СПАСОВСКИ

Бул. Партизански одреди бр. 37-19, 1000

Скопје, МК

(540)



(591) црно-бела во комбинација со сите бои

(531) 02.03.23;27.05.17

(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 парфимерија, козметички производи,
сапуни, етерични масла и лосиони за коса
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со
козметички производи

(210) ТМ 2012/641 (220) 20/06/2012
(442) 28/02/2014

(731) Дејан СПАСОВСКИ
Бул. Партизански одреди бр. 37-19, 1000
Скопје, МК
(740)

(540)



(591) црно-бела во комбинација со сите бои

(531) 02.03.23;27.05.01

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 парфимерија, козметички производи,
сапуни, етерични масла и лосиони за коса
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со
козметички производи

(210) ТМ 2012/747 (220) 12/07/2012
(442) 28/02/2014

(731) Здружение ВИЗИОНИ М Скопје
ул. Самоилова бр.6, Скопје, Центар, МК
(540)



(591) црна, бела, црвена
(531) 26.04.22

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 весници, хартија, картон и производите од
нив кои не се опфатени со другите класи,
печатени работи, печатарски букви, печатени
изданија, публикации, списание

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
изнајмување рекламен простор, објавување
рекламни текстови, објавување јавни текстови,
обработка на текстови,
огласување/рекламирање, пропагандни
дејности, распределба/дистрибуција/на
примероци, рекламирање по пат на радио,
рекламирање по пат на телевизија, он-лајн
рекламирање преку компјутерска мрежа

кл. 41 објавување текстови / текстови што не се
рекламни / пишување текстови / текстови што не
се рекламни, он-лајн објава на списанија
(електронски публикации на весници), издавање
книги, објавување електронски книги и списанија
преку компјутерски мрежи

(210) ТМ 2012/775 (220) 20/07/2012
(442) 28/02/2014

(731) ОХИС ПВА ФАР ДООЕЛ, Скопје
ул. Првوماјска б.б., Скопје, МК
(540)



(591) бела, црна, црвена, жолта, зелена, сина
(531) 26.11.25;27.05.01

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 2 бои

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со
бои

(210) ТМ 2012/776 (220) 20/07/2012
(442) 28/02/2014

(731) ОХИС ПВА ФАР ДООЕЛ, Скопје
ул. Првوماјска б.б., Скопје, МК

(740)

(540)



(591) бела, црна, црвена, жолта, зелена, сина,
виолетова

(531) 07.01.19;26.11.25;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 2 бои

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со
бои

(210) ТМ 2012/777 (220) 20/07/2012
(442) 28/02/2014

(731) ОХИС ПВА ФАР ДООЕЛ, Скопје
Првوماјска б.б., МК

(540)



(591) бела, црна, црвена, жолта, зелена, сина,
виолетова, темно зелена

(531) 25.01.19;26.01.22;26.04.12

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 лепила за винфлекс и теписони

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со
лепила за винфлекс и теписони

(210) ТМ 2012/781 (220) 20/07/2012
(442) 28/02/2014

(731) ОХИС ПВА ФАР ДООЕЛ, Скопје
ул. Првوماјска б.б., Скопје, МК

(740)

(540)



(591) бела, црна, црвена, жолта, зелена, сина,
виолетова, темно зелена, сива

(531) 25.01.19;26.01.22;26.04.12

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 лепак за паркет

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со
лепила за паркет

(210) ТМ 2012/782 (220) 20/07/2012
(442) 28/02/2014

(731) ОХИС ПВА ФАР ДООЕЛ, Скопје
ул. Првوماјска б.б., Скопје, МК

(540)



(591) бела, црна, црвена, жолта, зелена, сина

(531) 26.11.25;27.05.01

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 бои
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со бои

(210) **TM 2012/791** (220) 25/07/2012
(442) 28/02/2014

(731) **ДПППУ НИК НОВА ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**
ул.Атинска бр.12, 1000 Скопје, МК
(540)

Пулс

(591) црвена со црна рамка на бела основа
(531) 27.05.02
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производи од нив, кои не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за пакување, кои не се опфатени со другите класи; печатарски букви; клишиња
кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; маркетинг; истражувања на пазарот
кл. 40 обработка на материјали

(210) **TM 2012/812** (220) 31/07/2012
(442) 28/02/2014

(731) **Друштво за инженеринг и проектирање ДОТ АРХИТЕКТИ ДООЕЛ Скопје**
ул.Козара бр.16, Скопје - Центар, МК
(740) СЕНЗАЛ ДООЕЛ Скопје
ул. Сава Ковачевиќ бр.47а лок.бр.10, 1000, Скопје
(540)



(591) темно сива, сина и бела
(531) 26.07.25;27.01.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 работи поврзани со недвижен имот
кл. 37 услуги од областа на архитектура и градежништво

(210) **TM 2012/1081** (220) 15/10/2012
(442) 28/02/2014

(731) **Трговско друштво за услуги БЕТА КОНСАЛИНГ ДООЕЛ Скопје**
бул. Илинден бр. 47/1-2 Скопје, МК
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
ул."М.Х.Јасмин" 52V-1/6, 1000, Скопје
(540)



(591) виолетова
(531) 01.01.05;27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи
кл. 36 осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани со недвижен имот

кл. 45 правни услуги, лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите н поединците

(210) **TM 2012/1082** (220) 15/10/2012
(442) 28/02/2014

(731) **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA**
(also trading as **TOYOTA MOTOR CORPORATION**)

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

NX200T

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 аавтомобили и нивни структурни делови

(210) **TM 2012/1083** (220) 15/10/2012
(442) 28/02/2014

(731) **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA**
(also trading as **TOYOTA MOTOR CORPORATION**)

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

NX300H

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 аавтомобили и нивни структурни делови

(210) **TM 2012/1084** (220) 15/10/2012
(442) 28/02/2014

(731) **Transatlantic Holdings, Inc.**
80 Pine Street, New York, NY 10005, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

TRANSRE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 осигурување, реосигурување и услуги за управување со осигурување

(210) **TM 2012/1085** (220) 15/10/2012
(442) 28/02/2014

(731) **Transatlantic Holdings, Inc.**
80 Pine Street, New York, NY 10005, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)



(531) 26.01.16;27.05.10
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 осигурување, реосигурување и услуги за управување со осигурување

(210) **TM 2012/1086** (220) 16/10/2012
(442) 28/02/2014

(731) **Genzyme Corporation (a Massachusetts Corporation)**
500 Kendall Street Cambridge Massachusetts 02142, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

LEGOO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 10 медицински инструменти за употреба во хирургија за затварање крвни садови, хируршки инструменти за употреба во хирургија за затварање крвни садови

(210) **TM 2012/1087** (220) 16/10/2012
(442) 28/02/2014

(731) **PHARMANOVA D.O.O. Društvo za proizvodnju farmaceutske proizvoda**
Obrenovac, Industrijska 8, RS
 (740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
 ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
 (540)

OZOSEPT

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
 санитарни препарати за медицински цели;
 диететски супстанции што се користат во
 медицината; храна за бебиња; фластери,
 материјали за завои; препарати за уништување
 штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2012/1088** (220) 16/10/2012
 (442) 28/02/2014

(731) **PHARMANOVA D.O.O. Društvo za proizvodnju farmaceutske proizvoda**
Obrenovac, Industrijska 8, RS
 (740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
 ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
 (540)

FORTELEX

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
 санитарни препарати за медицински цели;
 диететски супстанции што се користат во
 медицината; храна за бебиња; фластери,
 материјали за завои; препарати за уништување
 штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2012/1090** (220) 16/10/2012
 (442) 28/02/2014

(731) **Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало РИО ДООЕЛ**
ул. 34 бб, нселба Илинден, 1000 Скопје, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, црвена
 (531) 27.05.01
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 кафе и замена за кафе

(210) **TM 2012/1091** (220) 16/10/2012
 (442) 28/02/2014

(731) **Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало РИО ДООЕЛ**
ул. 34 бб, нселба Илинден, 1000 Скопје, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, златна, светло и темно кафена, крем,
 црвена, црна
 (531) 05.07.01;11.03.04;25.01.19
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 кафе, кафе(пијалаци што се на основа на
 кафе), капучино

(210) **TM 2012/1092** (220) 16/10/2012
 (442) 28/02/2014

(731) **Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало РИО ДООЕЛ**
ул. 34 бб, нселба Илинден, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, бела, златна, светло и темно
кафена, црна

(531) 05.07.01;11.03.04;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе

(210) **TM 2012/1093** (220) 16/10/2012
(442) 28/02/2014

(731) **Societe des produits NESTLE S.A.**
1800 Vevey, CH

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

TRICOLORE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 десерт со мраз, овошен сок и шеќер

(210) **TM 2012/1094** (220) 16/10/2012
(442) 28/02/2014

(731) **ВИТАЛИА Никола и др. ДОО експорт-импорт**

ул.516 66, 1000 Скопје, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

(540)



(531) 05.03.13;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 конзервирано, смрзнато, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, саго,
замена за кафе, брашно и производи од жита,
леб, производи од тесто и слатки, мед, меласа,
квасец, сол, оцет, сосови (како мирудии),

мирудии

кл. 31 шумски производи и зрнести производи
кои не се опфатени со другите класи, семиња,
пивски слад

кл. 32 пиво, минерална вода и сода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сируп

(210) **TM 2012/1097** (220) 18/10/2012
(442) 28/02/2014

(731) **BASF SE**

**Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein,
DE**

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул."Орце Николов" 1556, 1000 Скопје
(540)

PASSAT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемикалии кои се коирстат во
земјоделството, хортикултура и шумарство,
посебно препарати за садење на растенија;

препарати за регулирање на растењето на растенија, хемиски препарати за нега на семиња, сурфактанти, природни или вештачки хемикалии како сексуални замки или агенти за забуна на инсекти

кл. 5 препарати за уништување на бактерии, фунгициди, хербициди, пестициди

кл. 31 земјоделски, хортикултурни и шумски производи со пестициди и/или хемиски/биолошки продукти, жито и житарици, семиња и вегетативни делови од растенија невклучени во други класи

(210) ТМ 2012/1098 (220) 18/10/2012
(442) 28/02/2014

(731) Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало РИО ДООЕЛ ул. 34 бб, нселба Илинден, 1000 Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, црна, бела, златна, темно и светло кафена
(531) 19.03.03;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе
кл. 35 рекламирање, презентација на стоки преку комуникциски медиуми за малопродажба, објавување реклаамни текстови, претставување на производи

(210) ТМ 2012/1100 (220) 19/10/2012
(442) 28/02/2014

(731) Henkel Srbija d.o.o.

Bulevar Oslobođenja 383 11000 Belgrade, YU

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)




(591) црвена, бела, светло сина, жолта
(531) 27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 препарати за перење и белење и други супстанции за перење алишта, супстанции за перење на алишта и прибор за јадење, препарати за отстранување на дамки; препарати за чистење, полирање, одмастување, триење и абразивни препарати, препарати и хемиски супстанции за чистење метал, емајлирани листови од метал, дрво, камен, плута, порцелан, керамика, стакло, пластика, синтетика, кожа и текстил; отстранувач на дамки; супстанции за спречување и отстранување на наслаги за цевки и апарати имено супстанции за декалцификација за домашна употреба; сапуни што не се за лична употреба, парфимерија, есенцијални масла

(210) ТМ 2012/1101 (220) 19/10/2012
(442) 28/02/2014

(731) СКОВИН АД СКОПЈЕ ул. "15-ти Корпус" бр.3,1000 Скопје, МК
(740)

(540)




(591) бела, црвена и црна
(531) 26.11.10;27.05.11
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци (вино)
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со
алкохолни пијалоци (вино)

(210) ТМ 2012/1102 (220) 19/10/2012
(442) 28/02/2014

(731) СКОВИН АД СКОПЈЕ
ул. "15-ти Корпус" бр.3,1000 Скопје, МК
(740)

(540)



(591) бела, розева и црна
(531) 26.11.10;27.05.11
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци (вино)
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со
алкохолни пијалоци (вино)


(210) ТМ 2012/1103

(220) 19/10/2012

(442) 28/02/2014

(731) СКОВИН АД СКОПЈЕ
ул. "15-ти Корпус" бр.3,1000 Скопје, МК
(740)

(540)



(591) бела, златна и црна
(531) 26.11.10;27.05.11
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци (вино)
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со
алкохолни пијалоци (вино)

(210) ТМ 2012/1107

(220) 22/10/2012

(442) 28/02/2014

(731) Адвокатско друштво ИНТЕР ПАРТЕС
Скопје
Бул. Крсте Мисирков бр. 11 ДТЦ Мавровка
Лам. Ц спрат 2 канц. 4, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) сите бои

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 45 правни услуги

(210) ТМ 2012/1109 (220) 22/10/2012
(442) 28/02/2014

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје, Ц.О.
бул. " Александар Македонски" бр.12 Скопје,
МК
(540)

ИМАНА

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати против
деменција

(210) ТМ 2012/1110 (220) 22/10/2012
(442) 28/02/2014

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје, Ц.О.
бул. " Александар Македонски" бр.12 Скопје,
МК
(540)

УМАНА

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати против
деменција

(210) ТМ 2012/1111 (220) 22/10/2012
(442) 28/02/2014

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје, Ц.О.
бул. " Александар Македонски" бр.12 Скопје,
МК
(540)



(591) темно и светло жолта, бела, сива, црна,
оранж


(531) 02.05.23;25.01.19

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 антиинфламаторни и антиреуматски
препарати, нестероидни

(210) ТМ 2012/1112 (220) 22/10/2012
(442) 28/02/2014

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје, Ц.О.
бул. " Александар Македонски" бр.12 Скопје,
МК
(540)



(591) темно и светло плава, бела, розева


(531) 07.15.22;25.01.19

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 антиинфламаторни и антиреуматски
препарати, нестероидни

(210) ТМ 2012/1113 (220) 22/10/2012
(442) 28/02/2014

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје, Ц.О.
бул. " Александар Македонски" бр.12 Скопје,
МК
(540)



(591) темно и светло црвена, бела, жолта, розева

(531) 07.15.22;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 антиинфламаторни и антиреуматски препарати, нестероидни

(210) **TM 2012/1115** (220) 22/10/2012
(442) 28/02/2014

(731) **Друштво за деловни услуги и трговија СИТИ ПЛАЗА ДОО Скопје**

ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бб Скопје, МК

(740) Александра Трајчовска, адвокат

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000

(540)

CAPITOL MALL & RESIDENCE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 24 текстил и текстилни производи. кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 27 килими, рогузини, простирки и бришачи. линолеум и други подни прекривачи, сидни тапети коишто не се од текстил

кл. 35 огласување, водсњс на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 36 осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот

кл. 37 градежни конструкции, поправки. инсталациски услуги

кл. 39 транспортни услуги, пакување и складирање стока, организирање патувања

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(210) **TM 2012/1116** (220) 24/10/2012
(442) 28/02/2014

(731) **NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)**

No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken , JP

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

NISSAN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 бродови/чамци и делови и опрема за истите; автомобили, електрични возила вклучувајќи електрични автомобили, вагони, теретни возила, комбиња, возила за спортски намени, автобуси, рекреативни возила (РВ), спортски автомобили, тркачки автомобили, камиони, вилушкери и трактори за влечење (трактори) и составни делови и опрема за истите; моторни возила на две тркала, велосипеди и делови и опрема за истите; двоколица; утоварувачи; булдожери; уреди за влечење; трактори (тракторски мотори); мотори и машини за сувоземни (копнени) возила; осовини за возила; преносници на сила и запчаници за машини; амортизери; кочници; мотори на наизменична струја и мотори на едномерна струја, за сувоземни (копнени) возила; аларми против крајби за возила; лепливи гумени закрпи за поправка на цевки или гуми; се вклучено во меѓународната класа 12

(210) **TM 2012/1119** (220) 24/10/2012
(442) 28/02/2014

(731) Друштво за производство, трговија и услуги ДАКА ФЕШН ДОО експорт-импорт Скопје

ул. Стојко Јовановски бр. 15 А, Општина Чаир, МК

(740)

(540)



(591) црна, бела, сива и црвена

(531) 25.01.19;27.05.13

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги за продажба на големо и мало со текстилни производи

(210) ТМ 2012/1120

(220) 25/10/2012

(442) 28/02/2014

(731) ГОРДАН ОНЕ ДООЕЛ СКОПЈЕ

Бул. Гоце Делчев бр. 11/ДТЦ Мавровка 6 кат лок. 4 Скопје, МК

(540)



(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 снек барови услуги за сместување и подготовка на храна

(210) ТМ 2012/1121

(220) 25/10/2012

(442) 28/02/2014

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

Васил Ациларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Vip Surf

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и

глобална комуникациска мрежа; обезбедување информациски од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВРН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комуникација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет

сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web страници, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **TM 2012/1122**

(220) 25/10/2012

(442) 28/02/2014

(731) **Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје**

Васил Ациларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Vip Surf S

(531) 27.05.01;27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во

комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајнување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија;

обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web страници, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски

софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи наподатоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) ТМ 2012/1123

(220) 25/10/2012

(442) 28/02/2014

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

Васил Ациларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Vip Surf M

(531) 27.05.01;27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење

рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитурање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски

услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web страници, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) ТМ 2012/1124 (220) 25/10/2012
(442) 28/02/2014

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
Васил Ациларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Vip 3G Surf

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и

видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комуникација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско

програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web страници, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **TM 2012/1125**

(220) 26/10/2012

(442) 28/02/2014

(731) **КОСМОС ГРУП ДООЕЛ увоз извоз Скопје ул. Јужноморавски бригади 5/25 Скопје, МК**
(540)



(591) црна, сребрена и црвена

(531) 05.05.21;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 парфимерија, етерични масла, сапуни, гелови, шампони, пени за бричење, восоци, лакови за коса, пена за коса

кл. 25 облека, чевли и капи

(210) **TM 2012/1126**

(220) 26/10/2012

(442) 28/02/2014

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги СУПЕР ПЕТКА извоз-увоз ДООЕЛ Велес**

ул. Благој Ѓорев бр. 164 Велес, МК

(540)



(531) 26.01.19;27.07.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како И земјоделието, градинарството и шумарството .хемиски производи за конзервирање прехранбени производи

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забит

кл. 12 возила, апарати за движење по земја.воздух или вода

кл. 16 хартија.картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи.печатени работи,книговезнички

материјал,фотографии,канцелариски

материјал,фатографии,канцелариски

материјал.лепила за канцелариска и куќна употреба.машини за пишување и канцелариски прибор.материјали за обука и настава .пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи,печатарски букви

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи,кожа од животни,куфери и патни торби.чадори за дожд и за сонце

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина.врбови прачки, рогови.коски, слонови коска, китови коски, школки, килибар, седеф,

морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за домаќинството.чешли и сунѓери ,четки(освен сликарски четки)материјали за правење четки.производи кои се користат за чистење.челична волна.сурово и полуобработено стакло(освен градежно стакло),стакларија,порцелан фајанс и грнчарија кои не се опфатени со другите класи

кл. 22 јажиња, канапи, мрежи шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби кои не се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материјали), сурови текстилни влакнести материји

кл. 23 предено и конец за текстил

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика и спорт кои не се опфатеш со другите класи, украси за елка

кл. 29 месо, риба.живина и дивеч.месни преработки, конзервирано, смрзнато.сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца , млеко и млечни производи,масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи, животни (живи) свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни

кл. 32 пиво.минерална и сода вода, и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови.сирупи и други препарати за производство на пијалоци

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)

кл. 34 тутун, производи за пушачите, кибрит

кл. 35 огласување ,водење на работење.управување со работи, услуги при продажба на големо и мало на : овошје и

зеленчук ,пијалоци,производи од тутун,месо и производи од месо, риби, леб, печива, колачи и слатки ,пијалоци, храна, компјутери,периферни единици и софтвер ,телекомуникациска опрема , аудио и видео опрема , текстил, метална стока, бои и стакло, килими, теписи, сидни и подни облоги .електрични апарати за домаќинство, мебел, опрема за осветлување и други предмети за домаќинство, книги ,весници и канцелариски прибор, музички и видео записи , спортска опрема ,игри и играчки .облека ,обувки и предмети од кожа, козметички и тоалетни препарати ,цвеќе, садници, семе, Ѓубриво, домашни миленици и храна за нив.часовници и накит ,автомобили и моторни возила од лесна категорија,делови и прибор за моторни возила , мотоцикли, делови и прибор за мотоцикли
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци, привремено сместување

(210) **ТМ 2012/1127** (220) 26/10/2012
(442) 28/02/2014

(731) **БАУАРТ ГРУПА ДОО**
ул. Вељко Влаховиќ 4-1/2 1000 Скопје, МК
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, сина
(531) 27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани со недвижен имот

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги
кл. 42 научни и индустриски истражувања; правни услуги, изработка на програми за компјутери
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци, привремено сместување
кл. 44 медицинска помош, хигиенска нега, разубавување, ветеринарни и земјоделски услуги

(210) **ТМ 2012/1128** (220) 26/10/2012
(442) 28/02/2014

(731) **Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало АЛФА ЕЛЕКТРОНИК Мирјана, ДООЕЛ увоз-извоз, Битола**

Булевар 1-ви Мај бр. 56 Битола, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, црвена, црна
(531) 01.15.03;27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 7 машини и машински алати; мотори и погонски машини (освен за копнени возила); машински елементи за спојување и пренос (освен за копнени возила); земјоделски направи (кои не се рачни); инкубатори за јајца
кл. 9 научни, научни, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка (контрола), апарати и инструменти за спасување и обучување; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за

снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 11 апарати за осветлување, греење, создавање пареа, готвење, ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и санитарни намени

(210) ТМ 2012/1129

(220) 26/10/2012

(442) 28/02/2014

(731) Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало АЛФА
ЕЛЕКТРОНИК Мирјана, ДООЕЛ увоз-извоз,
Битола

Булевар 1-ви Мај бр. 56 Битола, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

ALFA ELEKTRONIK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 8 рачни алати и направи; прибор за јадење; ладно оружје; жилети

кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка (контрола), апарати и инструменти за спасување и обучување; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; посредување при продажба, трговски дејности, увоз извоз со:

научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка (контрола), апарати и инструменти за спасување и обучување; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар; апарати за осветлување, греење, создавање пареа, готвење, ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и санитарни намени; рачни алати и направи; прибор за јадење; ладно оружје; жилети; машини и машински алати; мотори и погонски машини (освен за копнени возила); машински елементи за спојување и пренос (освен за копнени возила); земјоделски направи (кои не се рачни); инкубатори за јајца

(210) ТМ 2012/1130

(220) 26/10/2012

(442) 28/02/2014

(731) Borax Europe Limited

2 Eastbourne Terrace London W2 6LG , UK

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

OPTIBOR

(551) индивидуална

(510, 511)


кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката и фотографиите, како и за земјоделството, градинарството и шумарството, сурови вештачки смоли, пластични материи во сурова состојба, ѓубриња, смеси за гаснење пожар, производи за калење и заварување, хемиски материи во сурова состојба, хемиски материи за конзервирање прехранбени

производи, материи за штавење, лепливи материи што се користат во индустријата

(210) **TM 2012/1131** (220) 29/10/2012
(442) 28/02/2014

(731) **JDB International Group Company Limited**
Palm Grove House, PO Box 438, Road Town,
Tortola, VG

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес
(540)



(591) кафена, црвена, жолта, црна

(531) 26.04.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 кинески; лекови и тревки; фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции адаптирани за медицински цели; храна за бебиња; малтери; материјали за завои; материјали за стопирање на заби; забен восок; дезинфектанти; препарати за уништување на штетници; фунгициди; хербициди

кл. 30 чај или продукти блиски до хербален чај; кафе; какао; шеќер; ориз; тапиока; саго; вештачко кафе; брашно и препарати направени од житарки; леб; пецива и слатки; мраз; мед; меласа; квасец; прашок за пециво; сол; сенф; вински оцет; сосови (зачинети); зачини; мраз

кл. 32 пијалоци, препарати за правење пијалоци, пива, минерални и газирани води и други безалкохолни пијалоци, овошни пијалоци и овошни сокови, сирупи и други подготовки за правење пијалоци

(210) **TM 2012/1134** (220) 29/10/2012
(442) 28/02/2014

(731) **GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware,**
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of Michigan 48265-3000, United States of America, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

DOCKSPOT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарат за безжичен пренос на енергија за индуктивно полнење на преносливи електронски уреди

(210) **TM 2012/1135** (220) 29/10/2012
(442) 28/02/2014

(731) **МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО**
с.Радово бр.45 2400 Струмица, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, црвена, црна

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

(210) **TM 2012/1137** (220) 30/10/2012
(442) 28/02/2014

(731) Друштво за производство, трговија и услуги МИРАНА Мирсинова Ана ДООЕЛ експорт-импорт ВЕЛЕС

ул." Благој Нечев" бр. 49, 1400 Велес, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, златна, црвена, зелена, сина

(531) 25.01.19;26.01.18

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 маргарин

(210) ТМ 2012/1138

(220) 30/10/2012

(442) 28/02/2014

(731) Друштво за производство, трговија и услуги МИРАНА Мирсинова Ана ДООЕЛ експорт-импорт ВЕЛЕС

ул." Благој Нечев" бр. 49, 1400 Велес, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, сребрена, црвена, зелена, сина

(531) 25.01.19;26.01.18

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 маргарин

(210) ТМ 2012/1139

(220) 31/10/2012

(442) 28/02/2014

(731) Kraft Foods Deutschland Holding GmbH Langemarckstrasse 4-20, 28199 Bremen, DE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

SWEET BREAK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, екстракти од кафе, замени за кафе, какао, чоколадо, напитки од какао, чоколадни напитки и напитки од кафе и препарати за таквите напитки, чај; пецива, бисквити, слатки и слаткарски производи, особено слатки од шеќер и чоколадо, производи од тесто, препарати направени од житарици, мраз за јадење

(210) ТМ 2012/1140

(220) 31/10/2012

(442) 28/02/2014

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

ул. Васил Ациларски б.б., 8 кат, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Vip Internet

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички

апарати, изнајнување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со

протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web страници, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) ТМ 2012/1141

(220) 31/10/2012

(442) 28/02/2014

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

ул. Васил Ациларски б.б., 8 кат, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Vip Internet Plus

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информации од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците;

услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web страници, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) ТМ 2012/1142

(220) 31/10/2012

(442) 28/02/2014

(731) Друштво за комуникациски услуги ВІР
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

ул. Васил Ациларски б.б., 8 кат, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Vip Internet Starter

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија

или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комуникација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на

податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web страници, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **TM 2012/1148** (220) 02/11/2012
(442) 28/02/2014

(731) **MERIDA INDUSTRY CO., LTD**
No. 116, MEEI GAANG ROAD, MEEI GAANG
TSUEN, TA TSUEN, CHANG HWA HSIEN, TW
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

MERIDA

(531) 27.05.17

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 велосипеди, преклопувачки велосипеди, електрични велосипеди и електрични преклопувачки велосипеди, и нивни структурни делови; додатоци за велосипеди, преклопувачки велосипеди, електрични велосипеди и електрични преклопувачки велосипеди, вклучувајќи покривки за седла, дисаги, калници, штитници за ланци, свончиња, ремени за прсти за велосипедски педали и штипки за велосипедски педали, корпи прилагодени за велосипеди, велосипедски рамки за носачи на багаж, системи за суспензија за велосипеди, мотори за електрични велосипеди, велосипедски држачи за шише со вода

(210) ТМ 2012/1149

(220) 02/11/2012

(442) 28/02/2014

(731) MERIDA INDUSTRY CO., LTD

No. 116, MEEI GAANG ROAD, MEEI GAANG TSUEN, TA TSUEN, CHANG HWA HSIEN, TW

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)



(591) -

(531) 06.01.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 велосипеди, преклопувачки велосипеди, електрични велосипеди и електрични преклопувачки велосипеди, и нивни структурни делови; додатоци за велосипеди, преклопувачки велосипеди, електрични велосипеди и електрични преклопувачки велосипеди, вклучувајќи покривки за седла, дисаги, калници, штитници за ланци, свончиња, ремени за прсти за велосипедски педали и штипки за велосипедски педали, корпи прилагодени за велосипеди, велосипедски рамки за носачи на багаж, системи за суспензија за велосипеди, мотори за електрични велосипеди, велосипедски држачи за шише со вода

(210) ТМ 2012/1151

(220) 06/11/2012

(442) 28/02/2014

(731) Приватна здравствена установа -
специјалистичка ординација по
дерматовенерологија ДЕРМА САНА -
ДЕРМИКА Скопје

ул.Орце Николов бр.29/4 Скопје, Центар, 1000
Скопје, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје
(540)



(591) портокалова, црна, бела

(531) 24.17.21;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 хотели, мотели, летувалишта, старачки
домови

кл. 44 медицински услуги, козметички салони,
клиники, медицинска помош, болници за
закрепнување, пластична хирургија,
санаториуми, услуги со сауна, услуги со
солариум, услуги со лековити бањи,
пресадување коса, масажа, негување болни
луѓе, физикална терапија, фармацевтски совети

(210) ТМ 2012/1154

(220) 05/11/2012

(442) 28/02/2014

(731) DАys Inns Worldwide, Inc.

22 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)



(591) -

(531) 01.03.02;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за сместување во ресорот хотели,
хотели, мотели и ресторански услуги; услуги за
престојување во апартмани; правење
престојувачки резервацоо за други; услуги за

закажување на сместување и престојување како и резервациски услуги

(210) **TM 2012/1155** (220) 05/11/2012
(442) 28/02/2014

(731) **DAYS Inns Worldwide, Inc.**
22 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)



(531) 01.03.02;27.05.24

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 43 услуги за сместување во ресорот хотели,
хотели, мотели и ресторански услуги; услуги за
престојување во апартмани; правење
престојувачки резервации за други; услуги за
закажување на сместување и престојување како
и резервациски услуги

(210) **TM 2012/1156** (220) 05/11/2012
(442) 28/02/2014

(731) **DAYS Inns Worldwide, Inc.**
22 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

DAYS HOTEL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 43 услуги за сместување во ресорот хотели,
хотели, мотели и ресторански услуги; услуги за
престојување во апартмани; правење

престојувачки резервации за други; услуги за
закажување на сместување и престојување како
и резервациски услуги

(210) **TM 2012/1157** (220) 05/11/2012
(442) 28/02/2014

(731) **DAYS Inns Worldwide, Inc.**
22 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

DAYS INN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 43 услуги за сместување во ресорот хотели,
хотели, мотели и ресторански услуги; услуги за
престојување во апартмани; правење
престојувачки резервации за други; услуги за
закажување на сместување и престојување како
и резервациски услуги

(210) **TM 2012/1162** (220) 08/11/2012
(442) 28/02/2014

(731) **Мирослав Ничиќ**
Мишка Крањца 18, 11000 Белград, RS
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

ARABESQUE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 забава, известување за забави,
планирање забави; спортски и културни
активности; изнајмување видеокамери,
изнајмување видеоленти, изнајмување уреди за
осветлување, изнајмување; конференции
(организирање и водење); ноќни клубови;
организирање натпревари; шоу програми
(продукција на шоу програми)

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци; привремено сместување; кафетерии; ресторани; снек-барови; изнајмување за времено сместување

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и социјални услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците, издавање лиценци

(210) ТМ 2012/1166

(220) 09/11/2012

(442) 28/02/2014

(731) Друштво за трговија, производство и услуги САВАОТ ГРЕИС ДООЕЛ Струмица
ул.Браќа Миладинови бр.32, 2400 Струмица, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)

STRUMA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи - рекламирање, ширење на рекламен материјал (трактати, проспекти печатени материјали, примероци), компјутеризирана работа со датотеки, on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа, објавување рекламни текстови; изнајмување рекламен простор; односи со јавност; маркетиншки истражувања,

компјутерски датотеки (средување на информации во компјутерски датотеки), телевизиско рекламирање, телевизиски реклами, комерцијални информации и советување на потрошувачите [продавница за советување на потрошувачи, помош за комерцијално или индустриско работење, администрација (комерцијална администрација) на издавањето лиценци за стоки и услуги за други лица), анализа на цените, претставување на стоките, изложби (организирање изложби) од комерцијален и рекламен карактер, издавање лиценци за стоки и услуги за други лица, малопродажба (презентација на стоки на комуникациски медиуми за малопродажба), организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели, проценки (бизнис проценки), бизнис информации, бизнис истражување, бизнис проучување, фактурирање, лепење плакати, претставување на стоките, дистрибуција на примероци, ангажирање манекени за рекламирање или промовирање на производи, компјутерско рекламирање преку интернет, рекламирање преку радио, услуги за набавки за трети лица, услуги при продажба на големо и мало како и услуги при увоз и извоз со : месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење, кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии

(210) ТМ 2012/1167

(220) 09/11/2012

(442) 28/02/2014

(731) Мега Трејд ДОО Гостивар
ул.Гоце Делчев бр.86, 1230 Гостивар, МК
(540)

SENATOR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на мало и на големо на телевизори (CRT,LCD, LED), ДВД плеери, апарати од бела техника (фрижидери, машини за перење, машини за садови, машини за сушење, микро печки, електрични и плински шпорети, вградени елементи) мали ситни апарати, (пегли, миксери, блендери, соковници, тостери), клима уреди, грејни тела (конвектори, греалки, калорифери), правосмукалки

(210) ТМ 2012/1169

(220) 12/11/2012

(442) 28/02/2014

(731) Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Gonzagagasse 16/16, A-1010 Vienna, AT

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

ZOLACITOR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицинска употреба; диететска храна и супстанции прилагодени за медицинска или ветеринарна употреба; храна за бебиња; додатоци во исхраната за луѓе и животни; фластери, материјали за преврзување; материјали за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) ТМ 2012/1170

(220) 12/11/2012

(442) 28/02/2014

(731) Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Gonzagagasse 16/16, A-1010 Vienna, AT

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

ЗОЛАЦИТОР

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; хигиенски производи за медицински цели; диететска храна и супстанции прилагодени за медицинска или ветеринарна употреба, храна за бебиња, додатоци во исхраната за луѓе и животни, фластери, материјали за преврзување, материјали за пломбирање заби, забарски смоли, дезинфекциони средства, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) ТМ 2012/1171

(220) 12/11/2012

(442) 28/02/2014

(731) ДППУ "АКВА БАР" ДОО увоз-извоз

ул. „Благоја Стефковски" бр.40, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно сина

(531) 01.05.15;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 апарати за греење и ладење; апарати за греење вода, млеко и за пенење млеко; апарати за правење пијалаци, вклучувајќи кафе, чај, какао, капучино, електрични апарати со филтери за прочистување на вода, делови и компоненти за сите споменати производи; електрични машини за подготовка на пијалаци

кл. 32 минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци; води за пиење (пијалаци), газирана вода, минерална вода, пијалаци (средства за правење пијалаци)

кл. 35 рекламирање, водење на работењето; управување со работата; издавање лиценци за стоки и услуги за други лица; изнајмување автомати (за пијалаци)

(210) ТМ 2012/1173 (220) 09/11/2012
(442) 28/02/2014

(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје
бул. Александар Македонски бр.12, 1000
Скопје, МК
(540)

AL/3-10HD

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 концентрирани раствори за ацетатна
хемодијализа

(210) ТМ 2012/1174 (220) 09/11/2012
(442) 28/02/2014

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје
бул. Александар Македонски бр.12 Скопје, МК
(540)

AL/3-10H

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 концентрирани раствори за ацетатна
хемодијализа

(210) ТМ 2012/1175 (220) 12/11/2012
(442) 28/02/2014

(731) Селекс Лоџик ДООЕЛ Скопје
бул. Партизански одреди 27 А, лок.1, Скопје,
МК
(540)



(591) црна, темно и светло кафена
(531) 26.02.08
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги за подготвување на храна и
пијалаци

(210) ТМ 2012/1176 (220) 08/11/2012
(442) 28/02/2014

(731) СЗД Електролюкс-Палензовски Димче
Битола
Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, МК
(540)



(591) бела и сина
(531) 27.05.08;27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 производство на суви и водени
електрични греачи за бојлери, ТА печки,
електрични шпорети, разни видови на печењари,
парни котли, радијатори, машини за перење,
скарни, фенови, тостери, кафемати, пегли,
калорифери, термо печки, греачи за печки за
пица, буреци, гиро, патронски греачи,
флексибилни греачи за олуци и подно греење,
греачи од кантал и други типови на греачи по
порачка, за апарати за домаќинството

индустријата, производство на калорифери-
тајфуни

кл. 17 производство на гумени производи:
магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и
останати гумени делови за сите типови машини
за перење, диктони за сите типови на
електрични греачи, мембрани, гумирање на
валјаци и гумени производи за индустриска
употреба

кл. 21 четки за домаќинството, четки за
индустријата, четки и валјаци со различни
големини, четки за дрвна индустрија, прибор за
чистење оружје и алати, индустриски четки за
специјална примена, четки за фино полирање,
специјални четки, метална галантерија, рачни
жичани-челични четки, жичани-челични четки за
чистење оџаци и цевки, машински жичани-
челични четки, четкици за сите типови на
апарати за домаќинството и четкици за разни
потреби во индустријата, графитни четкици,
држачи за четкици, графитни ламели, кружно
лизгачки прстени, бакарни електро конектори,
графитни лежишта и заптивки, четкици за сува и
влажна околина

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со:
сите видови греачи за домаќинство и индустрија,
VRV системи за вентилација, калорифери-
тајфуни, воздушни завеси, клима уреди,
професионална опрема за кујни, ресторани и
хотели, четки за домаќинството, четки за
индустријата, четки и валјаци со различни
големини, четки за дрвна индустрија, прибор за
чистење оружје и алати, индустриски четки за
специјална примена, четки за фино полирање,
специјални четки, метална галантерија, рачни
жичани-челични четки, жичани-челични четки за
чистење оџаци и цевки, машински жичани-
челични четки, четкици за сите типови на
апарати за домаќинството и четкици за разни
потреби во индустријата, графитни четкици,
држачи за четкици, графитни ламели, кружно
лизгачки прстени, бакарни електро конектори,
графитни лежишта и заптивки, четкици за сува и
влажна околина, магнетни гуми за врати за
фрижидери, црева и останати гумени делови за
сите типови машини за перење, диктони за сите
типови на електрични греачи, мембрани,

гумирање на валјаци и гумени производи за
индустриска употреба

кл. 37 поправки, инсталациски услуги

(210) **ТМ 2012/1178** (220) 13/11/2012
(442) 28/02/2014

(731) **ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје**
ул. Васил Ѓоргов бр. 16, 1000 Скопје, МК
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

Дневник

(591) црна, сива и бела
(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги, подготвување на
наставата, забава, спортски и културни
активности

(210) **ТМ 2012/1179** (220) 13/11/2012
(442) 28/02/2014

(731) **ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје**
ул. Васил Ѓоргов бр. 16, 1000 Скопје, МК
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

Утрински
ВЕСНИК

(591) сина
(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги, подготвување на
наставата, забава, спортски и културни
активности

(210) **ТМ 2012/1180** (220) 13/11/2012
(442) 28/02/2014

(731) **ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје**

ул. Васил Ѓоргов бр. 16, 1000 Скопје, МК
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

Огласник 

(591) црвена, црвена и бела

(531) 26.04.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 образовни услуги, подготвување на наставата, забава, спортски и културни активности

(210) ТМ 2012/1181

(220) 13/11/2012

(442) 28/02/2014

(731) ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје

ул. Васил Ѓоргов бр. 16, 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

ПУБЛИКА.

(591) црвена и бела

(531) 24.17.02;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 образовни услуги, подготвување на наставата, забава, спортски и културни активности

(210) ТМ 2012/1182

(220) 13/11/2012

(442) 28/02/2014

(731) ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје

ул. Васил Ѓоргов бр. 16, 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

ТЕА
МОДЕРНА

(591) црвена и црна

(531) 27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 образовни услуги, подготвување на наставата, забава, спортски и културни активности

(210) ТМ 2012/1183

(220) 13/11/2012

(442) 28/02/2014

(731) ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје

ул. Васил Ѓоргов бр. 16, 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

 ВЛЕЗЕТЕ ВО МАГИЧНИОТ СВЕТ • ГОТВЕТЕ СО УЖИВАЊЕ

(591) црвена, зелена, бела и црна

(531) 26.04.18

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 образовни услуги, подготвување на наставата, забава, спортски и културни активности

(210) ТМ 2012/1184

(220) 13/11/2012

(442) 28/02/2014

(731) ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје

ул. Васил Ѓоргов бр. 16, 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, светло и темно сива

(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 образовни услуги, подготвување на наставата, забава, спортски и културни активности

(210) ТМ 2012/1186

(220) 13/11/2012

(442) 28/02/2014

(731) ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДОО

ул. Скупи бб 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)



(591) светло и темно: сина, жолта и виолетова, бела

(531) 26.15.01;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги, подготвување на наставата, забава, спортски и културни активности

(210) ТМ 2012/1189

(220) 13/11/2012

(442) 28/02/2014

(731) ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје

ул. Васил Ѓоргов бр. 16, 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, бела и црна

(531) 27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 образовни услуги, подготвување на наставата, забава, спортски и културни активности

(210) ТМ 2012/1190

(220) 13/11/2012

(442) 28/02/2014

(731) ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје

ул. Васил Ѓоргов бр. 16, 1000 Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, сива, бела и црна

(531) 27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 образовни услуги, подготвување на наставата, забава, спортски и културни активности

(210) **TM 2012/1191** (220) 13/11/2012
(442) 28/02/2014

(731) **SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.**
6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku Kobe-
shi, Hyogo 651-0072, JP

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

EUROALL SEASON

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 гуми за копнени возила

(210) **TM 2012/1192** (220) 14/11/2012
(442) 28/02/2014

(731) **Chevron Intellectual Property LLC**
(Delaware limited liability company)
6001 Bollinger Canyon Road San Ramon,
California 94583, US


(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр. 15а-13, 1000 Скопје
(540)

WITH DEPOSIT SHIELD

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 состојка што се користи во моторни масла
и масти

(210) **TM 2012/1193** (220) 15/11/2012
(442) 28/02/2014

(731) **Друштво за производство, инженеринг,**
консалтинг и услуги ДООАЈЕН ДАТА СИСТЕМ
Мирослав ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул. Бихаќка бр. 10 Скопје Центар 1000 Скопје,
МК
(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, црна, бела

(531) 27.05.03

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутери, печатачи за употреба со
компјутери, фотокопири, сметалки, телефонски
секретарки, аудиовизуелни апарати за настава,
компјутерски терминали, кабли коаксијални,
кабли електрични, кабли оптички, видеокамери,
фотоапарати, централни процесорски единици,
чипови, компакт диск плеери, компјутерски
програми за играње, компјутерски тастатури,
компјутерски мемории, компјутерски оперативни
програми, компјутерски периферни уреди,
компјутерски софтвер, апарати за обработка на
податоци, дискови, слушалки, лаптоп компјутери,
модеми, монитори, глумче, оптички апарати и
инструменти, електронски цртачи

кл. 37 поправки, инсталациски услуги,
компјутерски компоненти (инсталирање,
одржување и поправање компјутерски
компоненти), монтирање одржување и
поправање канцелариски машини и опрема,
полнење тонери за печатачи

кл. 42 научни и технолошки услуги, изработка и
развој на компјутерски хардвер и софтвер,
компјутерски бази на податоци (обновување
компјутерски бази на податоци), компјутерски
хардвер, компјутерско програмирање,
изнајмување компјутери, инсталирање
компјутерски програми, одржување компјутерски
програми, осовременување компјутерски
програми, програмирање компјутерски системи,
услуги на заштита на компјутери од вируси,
обновување компјутерски бази на податоци

(210) **TM 2012/1194**

(220) 15/11/2012

(442) 28/02/2014


(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје**

ул. Љубљанска бр. 5, Скопје Карпош, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, црна и златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 4 индустриски масла и масти, мазива, соединенија за собирање прашина со навлажување и врзување, горива (вклучително и течните горива за мотори) и материји за осветлување, свеќи и фитили за осветлување

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 6 обични метали и нивните легури, метални градежни материјали, метални преносни конструкции, метални материјали за железнички шини, жици и кабли од обичен метал кои не се електрични, браварски производи, мали метални производи, метални цевки, каси, производи од метал, кои не се опфатени со другите класи, руди

кл. 7 машини и машински алати, мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), машински спојници и трансмисионски елементи

(освен за сувоземни возила), земјоделски направи (кои не се рачни), инкубатори за јајца

кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

кл. 12 возила, апарати за движење по земја, воздух или вода

кл. 14 благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив, кои не се опфатени со другите класи, накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници и хронометриски инструменти

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производи од нив, кои не се опфатени во другите класи, полуфабрикати од пластични материјали, материјали за подлошки, за запитување и за изолација, свитливи неметални цевки

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. 19 неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за домќинството, чешли и сунгери, четки (освен сликарски четки), материјали за правење четки, производи кои се користат за чистење, челична волна, сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, кои не се опфатени со другите класи

кл. 22 јажиња, канапи, мрежи шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за

автомобили, едра, вреќи и торби кои не се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји), сурови текстилни влакнести материји

кл. 23 предено и конец за текстил

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 27 килими, рогузини, простирки и бришачи, линолеум и други подни прекривачи, сидни тапети, коишто не се од текстил

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)

кл. 34 тутун, производи за пушачите, кибрит

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталационски услуги

кл. 38 телекомуникации

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. 40 обработка на материјали

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(210) **ТМ 2012/1195**

(220) 15/11/2012

(442) 28/02/2014

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје**

ул. Љубљанска бр. 5, Скопје Карпош, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(540)

DEVOLLI CORPORATION

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 4 индустриски масла и масти, мазива, соединенија за собирање прашина со навлажување и врзување, горива (вклучително и течните горива за мотори) и материји за осветлување, свеќи и фитили за осветлување

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 6 обични метали и нивните легури, метални градежни материјали, метални преносни конструкции, метални материјали за железнички шини, жици и кабли од обичен метал кои не се електрични, браварски производи, мали метални производи, метални цевки, каси, производи од

метал, кои не се опфатени со другите класи, руди

кл. 7 машини и машински алати, мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), машински спојници и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила), земјоделски направи (кои не се рачни), инкубатори за јајца

кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

кл. 12 возила, апарати за движење по земја, воздух или вода

кл. 14 благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив, кои не се опфатени со другите класи, накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници и хронометриски инструменти

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производи од нив, кои не се опфатени во другите класи, полуфабрикати од пластични материјали, материјали за подлошки, за запписување и за изолација, свитливи неметални цевки

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. 19 неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за домќинството, чешли и сунгери, четки (освен сликарски четки), материјали за правење четки, производи кои се користат за чистење, челична

волна, сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, кои не се опфатени со другите класи
кл. 22 јажиња, канапи, мрежи шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби кои не се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји), сурови текстилни влакнести материји

кл. 23 предено и конец за текстил

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 27 килими, рогузини, простирки и бришачи, линолеум и други подни прекривачи, сидни тапети, коишто не се од текстил

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)

кл. 34 тутун, производи за пушачите, кибрит

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги

кл. 38 телекомуникации

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. 40 обработка на материјали

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(210) **TM 2012/1197** (220) 15/11/2012
(442) 28/02/2014

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ЗЕНИТ ФАРМАЦИЈА ДООЕЛ Скопје**
ул. Бутелска бр. 66 Скопје-Бутел, МК
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. "Орце Николов" бр. 75, 1000, Скопје
(540)

ВАЛИДОЛ- ФАРМСТАНДАРТ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; хигиенски производи за медицинска употреба; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња, фластери, материјали за преврзување, материјали за пломбирање заби, забарски смоли, дезинфекциони средства, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2012/1198** (220) 16/11/2012
(442) 28/02/2014

(731) **Parmigiani Fleurier S.A.**
Rue de Temple 1, 2114 FLEURIER, CH
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

PARMIGIANI

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 14 накит, скапоцени камења, хоролошки и хронометриски инструменти

(210) **TM 2012/1199** (220) 16/11/2012
(442) 28/02/2014

(731) **INELAS POLIURETANO, S.L.**
Plg. Malpica, C/I.G, 38 50016 Zaragoza, ES
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)



(531) 26.04.18;27.05.17

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 хартија, канцелариски производи, магацини, весници и каталози

кл. 17 производство на делови од полиуретански еластомер

кл. 35 услуги на големопродажба и малопродажба на делови од полиуретански еластомер, услуги на рекламирање, увоз-извоз на делови од полиуретански еластомер, услуги за помош при комерцијални функции во бизнисот со производство на делови од полиуретански еластомер

(210) **TM 2012/1209** (220) 20/11/2012
(442) 28/02/2014

(731) **Фармацевтска, хемиска, козметичка**
индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје
бул. Александар Македонски бр.12, 1000
Скопје, МК
(540)



(591) светло и темно сина, сива
(531) 19.03.01
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 дезодоранс

(210) ТМ 2012/1210 (220) 20/11/2012
(442) 28/02/2014

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје
бул. Александар Македонски бр.12, 1000
Скопје, МК
(540)




(591) светло и темно зелена, сива
(531) 19.03.03

(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 парфемска вода

(210) ТМ 2012/1211 (220) 20/11/2012
(442) 28/02/2014

(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр.12, 1000
Скопје, МК
(540)



(591) светло и темно сина, сива
(531) 19.03.03
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 парфемска вода

(210) ТМ 2012/1212 (220) 20/11/2012
(442) 28/02/2014


(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје
бул. Александар Македонски бр.12, 1000
Скопје, МК
(540)



(591) светло и темно сина, светло и темно зелена, виолетова, бела, црвена, жолта, портокалова
(531) 01.05.12;25.01.19
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 течен детергент за машинско перење алишта

(210) ТМ 2012/1213 (220) 20/11/2012
(442) 28/02/2014

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје
бул. Александар Македонски бр.12, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) светло и темно црвена, сива
(531) 19.03.03
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 парфемска вода

(210) ТМ 2012/1217 (220) 22/11/2012
(442) 28/02/2014

(731) Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) бела, црна, црвена, зелена, сива, портокалова

(531) 05.07.09;25.01.19

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чаеви

(210) **TM 2012/1236**

(220) 23/11/2012

(442) 28/02/2014

(731) **SAVATOURS**
**Rruga Brigada e VIII, Pallat i ri i Firmes Pinguli,
Kati i dute, TIRANE, AL**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, црвена, сина

(531) 03.01.16;26.01.20

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 превоз и патни услуги, услуги во
воздушен превоз, поштенски и платен превоз,
туристички услуги, организирање на патувања,
услуги на туристички агенции, организација на
дополнителни патнички програми, поштенско и
платено складиштење, услуги на превоз по
копнен пат, услуги на туристички резервации
преку компјутерска мрежа

(210) **TM 2012/1237**

(220) 23/11/2012

(442) 28/02/2014

(731) **NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.**
**inkilap Mah.Akcakoca sk.No:10, Umraniye,
Istanbul, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

TYLOL COLD

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2012/1238**

(220) 23/11/2012

(442) 28/02/2014

(731) **Mediterranean Star LLC**
P.O. Box-117411, Deira, Dubai, AE

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

JIM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари, пури, тутун; артикли за пушачи;
кибрит

(210) **TM 2012/1246**

(220) 26/11/2012

(442) 28/02/2014

(731) **SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED**
3rd & 4th Floor, vasantha Chambers, Fateh
Maidan Road, Basheerbagh Hyderabad, 500 004
ANDHRA PRADESHI, IN

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)

SHANCHOL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати; вакцини


(210) **TM 2012/1248**

(220) 26/11/2012

(442) 28/02/2014

(731) **Златевски Љубиша**
ул. "Фазанерија" 1 бр.96, Гостивар, МК

(540)



(591) црвена, црна, плава, сива, бела

(531) 27.05.24;27.07.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 енергетски пијалоци, други безалкохолни пијалоци и пиво

кл. 33 алкохолни пијалоци

(210) ТМ 2012/1254

(220) 27/11/2012

(442) 28/02/2014

(731) Здружение Совет за грижи и
воспитување на децата на град Скопје
ул. Илинденска 55 Скопје, МК
(540)



(531) 24.17.12

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 образовни услуги, обука, забава, спортски и културни активности

(210) ТМ 2012/1257

(220) 27/11/2012

(442) 28/02/2014

(731) Rothmans of Pall Mall Limited

Zahlerweg 4, 6300 Zug, CH

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) сите нијанси на сина, сите нијанси на сива, црвена и бела

(531) 24.01.19;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари, тутун, производи од тутун, запалки, кибрит, артикли за пушачи

(210) ТМ 2012/1258

(220) 27/11/2012

(442) 28/02/2014

(731) Младенова Билјана; Младенова Ивана
and Младенова Ана
ул.Козле бр.19 Б, Скопје, Карпош, 1000 Скопје,
МК; ул.Козле бр.19 Б, Скопје, Карпош, 1000
Скопје, МК and ул.Козле бр. 19 Б, Скопје,
Карпош, 1000 Скопје, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, бела, црна

(531) 27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 списанија, весници, печатени материјали, печатени публикации

(210) ТМ 2012/1259

(220) 27/11/2012

(442) 28/02/2014

(731) Младенова Билјана; Младенова Ивана and Младенова Ана
ул.Козле бр.19 Б, Скопје, Карпош, 1000 Скопје, МК; ул.Козле бр.19 Б, Скопје, Карпош, 1000 Скопје, МК and ул.Козле бр. 19 Б, Скопје, Карпош, 1000 Скопје, МК
(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, бела, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 списанија, весници, печатени материјали, печатени публикации

(210) ТМ 2012/1262

(220) 29/11/2012

(442) 28/02/2014

(731) Punch Industries, An unlimited Irish company
Macro II, Unit 4, Plato Business Park, Damastown, Dublin 15, IE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

ДОКАЗОТ ОСТАНУВА НА ЛИСТОТ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 импрегнирани третираны синтетички целулозни непроткаени перфорираны листови што се користат во перење, омекнувачи за ткаенини при перење, омекнувачи, средства што привлекуваат нечистотија и боја, средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, одмастување и нагризување
кл. 21 артикли за чистење, ткаенини за чистење

(210) ТМ 2012/1263

(220) 29/11/2012

(442) 28/02/2014

(731) Punch Industries, An unlimited Irish company
Macro II, Unit 4, Plato Business Park, Damastown, Dublin 15, IE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

THE PROOF IS ON THE SHEET!

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 импрегнирани третираны синтетички целулозни непроткаени перфорираны листови што се користат во перење, омекнувачи за ткаенини при перење, омекнувачи, средства што привлекуваат нечистотија и боја, средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, одмастување и нагризување
кл. 21 артикли за чистење, ткаенини за чистење

(210) ТМ 2012/1265

(220) 29/11/2012

(442) 28/02/2014

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
Васил Ациларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

VoIP 500

(531) 27.05.17;27.07.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички

апарати, изнајнување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со

протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web страници, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) ТМ 2012/1274 (220) 30/11/2012
(442) 28/02/2014

(731) Друштво за производство Трговија и услуги Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ Скопје ул. Мак.Кос.Бригада 28/6а Скопје 1000, МК (540)



(591) бела, црвена, црна
(531) 25.01.19;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалоци

(210) ТМ 2012/1275 (220) 30/11/2012
(442) 28/02/2014

(731) Друштво за производство Трговија и услуги Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ Скопје ул. Мак.Кос.Бригада 28/6а Скопје 1000, МК (540)



(591) плава, бела, црвена
(531) 03.07.01;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

(210) ТМ 2012/1276 (220) 30/11/2012
(442) 28/02/2014

(731) Друштво за производство Трговија и услуги Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ Скопје ул. Мак.Кос.Бригада 28/6а Скопје 1000, МК (540)



(591) сина, бела, темно плава
(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

(210) ТМ 2012/1277 (220) 30/11/2012
(442) 28/02/2014

(731) Друштво за производство Трговија и услуги Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ Скопје ул. Мак.Кос.Бригада 28/6а Скопје 1000, МК

(540)



(591) плава, зелена, бела, темна плава

(531) 05.03.14;24.17.04;26.01.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалоци

(210) ТМ 2012/1278 (220) 30/11/2012

(442) 28/02/2014

(731) Друштво за производство Трговија и
услуги Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ Скопје
ул. Мак.Кос.Бригада 28/6а Скопје 1000, МК
(540)



(591) црвена, зелена, бела, темна зелена

(531) 05.03.14;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалоци

(210) ТМ 2012/1279 (220) 30/11/2012

(442) 28/02/2014

(731) Друштво за производство Трговија и
услуги Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ Скопје
ул. Мак.Кос.Бригада 28/6а Скопје 1000, МК
(540)



(591) плава, бела, црвена, зелена, темна зелена

(531) 05.03.14;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)


кл. 32 безалкохолни пијалоци

(210) ТМ 2012/1280

(220) 30/11/2012

(442) 28/02/2014

(731) Друштво за производство Трговија и
услуги Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ Скопје
ул. Мак.Кос.Бригада 28/6а Скопје 1000, МК
(540)



(591) плава, бела, црвена

(531) 03.01.10;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 енергетски пијалоци

(210) ТМ 2012/1298

(220) 05/12/2012

(442) 28/02/2014


(731) Друштво за производство Трговија и
услуги Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ Скопје
ул. Мак.Кос.Бригада 28/6а Скопје 1000, МК
(540)



(591) црвена, бела, црна
(531) 26.01.15;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 енергетски пијалоци

(210) ТМ 2012/1299 (220) 05/12/2012
(442) 28/02/2014

(731) Друштво за производство Трговија и услуги Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ Скопје ул. Мак.Кос.Бригада 28/6а Скопје 1000, МК
(540)



(591) црна, црвена, бела
(531) 26.04.15;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 енергетски пијалоци

(210) ТМ 2012/1324 (220) 11/12/2012
(442) 28/02/2014

(731) СВИТ АРТ ДОО Скопје ул. Љубљанска бр. 4/Сити Мол-лок. Р4А Скопје, МК

(540)



(591) зелена, сина, розева и бела
(531) 24.17.04;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 јогурт

(210) ТМ 2012/1326 (220) 11/12/2012
(442) 28/02/2014

(731) СЗД Електролюкс-Палензовски Димче Битола
Ул. Браќа Мингови бр. 18 - Битола, МК
(540)



(591) бела, црна, сина, виолетова
(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 22 јажиња, канапи, мрежи, шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби кои не се опфатени во другите класи, материјали за полнење на душеци, сурови текстилни влакнести материи и текстилни материјали
кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се опфатени во другите класи, покривки за кревети и маси
кл. 25 облека, обувки и капи

(210) ТМ 2012/1327 (220) 13/12/2012
(442) 28/02/2014

(731) Трговско друштво за производство на рибони, трговија и услуги РИББОН Петревски Дане ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

**ул. Радушка бб Скопје, Ѓорче Петров, 1000
Скопје, МК**

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, црвена, бела

(531) 01.01.05;26.11.11;27.05.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 класери (канцелариски материјали), кутии од картон или пластика, картон, производи од картон, папки (канцелариски материјали), фасцикли за документи (канцелариски материјали), етикети што не се од текстил, регистар (главни книги), канцелариски прибор со исклучок на мебел, канцелариски материјали, печатени материјали, налепници

кл. 35 рекламирање, канцелариски работи, продажба на големо и продажба на мало на: класери (канцелариски материјали), кутии од картон или пластика, картон, производи од картон, папки (канцелариски материјали), фасцикли за документи (канцелариски материјали), етикети што не се од текстил, регистар (главни книги), канцелариски прибор со исклучок на мебел, канцелариски материјали, печатени материјали, налепници

(210) **TM 2012/1328** (220) 13/12/2012
(442) 28/02/2014

(300) m 2012 10944 27/06/2012 UA

(731) **Japan Tobacco Inc.**

2-2-1 Toranomom, Minato-ku, Tokyo, JP

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

CHILL OUT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари

(210) **TM 2012/1332** (220) 13/12/2012
(442) 28/02/2014

(731) **Друштво за комуникациски услуги ВИП
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје**

ул. Васил Ациларски б.б., 8 кат, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Vip Room All S

(531) 27.05.01;27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и

глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични

телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web страници, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **TM 2012/1333** (220) 13/12/2012
(442) 28/02/2014

(731) **Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје**

ул. Васил Ациларски б.б., 8 кат, Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Vip Room All M

(531) 27.05.01;27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информациски од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на

асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување

на web страници, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) ТМ 2012/1334 (220) 13/12/2012
(442) 28/02/2014

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
ул. Васил Ациларски б.б., 8 кат, Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Vip Roam All L+

(531) 24.17.07;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на

телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комуникација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено,

обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web страници, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) ТМ 2012/1335

(220) 13/12/2012

(442) 28/02/2014

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
ул. Васил Ациларски б.б., 8 кат, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Vip Room All L

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа;

обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страници, работа

на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web страници, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) ТМ 2012/1336

(220) 14/12/2012

(442) 28/02/2014

(731) Друштво за деловни услуги и трговија
СИТИ ПЛАЗА ДОО Скопје

ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бр.7, Скопје, МК

(740) Александра Трајчовска, адвокат

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000

(540)

CMR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 27 килими, рогузини, простирки и бришачи, линолеум и други подни прекривачи, сидни тапети коишто не се од текстил

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 36 осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот

кл. 37 градежни конструкции, покривки, инсталациони услуги

кл. 39 транспортни услуги, пакување и складирање стока, организирање патувања

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(210) ТМ 2012/1337

(220) 14/12/2012

(442) 28/02/2014

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

ул. Васил Ациларски б.б., 8 кат, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

MEDIA PACKAGE PLUS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на

глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и

аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web страници, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) ТМ 2012/1338

(220) 14/12/2012

(442) 28/02/2014

(731) Друштво за комуникациски услуги ВІП
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

ул. Васил Ациларски б.б., 8 кат, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

MEDIA PACKAGE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на

асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комуникација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страници, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување

на web страници, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **TM 2012/1339** (220) 17/12/2012
(442) 28/02/2014

(731) **Western Union Holdings, Inc.**
12500 E. Belford Ave., M21A2, Englewood,
Colorado 80112, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

WU

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи со недвижности

(210) **TM 2012/1340** (220) 17/12/2012
(442) 28/02/2014

(731) **„Самурај“ Шабан и др. ДОО**
с.Студеничани, Скопје, МК
(540)



(531) 05.07.13;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 патики, обувки, спортски обувки, чевли, спортски чевли

кл. 35 работење на големо и мало со обувки

кл. 40 обработка на материјали

(210) ТМ 2012/1341

(220) 17/12/2012

(442) 28/02/2014

(731) „Самурај“ Шабан и др. ДОО

с.Студеничани, Скопје, МК

(540)

VANORA

(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 патики, обувки, спортски обувки, чевли, спортски чевли

кл. 35 работење на големо и мало со обувки

кл. 40 обработка на материјали

(210) ТМ 2012/1342

(220) 17/12/2012

(442) 28/02/2014

(731) „Самурај“ Шабан и др. ДОО

с.Студеничани, Скопје, МК

(540)

MIROR

(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 патики, обувки, спортски обувки, чевли, спортски чевли

кл. 35 работење на големо и мало со обувки

кл. 40 обработка на материјали

(210) ТМ 2012/1343

(220) 17/12/2012

(442) 28/02/2014

(731) „Самурај“ Шабан и др. ДОО

с.Студеничани, Скопје, МК

(540)

IPPLE

(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 патики, обувки, спортски обувки, чевли, спортски чевли

кл. 35 работење на големо и мало со обувки

кл. 40 обработка на материјали

(210) ТМ 2012/1344

(220) 17/12/2012

(442) 28/02/2014

(731) „Самурај“ Шабан и др. ДОО

с.Студеничани, Скопје, МК

(540)

S Sam
SHOES
collection

SAM SHOES

COLLECTION (во

изглед)

(531) 27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 патики, обувки, спортски обувки, чевли, спортски чевли

кл. 35 работење на големо и мало со обувки

кл. 40 обработка на материјали

(210) ТМ 2012/1345

(220) 17/12/2012

(442) 28/02/2014

(731) Коста Димов

ул.Букурешка бр.105, 1000 Скопје, МК

(740) Коста Димов

ул. Јуриј Гагарин бр.6А, 1000 Скопје

(540)



(591) жолта, бела, црна

(531) 01.03.15;05.03.14;27.05.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати, санитарни препарати за медицински цели, диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови, (како мирудии), мирудии, мраз

кл. 39 транспортни услуги, пакување и складирање стока, организирање патувања

(210) ТМ 2012/1346

(220) 17/12/2012

(442) 28/02/2014

(731) Коста Димов

ул.Букурешка бр.105, 1000 Скопје, МК

(740) Коста Димов

ул. Јуриј Гагарин бр.6А, 1000 Скопје

(540)



(591) темно и светло зелена, жолта, бела, црна

(531) 01.03.15;05.03.14;27.05.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати, санитарни препарати за медицински цели, диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови, (како мирудии), мирудии, мраз

кл. 39 транспортни услуги, пакување и складирање стока, организирање патувања

(210) ТМ 2012/1347

(220) 17/12/2012

(442) 28/02/2014

(731) ЛИОН ДОО

ул. Ленинова бр. 1, 2200 Св. Николе, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

DELICE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

(210) ТМ 2012/1350

(220) 18/12/2012

(442) 28/02/2014

(731) TAMRON CO., LTD.

1385, Hasunuma, Minuma-Ku, Saitama-Shi, Saitama-Ken, JP

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

TAMRON

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; компактни дискови, ДВД-а и други дигитални медиуми за снимање; механизми за апарати што се активираат со монети или жетони; регистар каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци, компјутери; компјутерски софтвер; апарати за гаснење пожар; имено оптички уреди и компоненти за влезна/излезна опрема (вклучувајќи скенери, копир машини, факс машини, печатачи) апарати за снимање (вклучувајќи оптички медиуми за податоци) дисплеј единици; посебно-дизајнирани огледала за ласерски апликации, поларизиран разделник на зрак, призми, производи за обложување на тенки филмови, оптички машини за LCD проектори, уреди за ласерски оптички системи, дихроични огледала, дихроични призми, објективи за дигитална камера, објективи за видео камера, објективи за камера за мобилни телефони, оптички апарати и инструменти вклучувајќи тест плочи за испитување на прецизноста на површината на леките, камери со зумирање (камери со вградени леќи за зумирање), дигитални камери, камери од среден формат, CCTV камери, други камери, леќи, вклучувајќи фотографски леќи, леќи за CCTV камери, леќи за дигитална камера, леќи за видео камера, леќи за камера за мобилни телефони, асферични леќи, сферични леќи, проекциски леќи, моторизирани објективи за зумирање, објективи со варијабилан фокус, објективи со фиксен фокус за надзор, заменливи објективи за дигитални камери и други камери, објективи за

набљудувачи камери, објективи за фабричка автоматизација, објективи за зголемување, објективи со широк агол, телефото објективи, макро објективи, објективи со фиксна фокусна должина, инфрацрвени објективи, филтри (фотографски), теле-конвертери, сенила (фотографски), едноножен статив, футроли за камери за на рамо, торби за камера, футроли за камери, капачиња за објективи, адаптери за поставување, држачи за филм, окулари, други делови и ацесоари за дигитални камери и други камери; кинематографски апарати и инструменти; интерферометар, сферометри; калапи, пластични леани компоненти; очила, контактни леќи; телекомуникациски машини, апарати, нивни делови и ацесоари; инфрацрвени камери, објективи за инфрацрвени камери, камери за возила, леќи за камери за возила, објективи за камери за возила, камери со панорамски видик, оптички систем за осветлување за возила, инфрацрвени камери за далеку, заменливи објективи за инфрацрвени камери за далеку, објективи за инфрацрвени камери за далеку, инфрацрвени објективи за далеку, камери за куполи, објективи "рибино око"

(210) **TM 2012/1351**

(220) 18/12/2012

(442) 28/02/2014

(300) 85657583 21/06/2012 US

(731) **Genzyme Corporation (a Massachusetts Corporation)**
500 Kendall Street, Cambridge, Massachusetts 02142, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

CERDELGA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за третманот на Гошеров болест

(210) **TM 2012/1352**

(220) 18/12/2012

(442) 28/02/2014

(300) 85657604 21/06/2012 US

(731) **Genzyme Corporation (a Massachusetts Corporation)**

500 Kendall Street, Cambridge, Massachusetts 02142, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

CIMUTOTE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за третманот на Гошорова болест

(210) **TM 2012/1353**

(220) 18/12/2012

(442) 28/02/2014

(300) 85657589 21/06/2012 US

(731) **Genzyme Corporation (a Massachusetts Corporation)**

500 Kendall Street, Cambridge, Massachusetts 02142, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

CIMVERIZ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за третманот на Гошорова болест

(210) **TM 2012/1356**

(220) 19/12/2012

(442) 28/02/2014

(731) **INGCO TOOLS CO., LIMITED**

2nd Floor, Abbott Building, Road Town, Tortola, VG

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)



(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 машини и машински алати; мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила); машински спојници и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила), земјоделски направи кои не се рачни; инкубатори за јајца; автоматски продажни машини; машински алати и алати на напојување; алати управувани од воздух, воздушни компресори; алати за градина и косилки на напојување; пумпи; земјоделски машини; генератори; мотори; ланчани дигалки; електрични машини за заварување; ацесоари за електрични алати

кл. 8 рачни алати и направи; прибор за јадење; ладно оружје; жилети; торби за алат; алат за градини; инструменти за стругање; битови за рачни алати; дискови за дробење, дискови за сечење, дискови за полирање, дискови за брусене, сечила за пили

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; компактни дискови, ДВД-а и други дигитални медиуми за снимање; механизми за апарати што се активираат со монети или жетони; регистар каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци, компјутери; компјутерски софтвер; апарати за гаснење пожар; безбедносни апарати и инструменти за превенција од несреќи или повреди; батерии, полначи за батерии

(210) **TM 2012/1357**

(220) 18/12/2012

(442) 28/02/2014

(731) **Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.**

2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, JP

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

JINARC

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(210) ТМ 2012/1358

(220) 18/12/2012

(442) 28/02/2014

(731) **Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.**
2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo,
JP

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

JINARQ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(210) ТМ 2012/1359

(220) 20/12/2012

(442) 28/02/2014

(731) **Друштво за трговија на големо и мало**
АГРОТЕХНА Атанас и др. ДОО увоз-извоз
Скопје

ул.ПРВОМАЈСКА бр.ББ, 1000 Скопје, МК

(540)



(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 машини и машински алати; мотори и
погонски машини (освен за копнени возила);
машински елементи за спојување и пренос
(освен за копнени возила); земјоделски направи
(кои не се рачни); инкубатори за јајца

кл. 8 рачни алати и направи; прибор за јадење;
ладно оружје; жилети

кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски,
кинематографски и оптички апарати и

инструменти, како и апарати и инструменти за
мерење тежина, мерење, сигнализирање,
проверка (контрола), апарати и инструменти за
спасување и обучување; апарати и инструменти
за спроведување, вклучување и

исклучување, трансформирање, акумулирање,
регулирање или контрола на електрична
енергија; апарати за снимање, пренос или
репродукција на звук или слика; магнетски
носачи на податоци, дискови за снимање;
автоматски машини и механизми за апаратите
што се активираат со жетони; регистарски каси,
машини за сметање, опрема за обработка на
податоци и компјутери, апарати за гаснење
пожар

кл. 11 апарати за осветлување, греење,
создавање пареа, готвење, ладење, сушење,
вентилација, снабдување со вода и санитарни
намени

кл. 12 возила; апарати за движење по земја,
воздух или вода

кл. 18 кожа и имитации на кожа и производи
направени од овие материјали, што не се
вклучени во другите класи; животинска кожа,
делови од животинска кожа; торби и куфери;
чадори, сонцезрани и стапови за одење;
камшици, узди и сарачки производи

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики;
производи што не се опфатени со другите класи,
од дрво, плута, трска, врбови прачки, рогозина,
рогови, коски, слонова коска, китова коска,
школки, килибар, седеф, морска пена и замените
за сите овие материјали или производи од
пластика

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови;
чешли и сунѓери; четки (со исклучок на
сликарски четки); материјали за правење четки;
прибор за чистење; челични жици за стружење;
сурово или полуобработено стакло (освен
стакло што се користи во градежништвото);
стаклени производи, порцелански и керамички
предмети што не се вклучени во другите класи

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 28 игри и играчки; предмети за гимнастика и
спорт што не се опфатени со другите класи;
украси за елки

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со:
килматизери, грејни тела, бела техника,
акустика, ситни апарати за домаќинство,
рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи

(210) **TM 2012/1360** (220) 21/12/2012

(442) 28/02/2014

(300) 840322542 06/11/2012 BR

(731) **GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware**

300 Renaissance Center, City of Detroit, State of Michigan 48265-3000, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)

SPARK ACTIV

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 моторни возила

(210) **TM 2012/1361** (220) 21/12/2012

(442) 28/02/2014

(300) 840322550 06/11/2012 BR

(731) **GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware**

300 Renaissance Center, City of Detroit, State of Michigan 48265-3000, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)

SPIN ACTIV

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 моторни возила

(210) **TM 2012/1362** (220) 20/12/2012

(442) 28/02/2014

(731) **Teva Pharmaceuticals Europe B.V.**

Computerweg 10 3542DR Utrecht, NL

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

XEPTORAL

(591)

(531)

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за превенција и третман на имунолошки реакции на трансплантирани органи и за третман на автоимунитетни нарушувања

(210) **TM 2012/1363** (220) 20/12/2012

(442) 28/02/2014

(731) **Teva Pharmaceuticals Europe B.V.**

Computerweg 10 3542DR Utrecht, NL

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

VANQUORAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за превенција и третман на имунолошки реакции на трансплантирани органи и за третман на автоимунитетни нарушувања

(210) **TM 2012/1364** (220) 21/12/2012

(442) 28/02/2014

(731) **Chiesi Farmaceutici S.p.A.**

Via Palermo 26/A, 43122 Parma, IT

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

SABACOMB

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати и медицински препарати; фармацевтски препарати за лекување на респираторни заболувања

(210) **TM 2012/1365**

(220) 21/12/2012

(442) 28/02/2014

(731) **SHENZHEN YONGNUO PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT CO., LTD.**

THE 4TH OF B-D PILLAR AND 1-3 PILLAR, G/F, BUILDING 4, SAIGE SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK, HUAQIANG NORTH ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE, CN

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

YONGNUO

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 оптички леќи; објективи (леќи) (оптика); фотоапарати (фотографија); блицеви (фотографија); преносни телефони; видео рекордери; видеокамери; компјутери; далечински управувачи; бленди (фотографија); полначи за електрични батерии; печатачи за употреба со компјутери

(210) **TM 2012/1366**

(220) 24/12/2012

(442) 28/02/2014

(731) **BERKE PLASTIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI**

Ataturk Mahallesi, Erzincan Caddesi, No: 24, Atasehir - Istanbul, TR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

berke

(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 17 гума, гутаперка, растителна смола, азбест, лискун и производите од овие материјали што не се вклучени во другите класи; пресувани пластични материјали кои се користат во производството; материјали за обвивање, за запитување и за изолација; неметални еластични цевки

(210) **TM 2012/1368**

(220) 25/12/2012

(442) 28/02/2014

(731) **Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА -**


ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје

ул. Трифун Хаџи Јанев бр. 5, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна, црвена, златна, сребрена, сива

(531) 25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 вино

(210) **TM 2012/1369**

(220) 25/12/2012

(442) 28/02/2014

(731) **Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА -**


ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје

ул. Трифун Хаџи Јанев бр. 5, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна, црвена, златна, сребрена, сива
(531) 25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 вино

(210) **TM 2012/1373** (220) 26/12/2012
(442) 28/02/2014

(731) **АСП ГРОУП ДООЕЛ Друштво за производство, трговија и услуги експорт-импорт Скопје**
ул.Подграѓе бр.17 - Стара Чаршија, 1000 Скопје, МК
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје
(540)

NEOTEX

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи и пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи
кл. 24 текстил и текстилни производи кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси
кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, рекламирање - ширење на рекламен материјал, on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа, изнајмување на време на пристап со комуникации по пат на сите начини за рекламирање; објавување рекламни текстови; услуги при продажба на големо и мало и услуги

при увоз и извоз со: хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи, текстил и текстилни производи кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

(210) **TM 2012/1374** (220) 26/12/2012
(442) 28/02/2014

(731) **Fresenius Medical Care Deutschland GmbH**

Else-Kroner-Str. 1, 61352 Bad Homburg, DE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

SELUTRIO

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати, имено раствори за дијализа

(210) **TM 2012/1376** (220) 27/12/2012
(442) 28/02/2014

(731) **China Tobacco Guangdong Industrial Co., Ltd.**

8th-16th Floor, No.186, Linhexiheng Road, Tianhe, Guangzhou, CN

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

SHUANGXI

(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун; цигари што содржат замена за тутун, што не се за медицинска употреба, кутии за цигари; држачи за цигари; пепелници за пушачи; кибрити; зпалки за пушачи; филтери за цигари, хартија за виткање цигари

(210) **TM 2012/1377** (220) 27/12/2012
(442) 28/02/2014

(731) ДПТУ „ШИТКАРСКИ - 02" ДООЕЛ
ул.25ти Мај бб, Св.Николе, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, жолта, кафена, црна, сива
(531) 02.01.11;08.01.07
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 брашно и производи од жито, леб,
производи од тесто и слатки, пекарски
производи и бели пецива

(210) ТМ 2012/1378 (220) 28/12/2012
(442) 28/02/2014

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје
бул. Александар Македонски бр.12, 1000
Скопје, МК
(540)



(591) бела и зелена
(531) 27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 тоник за лице со колаген и Д-пантенол

(210) ТМ 2012/1379 (220) 28/12/2012
(442) 28/02/2014

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје

бул. Александар Македонски бр.12, 1000
Скопје, МК
(540)



(591) бела и розова
(531) 27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 млеко за лице со колаген и Д-пантенол

(210) ТМ 2013/943 (220) 03/10/2013
(442) 28/02/2014

(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДОО
с.Пласница, Пласница, МК
(740) Друштво за производство, трговија и услуги
ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДОО
Бул.Партизански одреди бр.104, Скопје, Карпош
(540)



(591) бела и црвена
(531) 01.15.15
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги на продажба на големо со цврсти,
течни и гасовити горива и слични производи и
трговија на моторни горива и мазива во
специјализирани продавници

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(210) број на пријавата

(731)	(210)				
		5	TM 2012/1131	9	TM 2012/1359
1	TM 2012/0777	5	TM 2012/1169	9	TM 2012/1365
1	TM 2012/0781	5	TM 2012/1170	10	TM 2012/1086
1	TM 2012/1097	5	TM 2012/1173	11	TM 2012/1128
1	TM 2012/1126	5	TM 2012/1174	11	TM 2012/1171
1	TM 2012/1130	5	TM 2012/1194	11	TM 2012/1176
2	TM 2012/0775	5	TM 2012/1195	11	TM 2012/1194
2	TM 2012/0776	5	TM 2012/1197	11	TM 2012/1195
2	TM 2012/0782	5	TM 2012/1237	11	TM 2012/1359
3	TM 2006/0490	5	TM 2012/1246	12	TM 2012/1082
3	TM 2012/0640	5	TM 2012/1345	12	TM 2012/1083
3	TM 2012/0641	5	TM 2012/1346	12	TM 2012/1116
3	TM 2012/1100	5	TM 2012/1351	12	TM 2012/1126
3	TM 2012/1125	5	TM 2012/1352	12	TM 2012/1148
3	TM 2012/1126	5	TM 2012/1353	12	TM 2012/1149
3	TM 2012/1194	5	TM 2012/1357	12	TM 2012/1191
3	TM 2012/1195	5	TM 2012/1358	12	TM 2012/1194
3	TM 2012/1209	5	TM 2012/1362	12	TM 2012/1195
3	TM 2012/1210	5	TM 2012/1363	12	TM 2012/1359
3	TM 2012/1211	5	TM 2012/1364	12	TM 2012/1360
3	TM 2012/1212	5	TM 2012/1374	12	TM 2012/1361
3	TM 2012/1213	6	TM 2012/1194	14	TM 2012/1194
3	TM 2012/1262	6	TM 2012/1195	14	TM 2012/1195
3	TM 2012/1263	7	TM 2009/0824	14	TM 2012/1198
3	TM 2012/1378	7	TM 2012/1128	16	TM 2010/1367
3	TM 2012/1379	7	TM 2012/1194	16	TM 2011/0999
4	TM 2009/0824	7	TM 2012/1195	16	TM 2012/0747
4	TM 2012/1192	7	TM 2012/1356	16	TM 2012/0791
4	TM 2012/1194	7	TM 2012/1359	16	TM 2012/1126
4	TM 2012/1195	8	TM 2009/0824	16	TM 2012/1186
5	TM 2006/0490	8	TM 2012/1129	16	TM 2012/1194
5	TM 2012/1087	8	TM 2012/1356	16	TM 2012/1195
5	TM 2012/1088	8	TM 2012/1359	16	TM 2012/1199
5	TM 2012/1097	9	TM 2012/1128	16	TM 2012/1258
5	TM 2012/1109	9	TM 2012/1129	16	TM 2012/1259
5	TM 2012/1110	9	TM 2012/1134	16	TM 2012/1327
5	TM 2012/1111	9	TM 2012/1193	16	TM 2012/1373
5	TM 2012/1112	9	TM 2012/1350	17	TM 2012/1176
5	TM 2012/1113	9	TM 2012/1356	17	TM 2012/1194

17	TM 2012/1195	27	TM 2012/1195	32	TM 2012/1278
17	TM 2012/1199	27	TM 2012/1336	32	TM 2012/1279
17	TM 2012/1366	28	TM 2012/1126	32	TM 2012/1280
18	TM 2012/1126	28	TM 2012/1359	32	TM 2012/1298
18	TM 2012/1194	29	TM 2012/1094	32	TM 2012/1299
18	TM 2012/1195	29	TM 2012/1126	33	TM 2011/0333
18	TM 2012/1359	29	TM 2012/1135	33	TM 2012/1101
19	TM 2012/1194	29	TM 2012/1137	33	TM 2012/1102
19	TM 2012/1195	29	TM 2012/1138	33	TM 2012/1103
20	TM 2012/1126	29	TM 2012/1166	33	TM 2012/1126
20	TM 2012/1359	29	TM 2012/1194	33	TM 2012/1194
21	TM 2012/1126	29	TM 2012/1195	33	TM 2012/1195
21	TM 2012/1176	29	TM 2012/1324	33	TM 2012/1248
21	TM 2012/1194	30	TM 2011/0904	33	TM 2012/1368
21	TM 2012/1195	30	TM 2012/1090	33	TM 2012/1369
21	TM 2012/1262	30	TM 2012/1091	34	TM 2012/1126
21	TM 2012/1263	30	TM 2012/1092	34	TM 2012/1194
21	TM 2012/1359	30	TM 2012/1093	34	TM 2012/1195
22	TM 2012/1126	30	TM 2012/1094	34	TM 2012/1238
22	TM 2012/1194	30	TM 2012/1098	34	TM 2012/1257
22	TM 2012/1195	30	TM 2012/1126	34	TM 2012/1328
22	TM 2012/1326	30	TM 2012/1131	34	TM 2012/1376
23	TM 2012/1126	30	TM 2012/1139	35	TM 2010/1367
23	TM 2012/1194	30	TM 2012/1166	35	TM 2011/0333
23	TM 2012/1195	30	TM 2012/1194	35	TM 2011/0904
24	TM 2012/1115	30	TM 2012/1195	35	TM 2011/0999
24	TM 2012/1194	30	TM 2012/1217	35	TM 2012/0640
24	TM 2012/1195	30	TM 2012/1345	35	TM 2012/0641
24	TM 2012/1326	30	TM 2012/1346	35	TM 2012/0747
24	TM 2012/1336	30	TM 2012/1347	35	TM 2012/0775
24	TM 2012/1373	30	TM 2012/1377	35	TM 2012/0776
25	TM 2012/1115	31	TM 2012/1094	35	TM 2012/0777
25	TM 2012/1125	31	TM 2012/1097	35	TM 2012/0781
25	TM 2012/1126	31	TM 2012/1126	35	TM 2012/0782
25	TM 2012/1194	32	TM 2005/0688	35	TM 2012/0791
25	TM 2012/1195	32	TM 2012/1094	35	TM 2012/1081
25	TM 2012/1326	32	TM 2012/1126	35	TM 2012/1098
25	TM 2012/1336	32	TM 2012/1131	35	TM 2012/1101
25	TM 2012/1340	32	TM 2012/1171	35	TM 2012/1102
25	TM 2012/1341	32	TM 2012/1194	35	TM 2012/1103
25	TM 2012/1342	32	TM 2012/1195	35	TM 2012/1115
25	TM 2012/1343	32	TM 2012/1248	35	TM 2012/1119
25	TM 2012/1344	32	TM 2012/1274	35	TM 2012/1121
25	TM 2012/1359	32	TM 2012/1275	35	TM 2012/1122
27	TM 2012/1115	32	TM 2012/1276	35	TM 2012/1123
27	TM 2012/1194	32	TM 2012/1277	35	TM 2012/1124

35	TM 2012/1126	37	TM 2012/1194	41	TM 2012/1189
35	TM 2012/1129	37	TM 2012/1195	41	TM 2012/1190
35	TM 2012/1140	37	TM 2012/1336	41	TM 2012/1254
35	TM 2012/1141	38	TM 2012/1121	42	TM 2010/0552
35	TM 2012/1142	38	TM 2012/1122	42	TM 2012/1121
35	TM 2012/1166	38	TM 2012/1123	42	TM 2012/1122
35	TM 2012/1167	38	TM 2012/1124	42	TM 2012/1123
35	TM 2012/1171	38	TM 2012/1140	42	TM 2012/1124
35	TM 2012/1176	38	TM 2012/1141	42	TM 2012/1127
35	TM 2012/1186	38	TM 2012/1142	42	TM 2012/1140
35	TM 2012/1194	38	TM 2012/1194	42	TM 2012/1141
35	TM 2012/1195	38	TM 2012/1195	42	TM 2012/1142
35	TM 2012/1199	38	TM 2012/1265	42	TM 2012/1193
35	TM 2012/1265	38	TM 2012/1332	42	TM 2012/1194
35	TM 2012/1327	38	TM 2012/1333	42	TM 2012/1195
35	TM 2012/1332	38	TM 2012/1334	42	TM 2012/1265
35	TM 2012/1333	38	TM 2012/1335	42	TM 2012/1332
35	TM 2012/1334	38	TM 2012/1337	42	TM 2012/1333
35	TM 2012/1335	38	TM 2012/1338	42	TM 2012/1334
35	TM 2012/1336	39	TM 2012/1115	42	TM 2012/1335
35	TM 2012/1337	39	TM 2012/1194	42	TM 2012/1337
35	TM 2012/1338	39	TM 2012/1195	42	TM 2012/1338
35	TM 2012/1340	39	TM 2012/1236	43	TM 2011/0904
35	TM 2012/1341	39	TM 2012/1336	43	TM 2012/1115
35	TM 2012/1342	39	TM 2012/1345	43	TM 2012/1120
35	TM 2012/1343	39	TM 2012/1346	43	TM 2012/1126
35	TM 2012/1344	40	TM 2012/0791	43	TM 2012/1127
35	TM 2012/1359	40	TM 2012/1194	43	TM 2012/1151
35	TM 2012/1373	40	TM 2012/1195	43	TM 2012/1154
35	TM 2013/0943	40	TM 2012/1340	43	TM 2012/1155
36	TM 2012/0812	40	TM 2012/1341	43	TM 2012/1156
36	TM 2012/1081	40	TM 2012/1342	43	TM 2012/1157
36	TM 2012/1084	40	TM 2012/1343	43	TM 2012/1162
36	TM 2012/1085	40	TM 2012/1344	43	TM 2012/1175
36	TM 2012/1115	41	TM 2011/0946	43	TM 2012/1194
36	TM 2012/1127	41	TM 2011/0999	43	TM 2012/1195
36	TM 2012/1194	41	TM 2012/0747	43	TM 2012/1336
36	TM 2012/1195	41	TM 2012/1162	44	TM 2012/1127
36	TM 2012/1336	41	TM 2012/1178	44	TM 2012/1151
36	TM 2012/1339	41	TM 2012/1179	45	TM 2012/1081
37	TM 2011/0999	41	TM 2012/1180	45	TM 2012/1107
37	TM 2012/0812	41	TM 2012/1181	45	TM 2012/1162
37	TM 2012/1115	41	TM 2012/1182	45	TM 2012/1194
37	TM 2012/1127	41	TM 2012/1183	45	TM 2012/1195
37	TM 2012/1176	41	TM 2012/1184		
37	TM 2012/1193	41	TM 2012/1186		

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(731) носител на правото на трговски марка

(210) број на трговската марка

(731)	(210)
„Самурај“ Шабан и др. ДОО	MK/T/ 2012/1340
„Самурај“ Шабан и др. ДОО	MK/T/ 2012/1341
„Самурај“ Шабан и др. ДОО	MK/T/ 2012/1342
„Самурај“ Шабан и др. ДОО	MK/T/ 2012/1343
„Самурај“ Шабан и др. ДОО	MK/T/ 2012/1344
BASF SE	MK/T/ 2012/1097
BERKE PLASTIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	MK/T/ 2012/1366
Borax Europe Limited	MK/T/ 2012/1130
Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability company)	MK/T/ 2012/1192
Chiesi Farmaceutici S.p.A.	MK/T/ 2012/1364
Chiesi Pharmaceuticals GmbH	MK/T/ 2012/1169
Chiesi Pharmaceuticals GmbH	MK/T/ 2012/1170
China Tobacco Guangdong Industrial Co., Ltd.	MK/T/ 2012/1376
DAys Inns Worldwide, Inc.	MK/T/ 2012/1154
DAys Inns Worldwide, Inc.	MK/T/ 2012/1155
DAys Inns Worldwide, Inc.	MK/T/ 2012/1156
DAys Inns Worldwide, Inc.	MK/T/ 2012/1157
EURO 07 AD	MK/T/ 2011/999
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	MK/T/ 2012/1374
GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware	MK/T/ 2012/1360
GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware	MK/T/ 2012/1361
GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware,	MK/T/ 2012/1134
Genzyme Corporation (a Massachusetts Corporation)	MK/T/ 2012/1086
Genzyme Corporation (a Massachusetts Corporation)	MK/T/ 2012/1351
Genzyme Corporation (a Massachusetts Corporation)	MK/T/ 2012/1352
Genzyme Corporation (a Massachusetts Corporation)	MK/T/ 2012/1353
Guthy-Renker LLC	MK/T/ 2006/490
Henkel Srbija d.o.o.	MK/T/ 2012/1100
INELAS POLIURETANO, S.L.	MK/T/ 2012/1199
INGCO TOOLS CO., LIMITED	MK/T/ 2012/1356
Japan Tobacco Inc.	MK/T/ 2012/1328
JDB International Group Company Limited	MK/T/ 2012/1131
Kraft Foods Deutschland Holding GmbH	MK/T/ 2012/1139
Mediterranean Star LLC	MK/T/ 2012/1238
MERIDA INDUSTRY CO., LTD	MK/T/ 2012/1148

MERIDA INDUSTRY CO., LTD	MK/T/ 2012/1149
NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)	MK/T/ 2012/1116
NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.	MK/T/ 2012/1237
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.	MK/T/ 2012/1357
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.	MK/T/ 2012/1358
Parmigiani Fleurier S.A.	MK/T/ 2012/1198
PHARMANOVA D.O.O. Drustvo za proizvodnju farmacevtskih proizvoda	MK/T/ 2012/1087
PHARMANOVA D.O.O. Drustvo za proizvodnju farmacevtskih proizvoda	MK/T/ 2012/1088
Punch Industries, An unlimited Irish company	MK/T/ 2012/1262
Punch Industries, An unlimited Irish company	MK/T/ 2012/1263
Rothmans of Pall Mall Limited	MK/T/ 2012/1257
SAVATOURS	MK/T/ 2012/1236
SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED	MK/T/ 2012/1246
SHENZHEN YONGNUO PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT CO., LTD.	MK/T/ 2012/1365
Societe des produits NESTLE S.A.	MK/T/ 2012/1093
SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.	MK/T/ 2012/1191
TAMRON CO., LTD.	MK/T/ 2012/1350
Teva Pharmaceuticals Europe B.V.	MK/T/ 2012/1362
Teva Pharmaceuticals Europe B.V.	MK/T/ 2012/1363
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)	MK/T/ 2012/1082
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)	MK/T/ 2012/1083
Transatlantic Holdings, Inc.	MK/T/ 2012/1084
Transatlantic Holdings, Inc.	MK/T/ 2012/1085
Трговско друштво за услуги БЕТА КОНСАЛИНГ ДООЕЛ Скопје	MK/T/ 2012/1081
Western Union Holdings, Inc.	MK/T/ 2012/1339
Адвокатско друштво ИНТЕР ПАРТЕС Скопје	MK/T/ 2012/1107
Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје	MK/T/ 2012/1368
Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје	MK/T/ 2012/1369
АСП ГРОУП ДООЕЛ Друштво за производство, трговија и услуги експорт-импорт Скопје	MK/T/ 2012/1373
БАУАРТ ГРУПА ДОО	MK/T/ 2012/1127
ВИТАЛИА Никола и др. ДОО експорт-импорт	MK/T/ 2012/1094
Војо Николовски and Игор Николовски	MK/T/ 2011/904
Георгиевски Перо	MK/T/ 2011/946
ГОРДАН ОНЕ ДООЕЛ СКОПЈЕ	MK/T/ 2012/1120
ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДОО	MK/T/ 2012/1186
Дејан СПАСОВСКИ	MK/T/ 2012/640
Дејан СПАСОВСКИ	MK/T/ 2012/641
ДИВИСИОН ДООЕЛ	MK/T/ 2010/1367
ДППУ НИК НОВА ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	MK/T/ 2012/791
ДППУ "АКВА БАР" ДОО увоз-извоз	MK/T/ 2012/1171

ДПТУ „ШИТКАРСКИ - 02" ДООЕЛ	МК/Т/ 2012/1377
Друштво за деловни услуги и трговија СИТИ ПЛАЗА ДОО Скопје	МК/Т/ 2012/1115
Друштво за деловни услуги и трговија СИТИ ПЛАЗА ДОО Скопје	МК/Т/ 2012/1336
Друштво за инженеринг и проектирање ДОТ АРХИТЕКТИ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/812
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/1121
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/1122
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/1123
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/1124
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/1140
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/1141
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/1142
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/1265
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/1332
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/1333
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/1334
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/1335
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/1337
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/1338
Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало РИО ДООЕЛ	МК/Т/ 2012/1090
Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало РИО ДООЕЛ	МК/Т/ 2012/1091
Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало РИО ДООЕЛ	МК/Т/ 2012/1092
Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало РИО ДООЕЛ	МК/Т/ 2012/1098
Друштво за производство Трговија и услуги Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/1274
Друштво за производство Трговија и услуги Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/1275
Друштво за производство Трговија и услуги Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/1276
Друштво за производство Трговија и услуги Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/1277
Друштво за производство Трговија и услуги Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/1278
Друштво за производство Трговија и услуги Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/1279
Друштво за производство Трговија и услуги Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/1280
Друштво за производство Трговија и услуги Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/1298
Друштво за производство Трговија и услуги Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/1299
Друштво за производство, инженеринг, консалтинг и услуги ДООАЈЕН ДАТА СИСТЕМ Мирослав ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	МК/Т/ 2012/1193
Друштво за производство, трговија и услуги ДАКА ФЕШН ДОО експорт-импорт Скопје	МК/Т/ 2012/1119
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/1194
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/1195
Друштво за производство, трговија и услуги ЗЕНИТ ФАРМАЦИЈА ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/1197

Друштво за производство, трговија и услуги МИРАНА Мирсинова Ана ДООЕЛ експорт-импорт ВЕЛЕС	МК/Т/ 2012/1137
Друштво за производство, трговија и услуги МИРАНА Мирсинова Ана ДООЕЛ експорт-импорт ВЕЛЕС	МК/Т/ 2012/1138
Друштво за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДОО	МК/Т/ 2013/943
Друштво за производство, трговија и услуги СУПЕР ПЕТКА извоз-увоз ДООЕЛ Велес	МК/Т/ 2012/1126
Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало АЛФА ЕЛЕКТРОНИК Мирјана, ДООЕЛ увоз-извоз, Битола	МК/Т/ 2012/1128
Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало АЛФА ЕЛЕКТРОНИК Мирјана, ДООЕЛ увоз-извоз, Битола	МК/Т/ 2012/1129
Друштво за трговија на големо и мало АГРОТЕХНА Атанас и др. ДОО увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2012/1359
Друштво за трговија, застапништво и концигнација НИМЕТ ДООЕЛ експорт - импорт Скопје	МК/Т/ 2009/824
Друштво за трговија, производство и услуги САВАОТ ГРЕИС ДООЕЛ Струмица	МК/Т/ 2012/1166
Здружение ВИЗИОНИ М Скопје	МК/Т/ 2012/747
Здружение Совет за грижи и воспитување на децата на град Скопје	МК/Т/ 2012/1254
Здружение на граѓани: „Ден на дрвото - засади ја својата иднина!“	МК/Т/ 2010/552
Златевски Љубиша	МК/Т/ 2012/1248
КОСМОС ГРУП ДООЕЛ увоз извоз Скопје	МК/Т/ 2012/1125
Коста Димов	МК/Т/ 2012/1345
Коста Димов	МК/Т/ 2012/1346
ЛИОН ДОО	МК/Т/ 2012/1347
Мега Трејд ДОО Гостивар	МК/Т/ 2012/1167
Мирослав Ничиќ	МК/Т/ 2012/1162
Младенова Билјана; Младенова Ивана and Младенова Ана	МК/Т/ 2012/1258
Младенова Билјана; Младенова Ивана and Младенова Ана	МК/Т/ 2012/1259
МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО	МК/Т/ 2012/1135
ОХИС ПВА ФАР ДООЕЛ, Скопје	МК/Т/ 2012/775
ОХИС ПВА ФАР ДООЕЛ, Скопје	МК/Т/ 2012/776
ОХИС ПВА ФАР ДООЕЛ, Скопје	МК/Т/ 2012/777
ОХИС ПВА ФАР ДООЕЛ, Скопје	МК/Т/ 2012/781
ОХИС ПВА ФАР ДООЕЛ, Скопје	МК/Т/ 2012/782
ПИВАРА СКОПЈЕ, А.Д.	МК/Т/ 2005/688
Приватна здравствена установа - специјалистичка ординација по дерматовенерологија ДЕРМА САНА - ДЕРМИКА Скопје	МК/Т/ 2012/1151
СВИТ АРТ ДОО Скопје	МК/Т/ 2012/1324
Селекс Лоџик ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/1175
СЗД Електролюкс-Палензовски Димче Битола	МК/Т/ 2012/1176
СЗД Електролюкс-Палензовски Димче Битола	МК/Т/ 2012/1326
СКОВИН АД СКОПЈЕ	МК/Т/ 2011/333
СКОВИН АД СКОПЈЕ	МК/Т/ 2012/1101
СКОВИН АД СКОПЈЕ	МК/Т/ 2012/1102
СКОВИН АД СКОПЈЕ	МК/Т/ 2012/1103
ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/1178

ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/1179
ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/1180
ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/1181
ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/1182
ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/1183
ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/1184
ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/1189
ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/1190
Трговско друштво за производство на рибони, трговија и услуги РИББОН Петревски Дане ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2012/1327
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје	МК/Т/ 2012/1173
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2012/1211
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2012/1217
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија АЛКАЛОИД А Д - Скопје	МК/Т/ 2012/1212
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје, Ц.О.	МК/Т/ 2012/1109
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје, Ц.О.	МК/Т/ 2012/1110
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје, Ц.О.	МК/Т/ 2012/1111
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје, Ц.О.	МК/Т/ 2012/1112
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје, Ц.О.	МК/Т/ 2012/1113
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје	МК/Т/ 2012/1174
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје	МК/Т/ 2012/1209
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје	МК/Т/ 2012/1210
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје	МК/Т/ 2012/1213
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје	МК/Т/ 2012/1378
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје	МК/Т/ 2012/1379

РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (111) Регистарски број на документот
- (151) Дата на регистрирање
- (181) Дата на важење (очекувано)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
- (210) Број на пријавата
- (220) Дата на поднесување
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство
- (300) Право на првенство: дата, држава, број
- (450) Дата на објавување
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (551) Ознака за пријава на колективна трговска марка
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата еџ-SY број на пријавата/исправа/решение)
- (732) Носител на правото
- (740) Застапник
- (770) Име и адреса на претходниот носител
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(111) **20619** (151) 03/02/2014
 (210) ТМ 2010/553 (220) 30/04/2010
 (181) 30/04/2020
 (450) 28/02/2014

(732) **Здружение на граѓани "Ден на дрвото - засади ја својата иднина!"**
ул. Македонија бр. 3, МК
 (540)



(591) зелена, жолта, црвена и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 42 заштита и унапредување на животната средина

(111) **20658** (151) 10/02/2014
 (210) ТМ 2011/549 (220) 23/05/2011
 (181) 23/05/2021
 (450) 28/02/2014

(732) **Здружение за афирмација, популаризација и унапредување на архитектонската дејност и други сродни дејности „Форум Скопје“**
ул.Славка Неѓиќ бр.14/1-1, 1000 Скопје, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) бела и светло сина
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 организирање на изложби во комерцијални и рекламни цели, изнајмување рекламен простор, јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, обработка на текстови, рекламирање, промовирање на продажбата за трети лица, маркетинг истражување, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), управување со работата, водење на работењето, комерцијална администрација, канцелариски работи, ширење на рекламни текстови, ширење на рекламни огласи, проспекти, печатени примероци/, ангажирање манекени за рекламирање или промовирање на производи, изнајмување рекламен материјал, изнајмување рекламен простор, информативни агенции, услуги за дизајн на страници, за рекламни цели
 кл. 41 образовни услуги, разонода (забава), спортски и културни активности, забавни паркови, известување за забави, изложби (организирање изложби) во културни или воспитни цели, информирање за образование, конгреси (организирање и водење конгреси), организирање и водење конференции, објавување текстови / не се рекламни/, образование (информирање за образование), образовни услуги, обука (практична обука, демонстрирање), организирање и водење работилници, семинари (организирање и водење семинари), симпозиуми (организирање и водење на симпозиуми)

кл. 42 архитектура, внатрешно уредување, градежно советување, графички дизајн, изработка на градежни планови

(111) 20657	(151) 10/02/2014
(210) ТМ 2011/794	(220) 21/07/2011
	(181) 21/07/2021
	(450) 28/02/2014

(732) **Друштво за производство, промет и услуги ПАНТО ГРУП ДООЕЛ експорт-импорт ул. Анкарска бр. 23/2, Скопје, МК**
(540)



(591) -
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 услуги на продажба на големо и мало со кондиторски производи

(111) 20656	(151) 06/02/2014
(210) ТМ 2011/824	(220) 28/07/2011
	(181) 28/07/2021
	(450) 28/02/2014

(732) **E. I. du Pont de Nemours and Company 1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

BENEVIA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 хербициди, фунгициди, инсектициди

(111) 20547	(151) 22/01/2014
(210) ТМ 2011/988	(220) 15/09/2011
	(181) 15/09/2021

(450) 28/02/2014

(732) **Милтон Манаки**
ул.Вараждинска бр.24 Куманово, МК
(540)

MANAKI

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и земјоделството, градинарството и шумарството, сурови вештачки смоли, сурови пластични материи, вештачки ѓубриња, смеси за гасење пожар, препарати за калење и заварување метали, хемиски супстанции за конзервирање прехранбени производи, материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) што се користат во индустријата

кл. 9 апарати и инструменти, научни, поморски, геодедски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, проверка(контрола), спасување и настава, апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот, апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гасење пожар

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба, сликарски прибор, скликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот), материјал за обука и настава (освен апарати), пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи, печатарски букви, клишиња

кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи

кл. 36 осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот

кл. 40 обработка на материјали

кл. 41 образовни услуги, обука, забава, спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирањето поврзано со нив, услуги за индустриски анализи и истражувања, изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги за заштита на имот и лица, лични и социјални услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(111) 20533	(151) 23/12/2013
(210) ТМ 2011/1005	(220) 23/09/2011
	(181) 23/09/2021
	(450) 28/02/2014

(732) **Војо Николоски and Игор Николоски**
ул.Богe Велјановски бр.100, Гостивар , МК
and ул.Богe Велјановски бр.15, Гостивар, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. "Орце Николов" бр. 75, 1000, Скопје
(540)

МЕКИЦИТЕ ОД СТРАЖА

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 панцероти, мекици

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало

кл. 43 самопослужување (ресторани со самопослужување), служење храна и пијалоци

(111) 20534	(151) 24/12/2013
(210) ТМ 2011/1197	(220) 14/11/2011
	(181) 14/11/2021
	(450) 28/02/2014

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги ФАНСИ КОРНЕР ЦОПАНЕЛИС ДООЕЛ**
Валандово

ул.Никола Карев бб, Валандово, МК

(740) Зоран Стојановски, адвокат
ул.Борис Кидрич бр.72 Тетово

(540)



(591) жолта, кафена, бела и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 производи од тесто и слатки

(111) 20548	(151) 11/02/2014
(210) ТМ 2012/93	(220) 31/01/2012
	(181) 31/01/2022
	(450) 28/02/2014

(732) **БОРОЛА ДОО**

ул.Црвена Вода бр.22, Битола, МК

(540)

ENTAN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицинска употреба; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња; фластири, материјали за преврзување; материјал за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства;

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

(111) 20549	(151) 11/02/2014
(210) ТМ 2012/170	(220) 23/02/2012
	(181) 23/02/2022
	(450) 28/02/2014

(300) 010214724 24/08/2011 ЕМ

(732) **Merck Sharp & Dohme Corp.**

One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

TESLITA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за превенција и третман на дијабетес

(111) 20550	(151) 11/02/2014
(210) ТМ 2012/201	(220) 05/03/2012
	(181) 05/03/2022
	(450) 28/02/2014

(732) Merck Sharp & Dohme Corp.

One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

JACORIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка употреба


(111) 20590	(151) 14/02/2014
(210) ТМ 2012/204	(220) 05/03/2012
	(181) 05/03/2022
	(450) 28/02/2014

(732) Индустија за млеко, млечни производи и сокови АД "МЛЕКАРА БИТОЛА"

ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје
(540)



(591) темно и светло жолта, темно и светло зелена, темно и светло кафена, бела, темно и светло црвена, сина и темно и светло златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млечен производ (кашквал)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, услуги при продажба на големо и мало и услуги при увоз и извоз со: млечен производ (кашквал)

(111) 20591	(151) 14/02/2014
(210) ТМ 2012/205	(220) 05/03/2012
	(181) 05/03/2022
	(450) 28/02/2014

(732) Индустија за млеко, млечни производи и сокови АД "МЛЕКАРА БИТОЛА"

ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје
(540)



(591) темно и светло жолта, темно и светло зелена, темно и светло кафена, бела, темно и светло црвена, сина, златна и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млечен производ (кашкавал)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, услуги при продажба на големо и мало и услуги при увоз и извоз со: млечен производ (кашкавал)

(111) 20592

(151) 14/02/2014

(210) ТМ 2012/234

(220) 12/03/2012

(181) 12/03/2022

(450) 28/02/2014

(732) **Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД "МЛЕКАРА БИТОЛА"**

ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, темно и светло сина, кафена, темно и светло зелена, жолта, црвена и кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко со потекло од битолскиот регион

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, услуги при продажба на големо и мало и увоз и извоз на големо и мало на млеко со потекло од битолскиот регион

(111) 20562

(151) 11/02/2014

(210) ТМ 2012/236

(220) 12/03/2012

(181) 12/03/2022

(450) 28/02/2014

(732) **BUSINESS WIRE, Inc.**

44 Montgomery Street, 39th Floor, San Francisco, California 94104, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

BUSINESS WIRE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 електронски билтени, соопштенија за јавноста и вести

кл. 38 електронски пренос на пораки и слики, податоци и документи, преку компјутерски терминали, интернет, сателитски и бежичен пренос; електронска пошта, пренос на факс

кл. 41 публикација на билтени, соопштенија за јавноста и вести

(111) 20567

(151) 11/02/2014

(210) ТМ 2012/241

(220) 13/03/2012

(181) 13/03/2022

(450) 28/02/2014

(732) **Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје**

ул. Васил Ациларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Vip Free XL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување

рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информации од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски

мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комуникација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на

автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(111) 20568 (151) 11/02/2014
(210) ТМ 2012/242 (220) 13/03/2012
(181) 13/03/2022
(450) 28/02/2014

(732) Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

ул. Васил Ациларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Vip Super Free

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење

рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информации од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комуникација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски

услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(111) **20563** (151) 11/02/2014
(210) ТМ 2012/243 (220) 14/03/2012
(181) 14/03/2022
(450) 28/02/2014

(732) **ТРЕНДОЛЕНД ДОО СКОПЈЕ**
Бул. Партизански одреди 109/2-10, Скопје, МК
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000,
Скопје
(540)

OFF.NET

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 38 телекомуникации
кл. 42 проектирање и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

(111) **20564** (151) 11/02/2014
(210) ТМ 2012/244 (220) 14/03/2012
(181) 14/03/2022
(450) 28/02/2014


(732) **JOHNSON CONTROLS HYBRID AND RECYCLING GMBH**
a corporation organized and existing under the laws of the Germany with an office at: Am Leineufer 51, 30419, Hannover, DE
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

VARTA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 индустриски батерии

(111) **20565** (151) 11/02/2014
(210) ТМ 2012/245 (220) 14/03/2012
(181) 14/03/2022
(450) 28/02/2014

(732) **JOHNSON CONTROLS HYBRID AND RECYCLING GMBH**
a corporation organized and existing under the laws of the Germany with an office at: Am Leineufer 51, 30419 Hannover, DE
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)




(591) сина и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 индустриски батерии

(111) 20543	(151) 16/01/2014
(210) ТМ 2012/258	(220) 16/03/2012
	(181) 16/03/2022
	(450) 28/02/2014

(732) Друштво за туризам и услуги ЕЛ МУНДО
ДООЕЛ Скопје

бул.Партизански Одреди бр.62 А 1/001-48,
Карпош, Скопје, МК

(740) АНЕТА МОСТРОВА, АДВОКАТ
ул.Иво Лола Рибар бр.42 А Скопје
(540)



(591) златно-жолта и кафена боја
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 транспортни услуги; пакување и
складирање стока; организирање патувања

(111) 20551	(151) 11/02/2014
(210) ТМ 2012/259	(220) 16/03/2012
	(181) 16/03/2022

(450) 28/02/2014

(732) **БОРОЛА ДОО**

ул.Црвена Вода бр.22, Битола, МК

(540)

IMUNOBOR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи;
хигиенски производи за медицинска употреба;
диететски супстанции прилагодени за
медицинска употреба, храна за бебиња;
фластери, материјали за преврзување;
материјал за пломбирање заби, забарски смоли;
дезинфекциони средства; препарати за
уништување штетници; фунгициди, хербициди
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи

(111) 20559	(151) 11/02/2014
(210) ТМ 2012/260	(220) 19/03/2012
	(181) 19/03/2022
	(450) 28/02/2014

(732) **ЛЕЦТУС ГРОУП ДОО**

ул.Моцартова бр.37, - Скопје, МК

(740)

(540)

LectusGroup
FURNITURE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 мебел

кл. 35 продажба на големо и мало на мебел

(111) 20560	(151) 11/02/2014
(210) ТМ 2012/263	(220) 19/03/2012
	(181) 19/03/2022
	(450) 28/02/2014

(732) **Novartis AG**

4002 Basel, CH

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

MICOCERT

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) 20561	(151) 11/02/2014
(210) ТМ 2012/264	(220) 19/03/2012
	(181) 19/03/2022
	(450) 28/02/2014

(732) **Novartis AG**
4002 Basel, CH

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

MICOLAT

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) 20593	(151) 14/02/2014
(210) ТМ 2012/269	(220) 19/03/2012
	(181) 19/03/2022
	(450) 28/02/2014

(732) **SEARA ALIMENTOS S.A.**
Av. Chedid Jafet, 222 - Bloco A - 3. Andar, Vila Olimpia - Sao Paulo - SP, 04551-065, BR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

SEARA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,

компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

(111) 20594	(151) 14/02/2014
(210) ТМ 2012/271	(220) 20/03/2012
	(181) 20/03/2022
	(450) 28/02/2014

(732) **ВИТАЛИА, Никола и др. ДОО експорт-импорт**

ул.516 66, 1000 Скопје, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје
(540)



(591) светло и темно зелена, бела, жолта, светла и темно кафена, портокалова и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 соја
кл. 30 тесто од соја - производи за исхрана

(111) 20595	(151) 14/02/2014
(210) ТМ 2012/272	(220) 20/03/2012
	(181) 20/03/2022
	(450) 28/02/2014

(732) **Друштво за производство трговија и услуги ЕНТЕРГРАФИКА ДООЕЛ Кочани**

ул.Солунска бр.21/А 2.300 Кочани, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 апарати за осветлување, греење, создавање пареа, ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода, санитарни намени; акумулатори на топлина; апарати за климатизација; апарати за дезодорирање на воздухот; апарати за јонизирање на воздухот; апарати и машини за проиштување на воздухот; стерилизатори на воздухот; воздушни вентили за грејни тела на пареа; цевки за бојлери за грејни инсталации; инсталации; инсталации за бањи; елементи за греење; апарати на гас (помошни делови за регулација и сигурност на апаратите на гас); генератори на гас (инсталации); апарати за напојување со вода на грејни бојлери; генератори; котли за греење; плочи за греење; безбедносни помошни уреди за апарати на вода или гас и цевки; соларни колектори (греење); соларни печки; апарати за греење вода

кл. 35 канцелариски работи, рекламирање, услуги при продажба на големо и мало со: апарати за осветлување, греење, создавање пареа, ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода, санитарни намени; акумулатори на топлина; апарати за климатизација; апарати за дезодорирање на воздухот; апарати за јонизирање на воздухот; апарати и машини за проиштување на воздухот; стерилизатори на воздухот; воздушни вентили за грејни тела на пареа; цевки за бојлери за грејни инсталации; инсталации; инсталации за бањи; елементи за греење; апарати на гас (помошни делови за регулација и сигурност на апаратите на гас); генератори на гас (инсталации); апарати за напојување со вода на грејни бојлери; генератори; котли за греење; плочи за греење; безбедносни помошни уреди за апарати на вода или гас и цевки; соларни

колектори (греење); соларни печки; апарати за греење вода

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталациски работи; монтирање и поправање апарати за греење; хидроизолирање (градби); монтирање и поправање електрични апарати; поставување водоводни инсталации; обновување машини што се амортизирани или делумно уништени; антикорозивно заштитување

(111) 20596

(151) 14/02/2014

(210) ТМ 2012/273

(220) 20/03/2012

(181) 20/03/2022

(450) 28/02/2014

(732) Друштво за производство трговија и услуги ЕНТЕРГРАФИКА ДООЕЛ Кочани ул.Солунска бр.21/А 2.300 Кочани, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје

(540)

ENTERSOLAR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 апарати за осветлување, греење, создавање пареа, ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода, санитарни намени; акумулатори на топлина; апарати за климатизација; апарати за дезодорирање на воздухот; апарати за јонизирање на воздухот; апарати и машини за проиштување на воздухот; стерилизатори на воздухот; воздушни вентили за грејни тела на пареа; цевки за бојлери за грејни инсталации; инсталации; инсталации за бањи; елементи за греење; апарати на гас (помошни делови за регулација и сигурност на апаратите на гас); генератори на гас (инсталации); апарати за напојување со вода на грејни бојлери; генератори; котли за греење; плочи за греење; безбедносни помошни уреди за апарати на вода или гас и цевки; соларни колектори (греење); соларни печки; апарати за греење вода

кл. 35 канцелариски работи, рекламирање, услуги при продажба на големо и мало со: апарати за осветлување, греење, создавање

пареа, ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода, санитарни намени; акумулатори на топлина; апарати за климатизација; апарати за дезодорирање на воздухот; апарати за јонизирање на воздухот; апарати и машини за проиштување на воздухот; стерилизатори на воздухот; воздушни вентили за грејни тела на пареа; цевки за бојлери за грејни инсталации; инсталации; инсталации за бањи; елементи за греење; апарати на гас (помошни делови за регулација и сигурност на апаратите на гас); генератори на гас (инсталации); апарати за напојување со вода на грејни бојлери; генератори; котли за греење; плочи за греење; безбедносни помошни уреди за апарати на вода или гас и цевки; соларни колектори (греење); соларни печки; апарати за греење вода

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталациски работи; монтирање и поправање апарати за греење; хидроизолирање (градби); монтирање и поправање електрични апарати; поставување водоводни инсталации; обновување машини што се амортизирани или делумно уништени; антикорозивно заштитување

(111) 20597	(151) 17/02/2014
(210) ТМ 2012/276	(220) 22/03/2012
	(181) 22/03/2022
	(450) 28/02/2014

(732) Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола, Економски факултет-Прилеп
ул. „Маркова“ бр.133, Прилеп, МК
(540)




(591) жолта и сина
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски и културни активности; образование (информирање за образование) образовни услуги; обука (практична обука) демонстрирање

(111) 20598	(151) 12/02/2014
(210) ТМ 2012/277	(220) 22/03/2012
	(181) 22/03/2022
	(450) 28/02/2014

(732) **ЦИВКОН АГИ доо**
ул.Романија бб (Комплекс Газела), Скопје, МК
(740) ЦИВКОН АГИ доо
П.фах 750, 1000 Скопје
(540)



(591) портокалова, сина и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури, метални градежни материјали, метални преносни конструкции, метални материјали за железнички шини, жици и кабли од обичен метал кои не се електрични, браварски производи, мали метални производи, метални цевки, каси, производи од метал кои не се опфатени со другите класи, руди
кл. 19 неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал
кл. 37 градежни конструкции, поправки, инсталациски услуги

(111) 20599	(151) 13/02/2014
(210) ТМ 2012/278	(220) 22/03/2012

(181) 22/03/2022

(450) 28/02/2014

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ПЛУС КОМПАНИ ДООЕЛ, експорт-импорт

с.Слатино, Теарце, Тетово, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, жолта и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалаци; пијалаци од одвошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работи; претставувањена производителите, промовирање на продажбата, продажба на големо и мало, увоз-извоз

(111) **20600**

(151) 13/02/2014

(210) ТМ 2012/279

(220) 22/03/2012

(181) 22/03/2022

(450) 28/02/2014

(732) Друштво за промет и услуги ДЕМАКС

НОВА ИНТ ДОО извоз-увоз Скопје

ул.Франклин Рузвелт бр.7/4А Скопје, Карпош, МК

(740) СЕНЗАЛ ДООЕЛ Скопје

ул. Сава Ковачевиќ бр.47а лок.бр.10, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, сина, сива и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 весници, печатени изданија, публикации, списанија, брошури, магазини, часописи

кл. 35 огласување, објавување рекламни текстови, обработка на текстови, пропагандни дејности, дистрибуција на примероци

кл. 41 on-line објава на списанија /електронски публикации на весници/, издавање книги и списанија преку компјутерска мрежа

(111) **20601**

(151) 13/02/2014

(210) ТМ 2012/285

(220) 26/03/2012

(181) 26/03/2022

(450) 28/02/2014

(732) Molnlycke Health Care AB

Gamlestadsavagen 3C, SE-402 52 Goteborg, SE

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

HIBICET

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати и супстанции; санитарни препарати; средства за дезинфекција; антисептички препарати; медикаментозни антисептички и дезинфектирачки прочистувачки препарати

(111) **20602**

(151) 30/01/2014

(210) ТМ 2012/290

(220) 27/03/2012

(181) 27/03/2022

(450) 28/02/2014

(732) Federal-Mogul Products, Inc.

26555 Northwestern Highway, Southfield,

Michigan 48033, US

(740) Друштво за застапување од областа на

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

WAGNER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 сопирачки, перничниња на сопирачки, папуча на сопирачка, облоги на сопирачки, ротор на сопирачка, барабан на сопирачка, блокови на сопирачки, опрема за сопирачки, спојки и облоги за спојки, хидаулика за сопирачки и за спојки

(111) **20603** (151) 13/02/2014
(210) ТМ 2012/291 (220) 27/03/2012
(181) 27/03/2022
(450) 28/02/2014

(732) Друштво за производство и преработка на месо АГРИА-АГРОИНДУСТРИСКА ГРУПАЦИЈА ДОО Велес
Нас. Бабуна бб Велес, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, црвена, жолта, розева и сива
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; масти за јадење

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнени производи што не се опфатени со другите класи; животни (живи); свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и природно цвеќе; жита (остатоци од производство на жита) за исхрана на животни, сточна храна, храна за добиток, храна за животни, храна за товење животни

кл. 40 животни (колење на животни), замрзнување храна, колење на животни, услуги на кланици, фарми, конзервирање храна и пијалаци, чадење храна, штавење кожа

(111) **20604** (151) 14/02/2014

(210) ТМ 2012/293 (220) 28/03/2012
(181) 28/03/2022
(450) 28/02/2014

(732) Трговско друштво за производство, трговија и услуги ЕУРО ЕЛЕКТРИКА ДООЕЛ експорт-импорт Тетово
ул.Борис Кидрич бб, Тетово, МК
(740) Зоран Стојановски, адвокат
ул.Борис Кидрич бр.72 Тетово
(540)



(591) црна, сива и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти за спроведување, прекинување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрична енергија; електрични адаптери, штекери, приклучоци за штекери, прекинувачи на електрични синџири

кл. 11 апарати и инсталации за осветлување, сите видови електрични светилки, грла за електрични светилки, жарни нишки за електрични светилки

кл. 39 транспортни услуги, пакување и складирање стока, организирање патувања

(111) **20605** (151) 14/02/2014
(210) ТМ 2012/296 (220) 28/03/2012
(181) 28/03/2022
(450) 28/02/2014

(732) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д. ПРИЛЕП
ул. Маркова бр. 101, 7500 Прилеп, МК
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)



(591) црна, сива, жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, преработка од тутун-особено
цигари, производи за пушачите, кибрит

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

(111) **20606** (151) 12/02/2014

(210) ТМ 2012/297 (220) 28/03/2012

(181) 28/03/2022

(450) 28/02/2014

(732) TOA KABUSHIKI KAISHA (TOA CORPORATION)

2-1 Minatojimanakamachi 7-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken, JP

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

TOA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски, фотографски, кинематографски,
оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување,
прекин, трансформирање, акумулирање,
регулирање или контролирање на електрична

енергија; апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика; магнетни носачи
на податоци, дискови за снимање; компакт
дискови, ДВД и други дигитални носачи на
податоци; механизми за апарати кои се
активираат со монета или жетон; регистар каси,
сметачки машини, опрема за обработка на
податоци, компјутери; компјутерски софтвер;
апарати за гасење на пожар; особено: антени,
антенски засилувачи, слушалки, безжични
приемници, безжични предаватели, полначи за
батерии, микрофони, инфрацрвени
комуникациски системи, озвучувачи, опрема за
озвучување и звучни системи, потпирачи за
уреди и апарати за озвучување, засилувачи,
регулатори за звучник, сталажи за звучни уреди
и апарати, сталажи за уреди и апарати за видео
надзор, монитори за звучна опрема,
трансформатори, процесори на звучен сигнал,
звучни миксети, кутии за складиштење на уреди
и апарати за емитување на сталажи и во кабини,
разводни кутии за уреди и апарати за емитување
на сталажи и во ормани, вентилациони панели
за уреди и апарати за емитување на сталажи и
ормани, аудио плеери, уреди за снимање и
премотување на звук, уреди за пренос и прием
на звучен сигнал, програмски бројач за
електроуред, носачи на звук, мемориски
картички за снимање на звук, разводници за
електрична опрема, напојувачи за струја,
контролни табли за разгласен систем,
приклучоци за звучен сигнал, регулатори на
звучен сигнал, конвертори на звучен сигнал,
импеданс мерачи, пригушувачи, звучници и
составни делови, мегафони, предаватели и
приемници на звук преку интернет, интернет
звучни уреди, интерфон системи, интерфон
централи, интерфон станици, конференциска
опрема, електрични огласни табли, опрема за
емитување сигнал за узбуна, системи за видео
надзор, приклучоци за видео сигнал, уреди за
пренос и прием на слика, прекинувачи за
монитори, уреди за компензација на видео
сигнал, објективи за камери за видео надзор,
контролни табли за ракување со видео опрема,
регулатори за опрема за видео надзор, камери
за видео надзор, маски за камери за видео

надзор, уреди за пренос на синхронизиран видео сигнал, електрични споеви за камери за видео надзор, хард диск единици, дигитални видео рекордери, кукишта за камери за видео надзор, видео екрани, конвертори на видео сигнал, уреди за снимање преку интернет, инсталациони држачи за аудио уреди и видео уреди, батерии, уреди за дистрибуција на сигнал, приклучоци за аудио сигнал и за видео сигнал, снимен компјутерски софтвер, компјутерски софтвер кој може да се превземе, компјутерски софтвер за потребите на снимањето, појачувањето, репродукцијата и преносот на звук, кабли за аудио и видео сигнал

(111) 20607	(151) 12/02/2014
(210) ТМ 2012/298	(220) 28/03/2012
	(181) 28/03/2022
	(450) 28/02/2014

(732) **Novartis AG**

4002 Basel, CH

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

RELUKAST

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(111) 20608	(151) 12/02/2014
(210) ТМ 2012/299	(220) 28/03/2012
	(181) 28/03/2022
	(450) 28/02/2014

(732) **Novartis AG**

4002 Basel, CH

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

MONTELEX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) 20609	(151) 12/02/2014
(210) ТМ 2012/301	(220) 29/03/2012
	(181) 29/03/2022
	(450) 28/02/2014

(732) **Друштво за градежништво, трговија и услуги ИММОРЕКС МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје**
ул.Градски парк бр.кампинг бб, Скопје, МК

(740) МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ
ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, сива и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталационски услуги

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(111) 20610	(151) 12/02/2014
(210) ТМ 2012/302	(220) 29/03/2012
	(181) 29/03/2022
	(450) 28/02/2014

(732) **Друштво за градежништво, трговија и услуги ИММОРЕКС МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје**
ул.Градски парк бр.кампинг бб, Скопје, МК

(740) МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ
ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, сива и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталационски услуги

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(111) **20576** (151) 11/02/2014

(210) ТМ 2012/303 (220) 29/03/2012

(181) 29/03/2022

(450) 28/02/2014

(732) **Novartis AG**
4002 Basel, CH

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

DUPLICAM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **20577** (151) 11/02/2014

(210) ТМ 2012/304 (220) 29/03/2012

(181) 29/03/2022

(450) 28/02/2014

(732) **Novartis AG**
4002 Basel, CH

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

ZILOCAM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **20611** (151) 12/02/2014

(210) ТМ 2012/305 (220) 29/03/2012

(181) 29/03/2022

(450) 28/02/2014

(732) **Паскалова Валентина**
бул.Кочо Рацин бр. 18-42, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) светло и темно зелена, светло и темно

кафена, светло и темно сина, бела, црвена,

светло и темно жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 крема за раце

(111) **20612** (151) 12/02/2014

(210) ТМ 2012/307 (220) 29/03/2012

(181) 29/03/2022

(450) 28/02/2014

(732) **Паскалова Валентина**
бул.Кочо Рацин бр. 18-42, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) светло и темно зелена, бела, црвена и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 крема за раце

(111) 20613	(151) 12/02/2014
(210) ТМ 2012/310	(220) 02/04/2012
	(181) 02/04/2022
	(450) 28/02/2014

(732) **БОНУМ ПЛУС ДООЕЛ** увоз-извоз

СКОПЈЕ

ул.БУЛЕВАР ВОЈВОДИНА Бр.ББ, Скопје -

Гази Баба, МК

(740)

(540)



(591) сина и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи кои не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со конзервиран зеленчук и овошје (шампињони свежи, маринирани конзервирани шампињони, корнишони, цвекло, феферони, бобинки, чорбаџиска пиперка, мешана и царска салата, домашна туршија, црвена бланширана пиперка, печена пиперка капија, домати пире, кечап, домашен ајвар, ајвар, лутеница, листови зелка, сецкана зелка, гамба, грашок, ѓувеч, златен сируп, кроасани)

(111) 20614	(151) 17/02/2014
(210) ТМ 2012/311	(220) 02/04/2012
	(181) 02/04/2022
	(450) 28/02/2014

(732) **БОНУМ ПЛУС ДООЕЛ** увоз-извоз

СКОПЈЕ

ул.БУЛЕВАР ВОЈВОДИНА Бр.ББ, Скопје -

Гази Баба, МК

(540)



(591) сина, жолта, црвена, зелена, бела, златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 конзервиран зеленчук (конзервирани шампињони)

кл. 31 свежо овошје и зеленчук (свежи шампињони)

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со печурки (шампињони) свежи и маринирани (конзервирани)

(111) 20578	(151) 11/02/2014
(210) ТМ 2012/312	(220) 02/04/2012

(181) 02/04/2022
(450) 28/02/2014

(732) **Novartis AG**
4002 Basel, CH

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

LENTRICA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **20579** (151) 11/02/2014
(210) ТМ 2012/316 (220) 04/04/2012
(181) 04/04/2022
(450) 28/02/2014

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги КВАТРО Ана и други ДОО увоз-извоз Куманово**
ул. 11 Октомври б.б., 1300 Куманово, МК
(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

КВАТРО

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чај; леден чај; пијалаци што се на основа на чоколадо; пијалаци што се на основа на какао; пијалаци што се на основа на кафе; ароми за пијалаци со исклучок на етерични масла; пијалаци што се на основа на чај; пијалаци од какао со млеко
кл. 32 газирана вода; млеко од бадеми; аперитиви безалкохолни; пиво; безалкохолни пијалаци; безалкохолни пијалаци со мед; средства за правење пијалаци; сок од јаболка безалкохолно; коктейли безалкохолни; пенливи пијалаци; овошни екстракти, овошни пијалаци, овошни сокови; овошни сирупи безалкохолни; лимонади; минерална вода; сода вода; сок од домати пијалаци; сок од зеленчук пијалаци

кл. 35 рекламирање, канцелариски работи; услуги при продажба на големо и мало со: чај; леден чај; пијалаци што се на основа на чоколадо; пијалаци што се на основа на какао; пијалаци што се на основа на кафе; ароми за пијалаци, со исклучок на етерични масла; пијалаци што се на основа на чај; пијалаци од какао со млеко; газирана вода; млеко од бадеми; аперитиви безалкохолни; пиво; безалкохолни пијалаци; безалкохолни пијалаци со мед; средства за правење пијалаци; сок од јаболка безалкохолно; коктейли безалкохолни; пенливи пијалаци; овошни екстракти, овошни пијалаци, овошни сокови; овошни сирупи безалкохолни; лимонади; минерална вода; сода вода; сок од домати пијалаци; сок од зеленчук пијалаци

(111) **20580** (151) 11/02/2014
(210) ТМ 2012/317 (220) 04/04/2012
(181) 04/04/2022
(450) 28/02/2014

(732) **Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО**
Источна индустриска зона бб дел 3 - Маџари, 1000 Скопје, МК
(540)

OLIVE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други материи за мерење; препарати за чистење, полирање, триење и нагизување; сапуни; парфимерија, есенцијални масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на заби

(111) **20581** (151) 11/02/2014
(210) ТМ 2012/318 (220) 04/04/2012
(181) 04/04/2022
(450) 28/02/2014

(732) **Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО**
Источна индустриска зона бб дел 3 - Маџари, 1000 Скопје, МК
(540)

GLYMASS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други материји за мерење; препарати за чистење, полирање, триење и нагизување; сапуни; парфимерија, есенцијални масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на заби

(111) **20582** (151) 11/02/2014

(210) ТМ 2012/321 (220) 04/04/2012

(181) 04/04/2022

(450) 28/02/2014

(732) **SK HOLDINGS CO., LTD.****99, Seorin-dong, Jongro-gu, Seoul, KR**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 полупроводници, силиконски вафери; интегрирано коло: мемориски картички; полупроводнички чипови, полупроводнички мемории; полупроводнички мемориски уред; апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слики; магнетни носачи на податоци, дискови за снимање; компакт дискови; ДВД и други дигитални медији за

снимање; механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони; регистар каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци, компјутери; компјутерски софтвер; апарати за гаснење пожар

(111) **20583**

(151) 11/02/2014

(210) ТМ 2012/322

(220) 05/04/2012

(181) 05/04/2022

(450) 28/02/2014

(732) **BURBERRY LIMITED****Horseferry House, Horseferry Road, London SW1P 2AW, GB**

(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат

ДТЦ Мавровка лам.Ц1/10, 1000, Скопје

(540)

BURBERRY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 не-медицински тоалетни препарати; козметика; препарати за бања и туширање; препарати за нега на тело и кожа; препарати за заби и за коса; препарати за нега и полирање на нокти; вештачки нокти; сапуни; анти-перспиранти, дезодоранси; парфеми; колонска вода; тоалетна вода; есенцијални масла; потпури; собни мириси и темјан; препарати за чистење и заштита на кожни производи и производи од вештачка кожа

кл. 9 очила за сонце, очила, оптички стакла, обложени рамки и леќи за овие производи; футроли за овие производи; делови и опрема за сите овие производи; футроли и држачи за преносни електронски уреди; мобилни телефони, преносни аудио и видео системи и компјутери; подметачи за маус; футроли за фотоапарати; мобилни телефони; додатоци за мобилни телефони, вклучувајќи и кожни футроли и навлаки, безбедносни синџирчиња и украси за мобилни, држачи за мобилни телефони

кл. 14 часовници, саати и делови, прибор и футроли за наведените производи; ремени и бразлетни за часовници; накит, имитации на накит, игли за вратовски; клипови за вратовски

и копчиња за манжетни; артикли направени од скапоцени метали или обложени со нив, вклучувајќи приврзоци за клучеви, ситни украси, значки, декорации за чевли; кутии за накит и футроли; модели и фигури од скапоцени метали кл. 18 производи направени од кожа и имитација на кожа; торби; кофчези, патни торби, куфери, патни торби, кеси за облека, торби за шминка, торби за бебиња, транспортери за бебиња, појаси за бебиња, ранци, торби, големи патни торби, ташни, торби за на рамо, торби за фотоапарат, торби за купување, торби за купување на тркала и колички; новчаници, торбички; паричници, приврзоци за клучеви, футроли за картички, паричници; етикети, етикети за багаж и ознаки; козметички кутии и торби (не вградени), кутии за сетови за маникир; плишани футроли за накит; чадори, сонцекрани; облека за миленици; кебиња за коњи; ремени и узди за животни

кл. 25 облека, обувки, капи, ремени

(111) 20584	(151) 11/02/2014
(210) ТМ 2012/323	(220) 05/04/2012
	(181) 05/04/2022
	(450) 28/02/2014

(732) BURBERRY LIMITED

Horseferry House, Horseferry Road, London
SW1P 2AW, GB

(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат
ДТЦ Мавровка лам.Ц1/10, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 не-медицински тоалетни препарати; козметика; препарати за бања и туширање; препарати за нега на тело и кожа; препарати за

заби и за коса; препарати за нега и полирање на нокти; вештачки нокти; сапуни; анти-перспиранти, дезодоранси; парфемии; колонска вода; тоалетна вода; есенцијални масла; потпури; собни мириси и темјан; препарати за чистење и заштита на кожни производи и производи од вештачка кожа


кл. 9 очила за сонце, очила, оптички стакла, обложени рамки и леќи за овие производи; футроли за овие производи; делови и опрема за сите овие производи; футроли и држачи за преносни електронски уреди; мобилни телефони, преносни аудио и видео системи и компјутери; подметачи за маус; футроли за фотоапарати; мобилни телефони; додатоци за мобилни телефони, вклучувајќи и кожни футроли и навлаки, безбедносни синџирчиња и украси за мобилни, држачи за мобилни телефони

кл. 14 часовници, саати и делови, прибор и футроли за наведените производи; ремени и бразлетни за часовници; накит, имитации на накит, игли за вратовски; клипови за вратовски и копчиња за манжетни; артикли направени од скапоцени метали или обложени со нив, вклучувајќи приврзоци за клучеви, ситни украси, значки, декорации за чевли; кутии за накит и футроли; модели и фигури од скапоцени метали кл. 18 производи направени од кожа и имитација на кожа; торби; кофчези, патни торби, куфери, патни торби, кеси за облека, торби за шминка, торби за бебиња, транспортери за бебиња, појаси за бебиња, ранци, торби, големи патни торби, ташни, торби за на рамо, торби за фотоапарат, торби за купување, торби за купување на тркала и колички; новчаници, торбички; паричници, приврзоци за клучеви, футроли за картички, паричници; етикети, етикети за багаж и ознаки; козметички кутии и торби (не вградени), кутии за сетови за маникир; плишани футроли за накит; чадори, сонцекрани; облека за миленици; кебиња за коњи; ремени и узди за животни

кл. 25 облека, обувки, капи, ремени

(111) 20585	(151) 11/02/2014
(210) ТМ 2012/324	(220) 05/04/2012
	(181) 05/04/2022

(450) 28/02/2014

(732) BURBERRY LIMITED**Horseferry House, Horseferry Road, London
SW1P 2AW, GB**(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат
ДТЦ Мавровка лам.Ц1/10, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, крем, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 не-медицински тоалетни препарати; козметика; препарати за бања и туширање; препарати за нега на тело и кожа; препарати за заби и за коса; препарати за нега и полирање на нокти; вештачки нокти; сапуни; анти-перспиранти, дезодоранси; парфеми; колонска вода; тоалетна вода; есенцијални масла; потпури; собни мириси и темјан; препарати за чистење и заштита на кожни производи и производи од вештачка кожа

кл. 9 очила за сонце, очила, оптички стакла, обложени рамки и леќи за овие производи; футроли за овие производи; делови и опрема за сите овие производи; футроли и држачи за преносни електронски уреди; мобилни телефони, преносни аудио и видео системи и компјутери; подметачи за маус; футроли за фотоапарати; мобилни телефони; додатоци за мобилни телефони, вклучувајќи и кожни футроли и навлаки, безбедносни синџирчиња и украси за мобилни, држачи за мобилни телефони

кл. 14 часовници, саати и делови, прибор и футроли за наведените производи; ремени и бразлетни за часовници; накит, имитации на накит, игли за вратовски; клипови за вратовски и копчиња за манжетни; артикли направени од скапоцени метали или обложени со нив, вклучувајќи приврзоци за клучеви, ситни украси,

значки, декорации за чевли; кутии за накит и футроли; модели и фигури од скапоцени метали кл. 18 производи направени од кожа и имитација на кожа; торби; кофчежи, патни торби, куфери, патни торби, кеси за облека, торби за шминка, торби за бебиња, транспортери за бебиња, појаси за бебиња, ранци, торби, големи патни торби, ташни, торби за на рамо, торби за фотоапарат, торби за купување, торби за купување на тркала и колички; новчаници, торбички; паричници, приврзоци за клучеви, футроли за картички, паричници; етикети, етикети за багаж и ознаки; козметички кутии и торби (не вградени), кутии за сетови за маниكير; плишани футроли за накит; чадори, сонцебрани; облека за миленици; кебиња за коњи; ремени и узди за животни

кл. 19 објекти, градежни рамки, фасади на згради;, градежни материјали, споменици, надворешни ролетни, керамички плочки, декоративни облоги, подни материјали, подвижни куќи

кл. 25 облека, обувки, капи, ремени

(111) **20566**

(151) 11/02/2014

(210) ТМ 2012/327

(220) 05/04/2012

(181) 05/04/2022

(450) 28/02/2014

**(732) GlaxoSmithKline Trading Services Limited
6900 Cork Airport Bussiness Park, Kinsale
Road, Cork, IE**(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)**KOLBRAFNО**

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати и супстанции

(111) **20586**

(151) 11/02/2014

(210) ТМ 2012/328

(220) 05/04/2012

(181) 05/04/2022

(450) 28/02/2014

(732) GlaxoSmithKline Trading Services Limited

6900 Cork Airport Business Park, Kinsale Road, Cork, IE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

FRILIFTO

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати и супстанции

(111) 20587	(151) 11/02/2014
(210) ТМ 2012/329	(220) 05/04/2012
	(181) 05/04/2022
	(450) 28/02/2014

(732) **GlaxoSmithKline Trading Services Limited**
6900 Cork Airport Business Park, Kinsale Road, Cork, IE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

RAFLIFTO

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати и супстанции

(111) 20588	(151) 11/02/2014
(210) ТМ 2012/330	(220) 05/04/2012
	(181) 05/04/2022
	(450) 28/02/2014

(732) **GlaxoSmithKline Trading Services Limited**
6900 Cork Airport Business Park, Kinsale Road, Cork, IE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

VYKAST

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати и супстанции

(111) 20589	(151) 11/02/2014
(210) ТМ 2012/331	(220) 05/04/2012
	(181) 05/04/2022

(450) 28/02/2014

(732) **GlaxoSmithKline Trading Services Limited**
6900 Cork Airport Business Park, Kinsale Road, Cork, IE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

FRALIFTO

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати и супстанции

(111) 20615	(151) 14/02/2014
(210) ТМ 2012/338	(220) 05/04/2012
	(181) 05/04/2022
	(450) 28/02/2014

(300) 61133/2011 05/10/2011 CH

(732) **JT International S.A.**

1, rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)



(591) темно сребрена, светло сребрена, зелена и бела

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или непреработен; тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за рачно виткање, тутун за цвакање, снус тутун; цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење кои се продаваат одделно или измешани со тутун, кои не се за медицински или терапевтски

цели; бурмут; пушачки реквизити вклучени во класа 34; хартија за цигари, чибуци за цигари и кибрит

(111) 20617	(151) 12/02/2014
(210) ТМ 2012/339	(220) 06/04/2012
	(181) 06/04/2022
	(450) 28/02/2014

(732) Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје

бул. "Македонско-косовска бригада" бр. 44, Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул."Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, светло црвена, жолта, светло жолта, бела, кафена, сива и портокалова

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 леб

(111) 20618	(151) 12/02/2014
(210) ТМ 2012/340	(220) 06/04/2012
	(181) 06/04/2022
	(450) 28/02/2014

(732) Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје

бул. "Македонско-косовска бригада" бр. 44, Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул."Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, светло црвена, жолта, светло жолта, бела, кафена, сива и портокалова

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 леб

(111) 20620	(151) 12/02/2014
(210) ТМ 2012/342	(220) 06/04/2012
	(181) 06/04/2022
	(450) 28/02/2014

(732) Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје

бул. "Македонско-косовска бригада" бр. 44, Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул."Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
(540)



(591) кафена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(111) 20621	(151) 12/02/2014
(210) ТМ 2012/345	(220) 06/04/2012
	(181) 06/04/2022
	(450) 28/02/2014

(732) **Bayer Aktiengesellschaft**

Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, DE

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(540)

CANES-NAIL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 козметички производи

кл. 5 фармацевтски препарати; санитарни препарати за медицински цели; фластери, материјали за преврски, средства за дезинфекција

кл. 8 стругалки

(111) 20622	(151) 12/02/2014
(210) ТМ 2012/346	(220) 06/04/2012
	(181) 06/04/2022
	(450) 28/02/2014

(732) **ПСД Д.О.О.**

ул. Кведрова цеста бр.5а, Љубљана, SI

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат

ул. "Орце Николов" бр. 75, 1000, Скопје

(540)



(591) сива, црвена и црна

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски и културни активности

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и социјални услуги што ги обезбедуваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(111) 20623	(151) 12/02/2014
(210) ТМ 2012/348	(220) 06/04/2012
	(181) 06/04/2022
	(450) 28/02/2014


(732) **Оливер Димитровски**

ул.Скупи 6 бр.31/1-1, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, сива и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 42 инженерство

(111) **20624** (151) 12/02/2014
 (210) ТМ 2012/353 (220) 09/04/2012
 (181) 09/04/2022
 (450) 28/02/2014

(732) Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)



(591) зелена, жолта, бела, златна, црвена, црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 31 пивски слад
 кл. 32 пиво

(111) **20625** (151) 12/02/2014
 (210) ТМ 2012/354 (220) 09/04/2012
 (181) 09/04/2022
 (450) 28/02/2014

(732) Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)



(591) зелена, жолта, бела, златна, црвена, црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 31 пивски слад
 кл. 32 пиво

(111) **20626** (151) 12/02/2014
 (210) ТМ 2012/355 (220) 09/04/2012
 (181) 09/04/2022
 (450) 28/02/2014

(732) Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)



СКОПСКО RADLER (во изглед)

(591) зелена, жолта, бела, златна, црвена, црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 31 пивски слад
 кл. 32 пиво

(111) **20627** (151) 12/02/2014
 (210) ТМ 2012/356 (220) 09/04/2012

(181) 09/04/2022

(450) 28/02/2014

(732) Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, бела, златна, црвена, златна, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 пивски слад

кл. 32 пиво

(111) 20628

(151) 12/02/2014

(210) ТМ 2012/357

(220) 09/04/2012

(181) 09/04/2022

(450) 28/02/2014

(732) Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 пивски слад

кл. 32 пиво

(111) 20629

(151) 12/02/2014

(210) ТМ 2012/358

(220) 09/04/2012

(181) 09/04/2022

(450) 28/02/2014

(732) Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) златна, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 оцет

кл. 31 пивски слад

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(111) 20630

(151) 12/02/2014

(210) ТМ 2012/359

(220) 09/04/2012

(181) 09/04/2022

(450) 28/02/2014

(732) Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) златна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 оцет

кл. 31 пивски слад

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

(111) 20631	(151) 12/02/2014
(210) ТМ 2012/360	(220) 09/04/2012
	(181) 09/04/2022
	(450) 28/02/2014

(732) **Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.**

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) златна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 оцет

кл. 31 пивски слад

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

(111) 20632	(151) 12/02/2014
(210) ТМ 2012/363	(220) 09/04/2012
	(181) 09/04/2022
	(450) 28/02/2014

(732) **Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.**

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

RADLER

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво

(111) 20633	(151) 14/02/2014
(210) ТМ 2012/364	(220) 10/04/2012
	(181) 10/04/2022
	(450) 28/02/2014

(732) **S. C. Johnson & Son, Inc.**

1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

NIGHT & DAY TRIO

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 препарати за убивање плевели и
уништување штетници; инсектициди; средства
против молци; средства против инсекти;
фунгициди; средства против глодари

(111) 20634	(151) 14/02/2014
--------------------	------------------

(210) ТМ 2012/365 (220) 10/04/2012
(181) 10/04/2022
(450) 28/02/2014

(732) **S. C. Johnson & Son, Inc.**
1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

NIGHT & DAY

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 препарати за убивање плевели и
уништување штетници; инсектициди; средства
против молци; средства против инсекти;
фунгициди; средства против глодари

(111) **20635** (151) 14/02/2014
(210) ТМ 2012/366 (220) 10/04/2012
(181) 10/04/2022
(450) 28/02/2014

(732) **S. C. Johnson & Son, Inc.**
1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

DURABLE DEFENSE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 препарати за убивање плевели и
уништување штетници; инсектициди; средства
против молци; средства против инсекти;
фунгициди; средства против глодари

(111) **20636** (151) 14/02/2014
(210) ТМ 2012/367 (220) 10/04/2012
(181) 10/04/2022
(450) 28/02/2014

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје**
**бул. "Александар Македонски" бр. 12 Скопје,
МК**
(540)

AGROSAL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 течни минерални ѓубрива

(111) **20637** (151) 14/02/2014
(210) ТМ 2012/368 (220) 10/04/2012
(181) 10/04/2022
(450) 28/02/2014

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје**
**бул. "Александар Македонски" бр. 12 Скопје,
МК**
(740)
(540)



(591) розева, светло и темно сина, бела, црвена
и жолта

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 шампон и пенливо средство за капење на
деца

(111) **20638** (151) 14/02/2014
(210) ТМ 2012/369 (220) 10/04/2012
(181) 10/04/2022
(450) 28/02/2014

(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје
бул. "Александар Македонски" бр. 12 Скопје,
МК

(740)

(540)



(591) бела, црна, црвена, сива, сина и
портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 хранливи додатоци за медицинска
употреба

(111) 20639	(151) 14/02/2014
(210) ТМ 2012/370	(220) 10/04/2012
	(181) 10/04/2022
	(450) 28/02/2014

(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје
бул. "Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, МК
(540)



(591) портокалова, розова, светло и темно сина,
бела, црвена и жолта

(551) индивидуална


(510, 511)

кл. 3 маслено средство за капење деца

(111) 20640	(151) 14/02/2014
(210) ТМ 2012/371	(220) 11/04/2012
	(181) 11/04/2022
	(450) 28/02/2014

(732) **S. C. Johnson & Son, Inc.**
1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 препарати за чистење, полирање, перење и абразивни препарати; препарати за белење и други супстанции за употреба на ткаенини; марамчиња за еднократна употреба импрегнирани со хемикалии или соединенија за домашна употреба; препарати за отстранување на лак; препарати како што се восоците за употреба на лакирани и нелакирани површини; препарати за отстранување на восок; препарати за одзатнување на одводи; боја за чевли, крема за чевли, средства за чистење на чевли; сапуни; детергенти

кл. 5 препарати против бактерии и препарати за дезинфекција

кл. 21 домашен или кујнски прибор за употреба при чистење, полирање, стружење и премачкување со восок; сунѓери; четки; џогери; крпи за чистење; крпи импрегнирани со раствор за чистење

(111) **20641** (151) 04/02/2014
(210) ТМ 2012/372 (220) 11/04/2012
(181) 11/04/2022
(450) 28/02/2014

(732) ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д., Прилеп
ул. „Леце Котески“ бб, 7500 Прилеп, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) црна, бела, црвена, светло и темно портокалова, светло и темно кафена, светло и темно жолта, темно сива и зелена
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 30 чипс

(111) **20642** (151) 14/02/2014
(210) ТМ 2012/373 (220) 11/04/2012
(181) 11/04/2022
(450) 28/02/2014

(732) ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп
ул. „Леце Котески“ бб, 7500 Прилеп, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) црна, бела, црвена, светло и темно сина, светло и темно кафена, светло и темно жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чипс

(111) **20643** (151) 14/02/2014
(210) ТМ 2012/374 (220) 11/04/2012
(181) 11/04/2022
(450) 28/02/2014

(732) ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д., Прилеп
ул. „Леце Котески“ бб, 7500 Прилеп, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Македонија“ бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) црна, бела, црвена, светло и темно портокалова, светло и темно кафена, светло и темно жолта, светло и темно сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чипс

(111) 20644	(151) 14/02/2014
(210) ТМ 2012/379	(220) 12/04/2012
	(181) 12/04/2022
	(450) 28/02/2014

(732) Трговско друштво за автопревоз и трговија БОКИ дооел Пробиштип

ул.Вељко Влаховиќ 107, Пробиштип, МК

(540)



(591) црвена, црна, бела и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

(111) 20645	(151) 14/02/2014
(210) ТМ 2012/380	(220) 12/04/2012
	(181) 12/04/2022
	(450) 28/02/2014

(732) ДТПУ ПРОМЕДИКА ДОО СКОПЈЕ

ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бр. 50/1-5,

Скопје, МК

(740)

(540)



(591) црвена, светло црвена, зелена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи (лекови, помошни лековити средства и медицински помагала)

кл. 10 хируршки, медицински, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, ортопедски производи

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со медицински, фармацевтски, стоматолошки и заботехнички и ветеринарни производи

(111) 20646	(151) 17/02/2014
(210) ТМ 2012/381	(220) 12/04/2012
	(181) 12/04/2022
	(450) 28/02/2014

(732) ДТПУ ПРОМЕДИКА ДОО СКОПЈЕ

ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бр. 50/1-5,

Скопје, МК

(740)

(540)



(591) црвена, светло црвена, зелена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи (лекови, помошни лековити средства и медицински помагала)

кл. 10 хируршки, медицински, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, ортопедски производи

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со медицински, фармацевтски, стоматолошки и заботехнички и ветеринарни производи

(111) 20647	(151) 14/02/2014
(210) ТМ 2012/382	(220) 12/04/2012
	(181) 12/04/2022

(450) 28/02/2014

(732) The Coca-Cola Company
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313,
US

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) портокалова, темно сина, темно зелена,
светло зелена и бела

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои
не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за
канцелариска и куќна употреба; материјали кои
ги користат уметниците, сликарски четки,
машини за пишување и канцелариски прибор
(освен мебелот); материјали за обука и настава
(освен апарати); пластични материјали за
пакување кои не се опфатени во другите класи;
печатарски букви, клишиња

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика и
спорт кои не се опфатени со другите класи,
украси за елка

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови,

компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла
и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии);
мирудии; мраз

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

кл. 41 образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни
активности

(111) 20648	(151) 14/02/2014
(210) ТМ 2012/383	(220) 12/04/2012
	(181) 12/04/2022
	(450) 28/02/2014

(732) Дабеvски Јован
ул. 12 бр. 6, Волково, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

NATURANA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 конзервирано, смрзнато, сушено и варено
овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти;
јајца, млеко и млечни производи; масла и масти
за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии);
мирудии, мраз

кл. 32 пијалаци од овошје и овошни сокови;
сирупи и други препарати за производство на
пијалаци; минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци; пиво

(111) 20654	(151) 06/02/2014
(210) ТМ 2012/385	(220) 17/04/2012

(181) 17/04/2022

(450) 28/02/2014


(732) Друштво за производство и трговија
УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

ул. Борис Трајковски бр.94, Скопје, Кисела
Вода, 1000 Скопје, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, сина, црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, пластични материи во сурова состојба, хемиски материи за конзервирање, адхезиви (лепливи материи) што се користат во индустријата, лепило, препарати за постигнување водонепропустливост на цементот со исклучок на бои и масла, керамички смеси за сврзување (зрна и прав), производи за конзервирање бетон, хемиски производи за проветрување на бетонот, пластични маси (разложувачи на пластични маси), производи за конзервирање цемент со исклучок на бои и масла, производи за конзервирање сидови со исклучок на бои и масла

кл. 17 пресувани пластични материјали што се користат во производството, материјали за обивање за запитување и за изолација, изолатори, непропустливи материјали за задржување топлина, изолација на градби против влага, материјали изолатори, изолациони облоги што не се од метал

кл. 19 неметални градежни материјали, градежни табли што не се од метал, тавани што не се од метал, цемент, обвивки што не се од метал за градби, бетон, фасади што не се од метал за градба, сидни облоги што не се од метал за градба

(111) 20655

(210) ТМ 2012/386

(151) 14/02/2014

(220) 17/04/2012

(181) 17/04/2022

(450) 28/02/2014

(732) Друштво за производство и трговија
УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

ул.Борис Трајковски бр.94, Скопје, Кисела
Вода, 1000 Скопје, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, сина, црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, пластични материи во сурова состојба, хемиски материи за конзервирање, адхезиви (лепливи материи) што се користат во индустријата, лепило, препарати за постигнување водонепропустливост на цементот со исклучок на бои и масла, керамички смеси за сврзување (зрна и прав), производи за конзервирање бетон, хемиски производи за проветрување на бетонот, пластични маси (разложувачи на пластични маси), производи за конзервирање цемент со исклучок на бои и масла, производи за конзервирање сидови со исклучок на бои и масла

кл. 17 пресувани пластични материјали што се користат во производството, материјали за обивање за запитување и за изолација, изолатори, непропустливи материјали за задржување топлина, изолација на градби против влага, материјали изолатори, изолациони облоги што не се од метал

кл. 19 неметални градежни материјали, градежни табли што не се од метал, тавани што не се од метал, цемент, обвивки што не се од метал за градби, бетон, фасади што не се од метал за градба

метал за градба, сидни облоги што не се од метал за градба

(111) 20649	(151) 14/02/2014
(210) ТМ 2012/388	(220) 17/04/2012
	(181) 17/04/2022
	(450) 28/02/2014

(732) **Mars, Incorporated**
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

PEDIGREE VITAL PROTECTION

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрна кои не се вклучени во други класи; живи животни, птици и риба; свежо овошје и зеленчук; храна (намирници) за животни; сипина коска; коска и работи за жвакање кои се јадат; легла за животни

(111) 20651	(151) 05/02/2014
(210) ТМ 2012/391	(220) 14/04/2012
	(181) 14/04/2022
	(450) 28/02/2014

(732) **The Coca-Cola Company**
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) портокалова, темно сина, темно зелена, светло зелена, бела и сите нијанси на сива

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика и спорт кои не се опфатени со другите класи, украси за елка

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и

овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

(111) 20552	(151) 11/02/2014
(210) ТМ 2012/394	(220) 18/04/2012
	(181) 18/04/2022
	(450) 28/02/2014

(732) **DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED**
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, JP

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

ЕНРИАВ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати и супстанции

(111) 20569	(151) 11/02/2014
(210) ТМ 2012/395	(220) 18/04/2012
	(181) 18/04/2022
	(450) 28/02/2014

(732) **3M Company**
a corporation of the State of Delaware, 3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, Minnesota, 55144, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

TEGADERM

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фластери, материјали за преврски; медицински и хируршки преврски; медицински и хируршки преврски што содржат антимикробни средства, антисептици или фармацевтски препарати; пополнувачи за рани, кесички за рани, завои, влошки, гази, ленти, заптивки за кожата и филм; абсорбирачки материјали и контактни наслаги за нега на рани, локални фармацевтски препарати за нега на рани,

вклучително локални антисептици, локални антибиотици и локални антимикробни средства; средства за дезинфекција; антисептици; средства за чистење рани, физиолошки раствор и навлажнувачи за преврски

(111) 20652	(151) 14/02/2014
(210) ТМ 2012/399	(220) 19/04/2012
	(181) 19/04/2022
	(450) 28/02/2014

(732) **NYCOMED GmbH**
Byk-Gylden-Str 2, 78467 Konstanz, DE

(740) ЈАНИКЕВИЌ НЕНАД, адвокат
бул. "Кочо Рацин" бр.38/1-5, 1000, Скопје
(540)

АЛБОТИЛ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати, санитарни препарати за медицинска употреба, диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) 20653	(151) 14/02/2014
(210) ТМ 2012/400	(220) 19/04/2012
	(181) 19/04/2022
	(450) 28/02/2014

(732) **NYCOMED GmbH**
Byk-Gylden-Str 2, 78467 Konstanz, DE
(740) ЈАНИКЕВИЌ НЕНАД, адвокат
бул. "Кочо Рацин" бр.38/1-5, 1000, Скопје
(540)

ФАКТУ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати, санитарни препарати за медицинска употреба, диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери,

материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за
дезинфекција, препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди

(111) 20570	(151) 11/02/2014
(210) ТМ 2012/401	(220) 19/04/2012
	(181) 19/04/2022
	(450) 28/02/2014

(732) **3M Company**
a corporation of the State of Delaware, 3M
Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, Minnesota,
55144, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)


CAVILON

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 не-медицински производи за нега на
кожата; не-медицински средства за чистење за
нега на кожата, креми, лосиони, хидратантни
креми, заштитни креми, средства за омекнување
на кожата, гелови и пудри; сапуни; парфимерија,
етерични масла; козметика; лосиони за коса;
препарати за нега на забите
кл. 5 медицински препарати за нега на кожата

(111) 20616	(151) 12/02/2014
(210) ТМ 2012/412	(220) 20/04/2012
	(181) 20/04/2022
	(450) 28/02/2014

(732) **Друштво за производство, трговија,**
услуги ПРИНТ МАСТЕР СИТО ПЕЧАТ експорт-
импорт ДОО Скопје

ул.Елисие Поповски Марко бр.37/2-1, Скопје,
МК
(540)



PRINTMASTER (во изглед)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 40 обработка на материјали

(111) 20571	(151) 11/02/2014
(210) ТМ 2012/436	(220) 25/04/2012
	(181) 25/04/2022
	(450) 28/02/2014

(732) **Stiefel Laboratories, Inc.**
Corporation Service Company, 2711 Centerville
Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808,
US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

ISOTREXIN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати и супстанции за
третманот на дерматолошки заболувања,
состојби и пореметувања

(111) 20553	(151) 11/02/2014
(210) ТМ 2012/445	(220) 26/04/2012
	(181) 26/04/2022
	(450) 28/02/2014

(300) 010594737 26/01/2012 EM

(732) **Paramount Pictures Corporation, a**
corporation organized and existing under the
laws of the State of Delaware

**5555 Melrose Avenue, Hollywood, California,
90038, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

PARAMOUNT CHANNEL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за складирање, снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар; подвижни слики и телевизиски филмови, анимирани цртани филмови, апарат за складирање или обезбедување звук или слики; филмови за подвижни слики и видеоленти, видеодискови и снимени магнетни ленти со звук и/или слики; апарати за забава за употреба со телевизиски приемници; компјутери; компјутерски програми; компјутерски софтвер; интерактивни компјутерски системи; магнетни и фибер-оптички носачи на податоци; апарати за снимање и репродукција на звук, видео и податоци; апарати за снимање, пренос и репродукција на звуци и/или слики; апарати, софтвер и програми за компјутерски игри; апарати, софтвер и програми за видео игри; CD ROM игри, игри со звучен излез, касети со игри за употреба со апарати за електронски игри; звучни и видео снимки; очила за сонце; апарати и инструменти за поучување и настава; фонографски снимки; грамофонски плочи, дискови, ленти, касети, кертрици, картици и други носачи, што носат или за употреба во носење на звучни снимки, видео снимки, податоци, слики, игри, графики, текст, програми или информации; фонографски грамофонски

плочи и дискови; компакт дискови; касети со игри за компјутерски видео игри и машини за игри со видео излез, касети со компјутерски игри, програми за компјутерски игри; ленти за компјутерски игри, мемориски носачи, интерактивни компакт дискови и CD ROM-ови; видеоленти, видео дискови, видеокасети, ласер дискови и дигитални видео дискови (DVD), дигитални дискови со висока дефиниција, CD ROMи и други медиски формати што вклучуваат игри, интерактивни игри, филмови со подвижни слики, спортски и телевизиски серии, шоуа со игри, реални шоуа, анимација и други изведби; снимени магнетни ленти со звуци и/или слики; опрема и додатоци за бежични мобилни телефони; маски за мобилни телефони; ринг тонови; ринг тонови што се превземачки (downloadable) ринг тонови, музика, MP3-ки, графики, игри и видео слики за бежични мобилни комуникациски уреди, превземачки (downloadable) звучни, музички и видео снимки, електронски игри и ринг тонови за целуларни телефони; интерактивни игри што се играат на компјутери или мобилни телефони; системи за домашна забава; апарати за снимање и репродукција на звук, видео и податоци за складирање, снимање, пренос и репродукција на звук и/или слики;

компјутерски софтвер; мемориски игри на компакт дискови што само се читаат; игри со аудио излез; касети со игри за компјутерски видео игри и машини за игри со видео излез; касети со компјутерски игри; програми за компјутерски игри; ленти за компјутерски игри; звучни и видео снимки; фонографски снимки; грамофонски плочи; кинематографски и фотографски филмови, филмови за подвижни слики и видеоленти, MP3 плеери; дигитални камери, мобилни телефони и опрема и додатоци за бежични мобилни телефони вклучително маски за мобилни телефони; ринг тонови што се превземачки (downloadable) ринг тонови, музика, MP3-ки, графики, игри и видео слики за бежични мобилни комуникациски уреди, бежично пренесување и мобилни комуникациски уреди што овозможуваат гласање и примање на гласовни и текстуални пораки со други бежични

мобилни комуникациски уреди; очила за сонце, очила; ласер дискови; видео дискови, компакт дискови, CD ROM-ови; CD-I; дигитални сестрани дискови (DVDa); ленти, видеокасети; кертирци, картички што вклучуваат филмови со подвижни слики, новини, спортски и телевизиски серии, документарци, шоуа со игри, анимации, концерти и други изведби; мемориски носачи; интерактивни компакт дискови и CD ROM-ови (компакт дискови со меморија што само се чита); кутии за носење за касети и компакт дискови; интерактивни електронски игри за употреба со компјутери

кл. 38 услуги на емитување и телекомуникации; услуги на кабелски и сателитски пренос; услуги на безжична мобилна телефонија; обезбедување пренос на превземачки (downloadable) ринг тонови, музика, MP3-ки, графики, игри, видео снимки и информации за безжични мобилни комуникациски уреди; обезбедување безжичен пренос на праќање (uploading) и превземање (downloading) ринг тонови, глас, музика, MP3-ки, графики, игри, видео снимки, информации и новости преку глобалната компјутерска мрежа до безжичен мобилен комуникациски уред; обезбедување комуникациски услуги за гласање и анкетирање преку безжичен мобилен комуникациски уред; испраќање и примање на гласовни и текст пораки помеѓу безжични мобилни комуникации; обезбедување комуникациски услуги за он-лајн систем на гласање преку интернет или безжичен комуникациски уред; интернет услуги, вклучувајќи комуникациски услуги, имено пренесување емитуван звук и аудио-визуелни снимки преку интернет; обезбедување превземачки (downloadable) емитувања во вид на аудиовизуелни дела, филмови, трејлери, телевизиски програми, музика, и игри по пат на глобалната компјутерска мрежа и комуникациски мрежи; изнајмување на апарати за пренесување и примање на кинематографски филмови, звук или видео; комуникациски услуги; телевизиски програми, услуги на емитување; безжичен пренос и емитување на телевизиски програми; кабелски, сателитски и директно до дома пренос и дистрибуција на телевизиски програми;

емитување и пренос на кабелска телевизија, видео, телевизија со претплата и радио; компјутерски мрежни комуникации; пренос и прием на податоци и информации; сателитски пренос; услуги на компјутерски мрежни комуникации; услуги на електронска пошта; услуги на телетекст; услуги на плаќање за гледање (pay per view) телевизиски пренос; преноси на видео на барање; закупување, лизинг или изнајмување на апарати, инструменти, инсталации или компоненти за емитување или комуникации за употреба во обезбедување на сите гореспоменатите услуги; советодавни, информациски и консултантски услуги во врска со сите горенаведените услуги

кл. 41 услуги за забава, образование и настава; спортски и културни активности; услуги за радио и телевизиска забава; услуги за филмска, музичка, спортска, видео и театарска забава; продукција, подготовка, презентација, дистрибуција, изложба, здружување, вмрежување и изнајмување телевизиски и радио програми и емисии и филмови, анимирани филмови и звучни и видео снимки; продукција на забавни емисии во живо; продукција на телевизиски забавни емисии; филмска забава, телевизиска забава и изведби и шоуа во живо; продукција на книги, магазини и периодичници, продукција и изнајмување образовни и наставни материјали; публикација, организирање, продукција и презентација на настани за едукативни, културни или забавни намени; организирање, продукција и презентација на натпреварувања, натпревари, игри, квизови, забавни денови, изложби, спортски настани, шоуа, турнеи, сценски настани, театарски изведби, концерти, изведби во живо и настани во кои учествува публиката; услуги за онлајн информации поврзани со услуги за електронски игри обезбедени по пат на интернет или мобилни телефони; обезбедување дигитална музика (која не се превзема) за интернет и мобилни телефони; услуги за онлајн информации поврзани со забава, спортски и културни настани обезбедени онлајн од компјутерска датабаза или обезбедени по друг пат; услуги за електронски игри обезбедени од

компјутерска база или по пат на интернет или мобилни телефони; обезбедување онлајн електронски публикации; публикација на електронски книги и журнари онлајн; публикација на текстови во електронска форма или на друг начин; изложбени услуги; услуги за програмирање вести за пренос преку интернет или мобилни телефони; организирање и спроведување конференции; услуги за разонода; услуги за аркадна разонода, обезбедување информации за забавни услуги до повеќе корисници преку светска мрежа (World Wide Web), преку интернет, преку други онлајн бази или преку мобилни телефони; продукција на шоуа за танц, музички шоуа и шоуа за видео награди; комични шоуа, шоуа со игри и спортски настани пред жива публика шти се емитувани во живо или снимени за подоцно емитување; музички концерти во живо; ТВ шоуа за новости; организирање натпревари за таленти и музички и телевизиски наградни настани; организирање и презентирање изложби на забава поврзани со мода и стил; обезбедување информации од полето на забава по пат на глобална компјутерска мрежа или мобилни телефони; обезбедување онлајн гласачки систем преку интернет или бежичен комуникациски уред за забавни намени; услуги за информации за новости и моментални случувања; обезбедување информации од полето на забава до еден или повеќе луѓе преку интернет на едно место користејќи кафе, бар, кафитерија, бистро, ресторан или поставена кафе кука; забавни услуги од природата на продукција и дистрибуција на филмови; продукција и дистрибуција на телевизиски програми; продукција и дистрибуција на претходно снимени видео касети, дигитални сестрани дискови (ДВДа) и претходно снимени аудио дискови и без-диск дигитални меди за складирање; обезбедување превземачка бежична забавна содржина во вид на аудиовизуелни дела, филмови, трејлери, телевизиски програми, музика, и игри по пат на глобална компјутерска мрежа и комуникациски мрежи; обезбедување информации од полето на забавата, филмовите, игрите и музиката преку

компјутерски мрежи и глобални комуникациски мрежи или мобилни телефони; обезбедување онлајн игри вклучувајќи интерактивни игри; филмски и телевизиско студиски услуги; изнајмување на филмови и телевизиски сценски декор и опрема; обезбедување на кина или театарски објекти; изнајмување апарати за модификација, монтажа или репродукција за кинематографски филмови, звук или видео; услуги за снимање, модифицирање или монтажа за филм, звук или видео; обезбедување игри за онлајн играње, на бежични уреди, вклучувајќи мобилни телефони, на компјутери или на играчки конзоли; услуги за забава во форма на продукција и дистрибуција на анимациони визуелни ефекти и компјутерска графика за филмови и телевизија; продукција на анимирани филмови; продукција, подготовка, изложба, дистрибуција и изнајмување телевизија и радио програми и филмови, анимирани филмови и звучни и видео записи преку интерактивна меди, вклучувајќи интернет; продукција на забавни емисии во живо, продукција на телевизиски забавни емисии; ТВ програми што вклучуваат музика; публикација на книги, магазини и периодичници; продукција и изнајмување едукативни и наставни материјали; организација, продукција и презентација на настани за едукативни, културни или забавни намени преку интерактивна меди; организирање, продукција и презентација на натпреварувања, натпревари, игри, квизови, изложби, спортски настани, шоуа, турнеи, сценски настани, театарски изведби, концерти, изведби во живо и настани во кои учествува публиката; организирање интерактивни игри; продукција на СМС-квиз програми; едукативни услуги; продукција, дистрибуција и презентација на телевизиски програми, филмови, забавни емисии во живо, анимирани филмови, телевизиски серии и телевизиски емисии; продукција, дистрибуција и презентација на филмувани или снимани аудио, визуелни и аудио-визуелни материјали; продукција, дистрибуција и презентација на видео ленти, видео касети, видео дискови, ласер дискови, грамафонски плочи, ленти и касети; услуги за

забава поврзани со филмови и телевизија; публикација на магазини и периодичници; организирање и спроведување изложби; обезбедување објекти за студиско снимање и продукција; услуги за паркови за разонода; услуги за изведби во живо; услуги за концерти; услуги за телевизиска продукција; консултантски, информациски и советодавни услуги поврзани со гореспомнатите услуги

(111) **20554** (151) 11/02/2014
(210) ТМ 2012/446 (220) 26/04/2012
(181) 26/04/2022
(450) 28/02/2014

(230)(300) 010594844 26/01/2012 ЕМ
(732) **Paramount Pictures Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware**
5555 Melrose Avenue, Hollywood, California, 90038, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)



(591) -
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за складирање, снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, регистар каси, машини за сметање и

опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар; подвижни слики и телевизиски филмови, анимирани цртани филмови, апарат за складирање или обезбедување звук или слики; филмови за подвижни слики и видеоленти, видеодискови и снимени магнетни ленти со звук и/или слики; апарати за забава за употреба со телевизиски приемници; компјутери; компјутерски програми; компјутерски софтвер; интерактивни компјутерски системи; магнетни и фибер-оптички носачи на податоци; апарати за снимање и репродукција на звук, видео и податоци; апарати за снимање, пренос и репродукција на звуци и/или слики; апарати, софтвер и програми за компјутерски игри; апарати, софтвер и програми за видео игри; CD ROM игри, игри со звучен излез, касети со игри за употреба со апарати за електронски игри; звучни и видео снимки; очила за сонце; апарати и инструменти за поучување и настава; фонографски снимки; грамофонски плочи, дискови, ленти, касети, кертриџи, картици и други носачи, што носат или за употреба во носење на звучни снимки, видео снимки, податоци, слики, игри, графики, текст, програми или информации; фонографски грамофонски плочи и дискови; компакт дискови; касети со игри за компјутерски видео игри и машини за игри со видео излез, касети со компјутерски игри, програми за компјутерски игри; ленти за компјутерски игри, мемориски носачи, интерактивни компакт дискови и CD ROM-ови; видеоленти, видео дискови, видеокасети, ласер дискови и дигитални видео дискови (DVD), дигитални дискови со висока дефиниција, CD ROMи и други медиски формати што вклучуваат игри, интерактивни игри, филмови со подвижни слики, спортски и телевизиски серии, шоа со игри, реални шоа, анимација и други изведби; снимени магнетни ленти со звуци и/или слики; опрема и додатоци за бежични мобилни телефони; маски за мобилни телефони; ринг тонови; ринг тонови што се превземачки (downloadable) ринг тонови, музика, MP3-ки, графики, игри и видео слики за бежични мобилни комуникациски уреди, превземачки (downloadable) звучни, музички и видео снимки,

електронски игри и ринг тонови за целуларни телефони; интерактивни игри што се играат на компјутери или мобилни телефони; системи за домашна забава; апарати за снимање и репродукција на звук, видео и податоци за складирање, снимање, пренос и репродукција на звук и/или слики;

компјутерски софтвер; мемориски игри на компакт дискови што само се читаат; игри со аудио излез; касети со игри за компјутерски видео игри и машини за игри со видео излез; касети со компјутерски игри; програми за компјутерски игри; ленти за компјутерски игри; звучни и видео снимки; фонографски снимки; грамофонски плочи; кинематографски и фотографски филмови, филмови за подвижни слики и видеоленти, MP3 плеери; дигитални камери, мобилни телефони и опрема и додатоци за бежични мобилни телефони вклучително маски за мобилни телефони; ринг тонови што се превземачки (downloadable) ринг тонови, музика, MP3-ки, графики, игри и видео слики за бежични мобилни комуникациски уреди, бежично пренесување и мобилни комуникациски уреди што овозможуваат гласање и примање на гласовни и текстуални пораки со други бежични мобилни комуникациски уреди; очила за сонце, очила; ласер дискови; видео дискови, компакт дискови, CD ROM-ови; CD-I; дигитални сестрани дискови (DVDa); ленти, видеокасети; кертриџи, картички што вклучуваат филмови со подвижни слики, новини, спортски и телевизиски серии, документарци, шоуа со игри, анимации, концерти и други изведби; мемориски носачи; интерактивни компакт дискови и CD ROM-ови (компакт дискови со меморија што само се чита); кутии за носење за касети и компакт дискови; интерактивни електронски игри за употреба со компјутери

кл. 38 услуги на емитување и телекомуникации; услуги на кабелски и сателитски пренос; услуги на безжична мобилна телефонија; обезбедување пренос на превземачки (downloadable) ринг тонови, музика, MP3-ки, графики, игри, видео снимки и информации за бежични мобилни комуникациски уреди; обезбедување безжичен пренос на праќање

(uploading) и превземање (downloading) ринг тонови, глас, музика, MP3-ки, графики, игри, видео снимки, информации и новости преку глобалната компјутерска мрежа до безжичен мобилен комуникациски уред; обезбедување комуникациски услуги за гласање и анкетирање преку безжичен мобилен комуникациски уред; испраќање и примање на гласовни и текст пораки помеѓу безжични мобилни комуникации; обезбедување комуникациски услуги за он-лајн систем на гласање преку интернет или безжичен комуникациски уред; интернет услуги, вклучувајќи комуникациски услуги, имено пренесување емитуван звук и аудио-визуелни снимки преку интернет; обезбедување превземачки (downloadable) емитувања во вид на аудиовизуелни дела, филмови, трејлери, телевизиски програми, музика, и игри по пат на глобалната компјутерска мрежа и комуникациски мрежи; изнајмување на апарати за пренесување и примање на кинематографски филмови, звук или видео; комуникациски услуги; телевизиски програми, услуги на емитување; безжичен пренос и емитување на телевизиски програми; кабелски, сателитски и директно до дома пренос и дистрибуција на телевизиски програми; емитување и пренос на кабелска телевизија, видео, телевизија со претплата и радио; компјутерски мрежни комуникации; пренос и прием на податоци и информации; сателитски пренос; услуги на компјутерски мрежни комуникации; услуги на електронска пошта; услуги на телетекст; услуги на плаќање за гледање (pay per view) телевизиски пренос; преноси на видео на барање; закупување, лизинг или изнајмување на апарати, инструменти, инсталации или компоненти за емитување или комуникации за употреба во обезбедување на сите гореспоменатите услуги; советодавни, информациски и консултантски услуги во врска со сите горенаведените услуги

кл. 41 услуги за забава, образование и настава; спортски и културни активности; услуги за радио и телевизиска забава; услуги за филмска, музичка, спортска, видео и театарска забава; продукција, подготовка, презентација, дистрибуција, изложба, здружување,

вмрежување и изнајмување телевизиски и радио програми и емисии и филмови, анимирани филмови и звучни и видео снимки; продукција на забавни емисии во живо; продукција на телевизиски забавни емисии; филмска забава, телевизиска забава и изведби и шоуа во живо; продукција на книги, магазини и периодичници, продукција и изнајмување образовни и наставни материјали; публикација, организирање, продукција и презентација на настани за едукативни, културни или забавни намени; организирање, продукција и презентација на натпреварувања, натпревари, игри, квизови, забавни денови, изложби, спортски настани, шоуа, турнеи, сценски настани, театарски изведби, концерти, изведби во живо и настани во кои учествува публиката; услуги за онлајн информации поврзани со услуги за електронски игри обезбедени по пат на интернет или мобилни телефони; обезбедување дигитална музика (која не се превзема) за интернет и мобилни телефони; услуги за онлајн информации поврзани со забава, спортски и културни настани обезбедени онлајн од компјутерска датабаза или обезбедени по друг пат; услуги за електронски игри обезбедени од компјутерска датабаза или по пат на интернет или мобилни телефони; обезбедување онлајн електронски публикации; публикација на електронски книги и журналы онлајн; публикација на текстови во електронска форма или на друг начин; изложбени услуги; услуги за програмирање вести за пренос преку интернет или мобилни телефони; организирање и спроведување конференции; услуги за разонода; услуги за аркадна разонода, обезбедување информации за забавни услуги до повеќе корисници преку светска мрежа (World Wide Web), преку интернет, преку други онлајн датабази или преку мобилни телефони; продукција на шоуа за танц, музички шоуа и шоуа за видео награди; комични шоуа, шоуа со игри и спортски настани пред жива публика шти се емитувани во живо или снимени за подоцно емитување; музички концерти во живо; ТВ шоуа за новости; организирање натпревари за таленти и музички и телевизиски наградни настани;

организирање и презентирање изложби на забава поврзани со мода и стил; обезбедување информации од полето на забава по пат на глобална компјутерска мрежа или мобилни телефони; обезбедување онлајн гласачки систем преку интернет или бежичен комуникациски уред за забавни намени; услуги за информации за новости и моментални случувања; обезбедување информации од полето на забава до еден или повеќе луѓе преку интернет на едно место користејќи кафе, бар, кафитерија, бистро, ресторан или поставена кафе куќа; забавни услуги од природата на продукција и дистрибуција на филмови; продукција и дистрибуција на телевизиски програми; продукција и дистрибуција на претходно снимени видео касети, дигитални сестрани дискови (ДВДа) и претходно снимени аудио дискови и без-диск дигитални медији за складирање; обезбедување превземачка бежична забавна содржина во вид на аудиовизуелни дела, филмови, трејлери, телевизиски програми, музика, и игри по пат на глобална компјутерска мрежа и комуникациски мрежи; обезбедување информации од полето на забавата, филмовите, игрите и музиката преку компјутерски мрежи и глобални комуникациски мрежи или мобилни телефони; обезбедување онлајн игри вклучувајќи интерактивни игри; филмски и телевизиско студиски услуги; изнајмување на филмови и телевизиски сценски декор и опрема; обезбедување на кина или театарски објекти; изнајмување апарати за модификација, монтажа или репродукција за кинематографски филмови, звук или видео; услуги за снимање, модифицирање или монтажа за филм, звук или видео; обезбедување игри за онлајн играње, на бежични уреди, вклучувајќи мобилни телефони, на компјутери или на играчки конзоли; услуги за забава во форма на продукција и дистрибуција на анимациски визуелни ефекти и компјутерска графика за филмови и телевизија; продукција на анимирани филмови; продукција, подготовка, изложба, дистрибуција и изнајмување телевизија и радио програми и филмови, анимирани филмови и звучни и видео записи преку интерактивна

медиа, вклучувајќи интернет; продукција на забавни емисии во живо, продукција на телевизиски забавни емисии; ТВ програми што вклучуваат музика; публикација на книги, магазини и периодичници; продукција и изнајмување едукативни и наставни материјали; организација, продукција и презентација на настани за едукативни, културни или забавни намени преку интерактивна медиа; организирање, продукција и презентација на натпреварувања, натпревари, игри, квизови, изложби, спортски настани, шоуа, турнеи, сценски настани, театарски изведби, концерти, изведби во живо и настани во кои учествува публиката; организирање интерактивни игри; продукција на СМС-квиз програми; едукативни услуги; продукција, дистрибуција и презентација на телевизиски програми, филмови, забавни емисии во живо, анимирани филмови, телевизиски серии и телевизиски емисии; продукција, дистрибуција и презентација на филмувани или снимани аудио, визуелни и аудио-визуелни материјали; продукција, дистрибуција и презентација на видео ленти, видео касети, видео дискови, ласер дискови, грамафонски плочи, ленти и касети; услуги за забава поврзани со филмови и телевизија; публикација на магазини и периодичници; организирање и спроведување изложби; обезбедување објекти за студиско снимање и продукција; услуги за паркови за разонода; услуги за изведби во живо; услуги за концерти; услуги за телевизиска продукција; консултантски, информациски и советодавни услуги поврзани со гореспомнатите услуги

(111) **20555** (151) 11/02/2014
 (210) ТМ 2012/447 (220) 26/04/2012
 (181) 26/04/2022
 (450) 28/02/2014

(732) **ТД ВИЛ Алфи Би Компани ДООЕЛ**
Индустриска зона Карпош бб, нас.Карпош,
1300 Куманово, МК
 (540)

fabbygo

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделството, градинарството и шумарството; сурови вештачки смоли, сурови пластични материји; вештачки ѓубрива; смеси за гаснење пожар; препарати за калење и заварување метали; хемиски супстанции за конзервирање прехранбени производи; материји за штавење; адхезиви (лепливи материји) што се користат во индустријата

кл. 6 обични метали и нивните легури, метални градежни материјали, метални преносни конструкции, метални материјали за железнички шини, кабли и жици од обичен метал кои не се електрични; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал кои не се вклучени во другите класи; руди

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, проверка (контрола), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гаснење пожар

(111) **20572** (151) 11/02/2014
 (210) ТМ 2012/470 (220) 04/05/2012
 (181) 04/05/2022
 (450) 28/02/2014

(732) **HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska**
industrija Vrsac

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

MONIZOL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **20573**

(151) 11/02/2014

(210) ТМ 2012/476

(220) 08/05/2012

(181) 08/05/2022

(450) 28/02/2014

(732) **HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac**

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

MUCODYNE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **20556**

(151) 11/02/2014

(210) ТМ 2012/477

(220) 09/05/2012

(181) 09/05/2022

(450) 28/02/2014

(732) **АСП ГРОУП ДООЕЛ Друштво за производство, трговија и услуги експорт-импорт Скопје**

ул.Подграѓе бр.17 - Стара Чаршија, 1000

Скопје, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,

Скопје

(540)

ASP GROUP

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи, рекламирање, ширење на рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени материјали, примероци), компјутеризирана работа со датотеки, on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа, услуги при продажба на големо и мало и увоз и извоз со градежни материјали, инсталациски материјали и сурова, недовршена и довршена кожа

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталасциски услуги

(111) **20557**

(151) 11/02/2014

(210) ТМ 2012/478

(220) 09/05/2012

(181) 09/05/2022

(450) 28/02/2014

(732) **Индустрија за вештачка кожа и текстил АРМАНЕКС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**

ул.Подграѓе бр.17 - Стара чаршија, 1000

Скопје, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,

Скопје

(540)

ARMANEX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи,

кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи, рекламирање, ширење на рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени материјали, примероци), компјутеризирана работа со датотеки, on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа, услуги при продажба на големо и мало и услуги при увоз и извоз со обувки, сурова, недовршена и довршена кожа
 кл. 40 обработка на материјали, обработка на кожа, боене на кожа, кројачки услуги, штавење на кожа, доработка на текстил, составување материјали (составување материјали по нарачка) за трети лица, набирање платно, крзно (изработка на производи од крзно по нарачка), сечење платно, бојосување платно, порабување платно, обработка на платно, преправање на облека, информации (информации за обработка на материјали), обработка на платно против гужвање, составување материјали по нарачка за трети лица, изработка на производи од крзно по нарачка, сечење (сечење платно), шиене, бојосување (бојосување платно), бојосување (бојосување крзно), бојосување (бојосување текстил), порабување (порабување платно), везење, избелување на текстил, трајно пресување на текстил, ватирање [пополнување], печатење на свила, кројачки услуги, обработка на текстил

(111) 20659	(151) 11/02/2014
(210) ТМ 2012/530	(220) 22/05/2012
	(181) 22/05/2022
	(450) 28/02/2014

(732) **Texport Handelsgesellschaft m.b.H,**
Franz Sauer Str.30, 5020 Salzburg, AT
 (740) Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА И
 АЛЕКСАНДРОВСКИ
 Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје
 (540)

TEXPORT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 облека за заштита од оган

кл. 24 текстил и текстилни производи што не се опфатени со другите класи

кл. 25 облека, обувки и капи

(111) 20529	(151) 23/12/2013
(210) ТМ 2012/569	(220) 31/05/2012
	(181) 31/05/2022
	(450) 28/02/2014

(732) **Друштво за транспорт промет и услуги**
Гео-Линк Гроуп ДООЕЛ Скопје
ул.Спиро Гулапчев бр.5, Скопје, ЗВ
 (740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат
 ул. "Васил Главинов" бр .3/1-1, 1000, Скопје
 (540)



(591) портокалова и графитна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 транспортни услуги

(111) 20574	(151) 11/02/2014
(210) ТМ 2012/613	(220) 11/06/2012
	(181) 11/06/2022
	(450) 28/02/2014

(732) **ViiV Healthcare UK Limited**
980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8
9GS, GB
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
 (540)

DAZRAY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати и супстанции за третман на инфективни заболувања;

фармацевтски препарати и супстанции за третман на вирусни заболувања и нарушувања

(111) 20575	(151) 11/02/2014
(210) ТМ 2012/614	(220) 11/06/2012
	(181) 11/06/2022
	(450) 28/02/2014

(732) **ViiV Healthcare UK Limited**
980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

TIVICAY

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати и супстанции за третман на инфективни заболувања; фармацевтски препарати и супстанции за третман на вирусни заболувања и нарушувања

(111) 20660	(151) 14/02/2014
(210) ТМ 2012/618	(220) 12/06/2012
	(181) 12/06/2022
	(450) 28/02/2014

(732) **GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware**
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of Michigan 48265-3000, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

LTS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 моторни возила и делови за истите

(111) 20539	(151) 16/01/2014
(210) ТМ 2012/636	(220) 20/06/2012
	(181) 20/06/2022
	(450) 28/02/2014

(732) **Дејан СПАСОВСКИ**

Бул. Партизански одреди бр.37-19, 1000 Скопје, МК
(540)

ШАТЦИ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, рибање и нагризување; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со козметички производи
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци: привремено сместување
кл. 44 медицински услуги; ветеринарски услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните; услуги од областа на земјоделието, градинарство и шумарство

(111) 20540	(151) 16/01/2014
(210) ТМ 2012/637	(220) 20/06/2012
	(181) 20/06/2022
	(450) 28/02/2014

(732) **Дејан СПАСОВСКИ**
Бул. Партизански одреди бр. 37-19, 1000 Скопје, МК
(540)

ШАЦИ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, рибање и нагризување; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со козметички производи
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци: привремено сместување
кл. 44 медицински услуги; ветеринарски услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето

или животните; услуги од областа на земјоделието, градинарство и шумарство

(111) 20541	(151) 16/01/2014
(210) ТМ 2012/638	(220) 20/06/2012
	(181) 20/06/2022
	(450) 28/02/2014

(732) **Дејан СПАСОВСКИ**
Бул. Партизански одреди бр. 37-19, 1000
Скопје, МК

(540)

ШАТЦЕ

(591)

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, рибање и нагризување; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со козметички производи

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци: привремено сместување

кл. 44 медицински услуги; ветеринарски услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните; услуги од областа на земјоделието, градинарство и шумарство

(111) 20542	(151) 16/01/2014
(210) ТМ 2012/639	(220) 20/06/2012
	(181) 20/06/2022
	(450) 28/02/2014

(732) **Дејан СПАСОВСКИ**
Бул. Партизански одреди бр. 37-19, 1000
Скопје, МК

(540)

SCHATZE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, рибање и нагризување; сапуни, парфимерија,

етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со козметички производи

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци: привремено сместување

кл. 44 медицински услуги; ветеринарски услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните; услуги од областа на земјоделието, градинарство и шумарство

(111) 20558	(151) 11/02/2014
(210) ТМ 2012/644	(220) 20/06/2012
	(181) 20/06/2022
	(450) 28/02/2014

(732) **Поп-Стефанија Јован**
ул.Коста Абраш бр.29, 6000 Охрид, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје
(540)

BILJANA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 снимање на аудио и видео ленти, компакт дискови, DVD и други дигитални снимки, трансмисија или репродукција на звук или слика, компјутерски софтвер, снимен

кл. 16 хартија, картон и производи од нив што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговежи

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги; забава; спортски и културни активности

(111) 20532	(151) 19/12/2013
(210) ТМ 2012/698	(220) 02/07/2012
	(181) 02/07/2022
	(450) 28/02/2014

(732) **Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на**

големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД
Скопје

бул. "Македонско-косовска бригада" бр. 44,
Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат

ул. "Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, светло црвена, кафена, жолта,
беж, бела, зелена, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 брашно и производи од жита, леб,
производи од тесто и слатки

(111) 20531 (151) 19/12/2013

(210) ТМ 2012/699 (220) 02/07/2012

(181) 02/07/2022

(450) 28/02/2014

(732) Друштво за производство на мелнички,
пекарски и слаткарски производи, промет на
големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД
Скопје

бул. "Македонско-косовска бригада" бр. 44,
Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат

ул. "Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, кафена, жолта, беж, бела, резеда,
сива, зелена, светло зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 брашно и производи од жита, леб,
производи од тесто и слатки

(111) 20530 (151) 19/12/2013

(210) ТМ 2012/700 (220) 02/07/2012

(181) 02/07/2022

(450) 28/02/2014

(732) Друштво за производство на мелнички,
пекарски и слаткарски производи, промет на
големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД
Скопје

бул. "Македонско-косовска бригада" бр. 44,
Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат

ул. "Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, светло црвена, кафена, жолта, беш, бела, сива, црна, портокалова и драп

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки

(111) 20650	(151) 12/02/2014
(210) ТМ 2012/709	(220) 05/07/2012
	(181) 05/07/2022
	(450) 28/02/2014

(230)(300) 2012-15938 02/03/2012 JP; 2012-15939 02/03/2012 JP and 2012-15940 02/03/2012 JP

(732) **NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.) No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JP**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје (540)



(591) -

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 бродови/чамци и делови и фитинзи за истите; автомобили, електрични возила вклучително и електрични автомобили, вагони, товарни коли, комбиња, SUV возила, автобуси, возила за рекреација (RV), спортски коли, коли за тркање, камиони, виљушкарни, и трактори за влечење (трактори), и составни делови и фитинзи за истите; моторни возила на две тркала, велосипеди и делови и фитинзи за истите; приколки; трактори (влечни возила); машини со влечна сила; мотори и машини за копнени возила; оски за возила; пренесувачи на сила и менувачи за копнени возила; амортизери за автомобили; суспендирачки амортизери за

возила; кочници за возила; мотори со наизменична струја/мотори со еднонасочна струја, за копнени возила; аларми против кражба за возила; лепливи гумени парчиња за поправање на внатрешни или надворешни гуми; сите вклучени во меѓународната класа 12

(111) 20661	(151) 18/02/2014
(210) ТМ 2012/769	(220) 19/07/2012
	(181) 19/07/2022
	(450) 28/02/2014

(732) **PayPal, Inc**

2211 North First Street, San Jose, CA 95131, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје (540)



PAYPAL (во изглед)

(591) -

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 обезбедување на привремена употреба на софтвер, што не може да се преземе, за компјутерски софтвер за обработка на електронски плаќања и трансфер на средства до и од другите; автентикациски софтвер за контрола на пристапот до и комуникацијата со компјутери што може да се симне (преземе) од глобална компјутерска мрежа и/или снимени на компјутерски медиуми; магнетски кодирани кредитни картички и платежни картички; безбедносен уред за компјутерски хардвер, имено, калкулатор на непредвидливи кодови (шифри) за пристап до базата на податоци на главниот (домаќин) компјутер

кл. 36 финансиски услуги, имено, електронски трансфер на средства по електронски комуникациски мрежи; расчистување и помирување на финансиски трансакции преку електронски комуникациски мрежи;

обезбедување на широк спектар на платежни и финансиски услуги, имено, услуги на кредитни картички, издавање на кредитни картички и кредитни линии, обработка и пренос на сметки и нивни плаќања, услуги на исплата на сметки со гарантирана испорака на исплата, и брокерство на средствата на пазарот на пари, сето извршено преку глобална комуникациска мрежа

кл. 42 обезбедување на привремена употреба на онлајн софтвер, што не може да се преземе, за обработка на електронски плаќања; обезбедување на привремена употреба на онлајн автентикациски софтвер, што не може да се преземе, за контрола на пристапот до и комуникацијата со компјутери и компјутерски мрежи

(111) 20544	(151) 16/01/2014
(210) ТМ 2012/770	(220) 20/07/2012
	(181) 20/07/2022
	(450) 28/02/2014

(732) Друштво за внатрешен и надворешен промет на големо и мало, производство и услуги ЈЕЛО-МЕТАЛ Живко Атанасовски ДООЕЛ Скопје

ул.Ташко Караца 11а Скопје, МК

(740) АНЕТА МОСТРОВА,АДВОКАТ

ул.Иво Лола Рибар бр.42 А Скопје

(540)



(591) жолта и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури, метални градежни материјали, метални преносни конструкции, метални материјали за железнички шини, кабли и жици од обичен метал кои не се електрични; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал кои не се вклучени во другите класи; руди

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги

кл. 40 обработка на материјали

(111) 20545	(151) 16/01/2014
(210) ТМ 2012/771	(220) 20/07/2012
	(181) 20/07/2022
	(450) 28/02/2014

(732) Друштво за внатрешен и надворешен промет на големо и мало, производство и услуги ЈЕЛО-МЕТАЛ Живко Атанасовски ДООЕЛ Скопје

ул.Ташко Караца 11а Скопје, МК

(740) АНЕТА МОСТРОВА,АДВОКАТ

ул.Иво Лола Рибар бр.42 А Скопје

(540)



YELLOW METAL (во изглед)

(591) жолта и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури, метални градежни материјали, метални преносни конструкции, метални материјали за железнички шини, кабли и жици од обичен метал кои не се електрични; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал кои не се вклучени во другите класи; руди

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги

кл. 40 обработка на материјали

(111) 20546	(151) 22/01/2014
(210) ТМ 2012/789	(220) 24/07/2012
	(181) 24/07/2022
	(450) 28/02/2014

(732) Петрушевски Зоран

ул.ЈНА бр.28/1-6, Тетово, МК

(540)

BILJANA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

(111) **20662** (151) 18/02/2014
(210) ТМ 2012/802 (220) 27/07/2012
(181) 27/07/2022
(450) 28/02/2014

(732) Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС Ристо и други ДОО увоз-извоз Скопје

ул. „Трета Македонска бригада“ бб, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, бела, црвена, зелена, портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мируди), мируди; мраз

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

(111) **20538** (151) 27/12/2013
(210) ТМ 2012/961 (220) 17/09/2012
(181) 17/09/2022
(450) 28/02/2014

(732) Друштво за трговија и услуги СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул.Даме Груев бр.28/згр1-1-кат.2, 1000 Скопје, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на спортска опрема, обувки и предмети од кожа

(111) **20535** (151) 27/12/2013
(210) ТМ 2012/963 (220) 17/09/2012
(181) 17/09/2022
(450) 28/02/2014

(732) Друштво за трговија и услуги СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул.Даме Груев бр.28/згр1-1-кат.2, 1000 Скопје, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на спортска опрема, обувки и предмети од кожа

(111) **20536** (151) 27/12/2013
(210) ТМ 2012/964 (220) 17/09/2012
(181) 17/09/2022

(450) 28/02/2014

(732) Друштво за трговија и услуги СПОРТ
ВИСИОН ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.Даме Груев бр.28/згр1-1-кат.2, 1000 Скопје,
МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на
спортска опрема, обувки и предмети од кожа

(111) **20537**

(210) ТМ 2012/965

(151) 27/12/2013

(220) 17/09/2012

(181) 17/09/2022

(450) 28/02/2014

(732) Друштво за трговија и услуги СПОРТ
ВИСИОН ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.Даме Груев бр.28/згр1-1-кат.2, 1000 Скопје,
МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на
спортска опрема, обувки и предмети од кожа

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)
(111) регистарски број

(510)	(111)
1	20547
1	20555
1	20636
1	20654
1	20655
3	20539
3	20540
3	20541
3	20542
3	20546
3	20570
3	20580
3	20581
3	20583
3	20584
3	20585
3	20611
3	20612
3	20621
3	20637
3	20639
3	20640
5	20548
5	20549
5	20550
5	20551
5	20552
5	20560
5	20561
5	20566
5	20569
5	20570
5	20571
5	20572
5	20573
5	20574

5	20575
5	20576
5	20577
5	20578
5	20586
5	20587
5	20588
5	20589
5	20601
5	20607
5	20608
5	20621
5	20633
5	20634
5	20635
5	20638
5	20640
5	20645
5	20646
5	20652
5	20653
5	20656
6	20544
6	20545
6	20555
6	20598
8	20621
9	20547
9	20553
9	20554
9	20555
9	20558
9	20562
9	20564
9	20565
9	20582
9	20583

9	20584
9	20585
9	20604
9	20606
9	20659
9	20661
10	20645
10	20646
11	20595
11	20596
11	20604
12	20602
12	20650
12	20660
14	20583
14	20584
14	20585
16	20547
16	20558
16	20600
16	20647
16	20651
17	20654
17	20655
18	20557
18	20583
18	20584
18	20585
19	20585
19	20598
19	20654
19	20655
20	20559
21	20640
24	20659
25	20583
25	20584

25	20585
25	20647
25	20651
25	20659
28	20647
28	20651
29	20530
29	20531
29	20532
29	20590
29	20591
29	20592
29	20593
29	20594
29	20603
29	20613
29	20614
29	20620
29	20647
29	20648
29	20651
29	20662
30	20530
30	20531
30	20532
30	20533
30	20534
30	20579
30	20594
30	20613
30	20617
30	20618
30	20620
30	20629
30	20630
30	20631
30	20641
30	20642
30	20643
30	20647
30	20648
30	20651
30	20662
31	20603
31	20613

31	20614
31	20624
31	20625
31	20626
31	20627
31	20628
31	20629
31	20630
31	20631
31	20632
31	20649
32	20530
32	20531
32	20532
32	20579
32	20599
32	20620
32	20624
32	20625
32	20626
32	20627
32	20628
32	20629
32	20630
32	20631
32	20632
32	20647
32	20648
32	20651
32	20662
34	20605
34	20615
35	20533
35	20535
35	20536
35	20537
35	20538
35	20539
35	20540
35	20541
35	20542
35	20547
35	20548
35	20551
35	20556

35	20557
35	20558
35	20559
35	20563
35	20567
35	20568
35	20579
35	20590
35	20591
35	20592
35	20595
35	20596
35	20599
35	20600
35	20605
35	20613
35	20614
35	20622
35	20645
35	20646
35	20657
35	20658
36	20547
36	20609
36	20610
36	20661
37	20544
37	20545
37	20556
37	20595
37	20596
37	20598
37	20609
37	20610
38	20553
38	20554
38	20562
38	20563
38	20567
38	20568
39	20529
39	20543
39	20604
39	20644
40	20544

40	20545
40	20547
40	20557
40	20603
40	20616
41	20547
41	20553
41	20554
41	20558
41	20562
41	20597
41	20600
41	20622

41	20647
41	20651
41	20658
42	20547
42	20563
42	20567
42	20568
42	20619
42	20623
42	20658
42	20661
43	20533
43	20539

43	20540
43	20541
43	20542
43	20609
43	20610
44	20539
44	20540
44	20541
44	20542
45	20547
45	20622

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(732) носител на правото на трговската марка
(111) регистарски број
(210) број на пријавата

(732)	(210)	(111)
3M Company	MK/T/ 2012/395	20569
3M Company	MK/T/ 2012/401	20570
Bayer Aktiengesellschaft	MK/T/ 2012/345	20621
BURBERRY LIMITED	MK/T/ 2012/322	20583
BURBERRY LIMITED	MK/T/ 2012/323	20584
BURBERRY LIMITED	MK/T/ 2012/324	20585
BUSINESS WIRE, Inc.	MK/T/ 2012/236	20562
DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED	MK/T/ 2012/394	20552
E. I. du Pont de Nemours and Company	MK/T/ 2011/824	20656
Federal-Mogul Products, Inc.	MK/T/ 2012/290	20602
GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of the State of Delaware	MK/T/ 2012/618	20660
GlaxoSmithKline Trading Services Limited	MK/T/ 2012/327	20566
GlaxoSmithKline Trading Services Limited	MK/T/ 2012/328	20586
GlaxoSmithKline Trading Services Limited	MK/T/ 2012/329	20587
GlaxoSmithKline Trading Services Limited	MK/T/ 2012/330	20588
GlaxoSmithKline Trading Services Limited	MK/T/ 2012/331	20589
HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	MK/T/ 2012/470	20572
HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	MK/T/ 2012/476	20573
JOHNSON CONTROLS HYBRID AND RECYCLING GMBH	MK/T/ 2012/244	20564
JOHNSON CONTROLS HYBRID AND RECYCLING GMBH	MK/T/ 2012/245	20565
JT International S.A.	MK/T/ 2012/338	20615
Mars, Incorporated	MK/T/ 2012/388	20649

Merck Sharp & Dohme Corp.	MK/T/ 2012/170	20549
Merck Sharp & Dohme Corp.	MK/T/ 2012/201	20550
Molnlycke Health Care AB	MK/T/ 2012/285	20601
NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)	MK/T/ 2012/709	20650
Novartis AG	MK/T/ 2012/263	20560
Novartis AG	MK/T/ 2012/264	20561
Novartis AG	MK/T/ 2012/298	20607
Novartis AG	MK/T/ 2012/299	20608
Novartis AG	MK/T/ 2012/303	20576
Novartis AG	MK/T/ 2012/304	20577
Novartis AG	MK/T/ 2012/312	20578
NYCOMED GmbH	MK/T/ 2012/399	20652
NYCOMED GmbH	MK/T/ 2012/400	20653
Paramount Pictures Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware	MK/T/ 2012/445	20553
Paramount Pictures Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware	MK/T/ 2012/446	20554
PayPal, Inc	MK/T/ 2012/769	20661
S. C. Johnson & Son, Inc.	MK/T/ 2012/364	20633
S. C. Johnson & Son, Inc.	MK/T/ 2012/365	20634
S. C. Johnson & Son, Inc.	MK/T/ 2012/366	20635
S. C. Johnson & Son, Inc.	MK/T/ 2012/371	20640
SEARA ALIMENTOS S.A.	MK/T/ 2012/269	20593
SK HOLDINGS CO., LTD.	MK/T/ 2012/321	20582
Stiefel Laboratories, Inc.	MK/T/ 2012/436	20571
Texport Handelsgesellschaft m.b.H,	MK/T/ 2012/530	20659
The Coca-Cola Company	MK/T/ 2012/382	20647
The Coca-Cola Company	MK/T/ 2012/391	20651
TOA KABUSHIKI KAISHA (TOA CORPORATION)	MK/T/ 2012/297	20606
ViiV Healthcare UK Limited	MK/T/ 2012/613	20574
ViiV Healthcare UK Limited	MK/T/ 2012/614	20575
АСП ГРОУП ДООЕЛ Друштво за производство, трговија и услуги експорт-импорт Скопје	MK/T/ 2012/477	20556
БОНУМ ПЛУС ДООЕЛ увоз-извоз СКОПЈЕ	MK/T/ 2012/310	20613
БОНУМ ПЛУС ДООЕЛ увоз-извоз СКОПЈЕ	MK/T/ 2012/311	20614
БОРОЛА ДОО	MK/T/ 2012/93	20548
БОРОЛА ДОО	MK/T/ 2012/259	20551
ВИТАЛИА, Никола и др. ДОО експорт-импорт	MK/T/ 2012/271	20594
Војо Николоски and Игор Николоски	MK/T/ 2011/1005	20533
Дабевски Јован	MK/T/ 2012/383	20648
Дејан СПАСОВСКИ	MK/T/ 2012/636	20539
Дејан СПАСОВСКИ	MK/T/ 2012/637	20540
Дејан СПАСОВСКИ	MK/T/ 2012/638	20541
Дејан СПАСОВСКИ	MK/T/ 2012/639	20542

Друштво за внатрешен и надворешен промет на големо и мало, производство и услуги ЈЕЛО-МЕТАЛ Живко Атанасовски ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/770	20544
Друштво за внатрешен и надворешен промет на големо и мало, производство и услуги ЈЕЛО-МЕТАЛ Живко Атанасовски ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/771	20545
Друштво за градежништво, трговија и услуги ИММОРЕКС МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје	МК/Т/ 2012/301	20609
Друштво за градежништво, трговија и услуги ИММОРЕКС МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје	МК/Т/ 2012/302	20610
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/241	20567
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/242	20568
Друштво за производство и преработка на месо АГРИА-АГРОИНДУСТРИСКА ГРУПАЦИЈА ДОО Велес	МК/Т/ 2012/291	20603
Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2012/385	20654
Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2012/386	20655
Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје	МК/Т/ 2012/339	20617
Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје	МК/Т/ 2012/340	20618
Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје	МК/Т/ 2012/342	20620
Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје	МК/Т/ 2012/698	20532
Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје	МК/Т/ 2012/699	20531
Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД Скопје	МК/Т/ 2012/700	20530
Друштво за производство трговија и услуги ЕНТЕРГРАФИКА ДООЕЛ Кочани	МК/Т/ 2012/272	20595
Друштво за производство трговија и услуги ЕНТЕРГРАФИКА ДООЕЛ Кочани	МК/Т/ 2012/273	20596
Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС Ристо и други ДОО увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2012/802	20662
Друштво за производство, промет и услуги ПАНТО ГРУП ДООЕЛ експорт-импорт	МК/Т/ 2011/794	20657
Друштво за производство, трговија и услуги ПЛУС КОМПАНИ ДООЕЛ, експорт-импорт	МК/Т/ 2012/278	20599
Друштво за производство, трговија и услуги КВАТРО Ана и други ДОО увоз-извоз Куманово	МК/Т/ 2012/316	20579
Друштво за производство, трговија и услуги ФАНСИ КОРНЕР ЦОПАНЕЛИС ДООЕЛ Валаново	МК/Т/ 2011/1197	20534
Друштво за производство, трговија, услуги ПРИНТ МАСТЕР СИТО ПЕЧАТ експорт-импорт ДОО Скопје	МК/Т/ 2012/412	20616
Друштво за промет и услуги ДЕМАКС НОВА ИНТ ДОО извоз-увоз Скопје	МК/Т/ 2012/279	20600
Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО	МК/Т/ 2012/317	20580
Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО	МК/Т/ 2012/318	20581

Друштво за транспорт промет и услуги Гео-Линк Гроуп ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/569	20529
Друштво за трговија и услуги СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ СКОПЈЕ	МК/Т/ 2012/961	20538
Друштво за трговија и услуги СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ СКОПЈЕ	МК/Т/ 2012/963	20535
Друштво за трговија и услуги СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ СКОПЈЕ	МК/Т/ 2012/964	20536
Друштво за трговија и услуги СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ СКОПЈЕ	МК/Т/ 2012/965	20537
Друштво за туризам и услуги ЕЛ МУНДО ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/258	20543
ДТПУ ПРОМЕДИКА ДОО СКОПЈЕ	МК/Т/ 2012/380	20645
ДТПУ ПРОМЕДИКА ДОО СКОПЈЕ	МК/Т/ 2012/381	20646
Здружение за афирмација, популаризација и унапредување на архитектонската дејност и други сродни дејности „Форум Скопје“	МК/Т/ 2011/549	20658
Здружение на граѓани "Ден на дрвото - засади ја својата иднина!"	МК/Т/ 2010/553	20619
Индустрија за вештачка кожа и текстил АРМАНЕКС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	МК/Т/ 2012/478	20557
Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД "МЛЕКАРА БИТОЛА"	МК/Т/ 2012/204	20590
Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД "МЛЕКАРА БИТОЛА"	МК/Т/ 2012/205	20591
Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД "МЛЕКАРА БИТОЛА"	МК/Т/ 2012/234	20592
ЛЕЦТУС ГРУП ДОО	МК/Т/ 2012/260	20559
Милтон Манаки	МК/Т/ 2011/988	20547
Оливер Димитровски	МК/Т/ 2012/348	20623
Паскалова Валентина	МК/Т/ 2012/305	20611
Паскалова Валентина	МК/Т/ 2012/307	20612
Петрушевски Зоран	МК/Т/ 2012/789	20546
ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д. Прилеп	МК/Т/ 2012/373	20642
ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д., Прилеп	МК/Т/ 2012/372	20641
ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д., Прилеп	МК/Т/ 2012/374	20643
Поп-Стефанија Јован	МК/Т/ 2012/644	20558
ПСД Д.О.О.	МК/Т/ 2012/346	20622
ТД ВИЛ Алфи Би Компани ДООЕЛ	МК/Т/ 2012/447	20555
Трговско друштво за автопревоз и трговија БОКИ дооел Пробиштип	МК/Т/ 2012/379	20644
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.	МК/Т/ 2012/353	20624
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.	МК/Т/ 2012/354	20625
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.	МК/Т/ 2012/355	20626
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.	МК/Т/ 2012/356	20627
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.	МК/Т/ 2012/357	20628
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.	МК/Т/ 2012/358	20629
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.	МК/Т/ 2012/359	20630
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.	МК/Т/ 2012/360	20631
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.	МК/Т/ 2012/363	20632

Трговско друштво за производство, трговија и услуги ЕУРО ЕЛЕКТРИКА ДООЕЛ експорт-импорт Тетово	МК/Т/ 2012/293	20604
ТРЕНДОЛЕНД ДОО СКОПЈЕ	МК/Т/ 2012/243	20563
ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д. ПРИЛЕП	МК/Т/ 2012/296	20605
Универзитет „Св. Климент Охридски“- Битола, Економски факултет- Прилеп	МК/Т/ 2012/276	20597
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје	МК/Т/ 2012/367	20636
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје	МК/Т/ 2012/368	20637
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје	МК/Т/ 2012/369	20638
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје	МК/Т/ 2012/370	20639
ЦИВКОН АГИ доо	МК/Т/ 2012/277	20598

ПРОМЕНИ

(111) 4179

(732) Automatic Switch Company

50-60 Hanover Road Florham Park, New Jersey, US

(111) 6376

(732) VISKASE COMPANIES, INC.,

625 Willowbrook Centre Parkway, Willowbrook, Illinois 60527, US

(111) 6875

(732) VIVARTIA S.A. INDUSTRIAL & COMMERCIAL COMPANY OF FOOD PRODUCTS & CATERING SERVICES
10 Ziridi street 151 24 Maroussi, GR

(111) 10989

(732) MARBO PRODUCT -Mesovito preduzece za proizvodnju prehrambenih proizvoda, drustvo za ogranicenim odgovornoscju, BG. Djordja Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS

(111) 10989

(732) MARBO PRODUCT -Mesovito preduzece za proizvodnju prehrambenih proizvoda, drustvo za ogranicenim odgovornoscju, BG. Djordja Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS

(111) 12493

(732) Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi

Vasif Cinar Cad. No:91 Sultanhamam Eminonu ISTANBUL, TR

(111) 12325

(732) Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје , МК

(111) 12210

(732) Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје , МК

(111) 12214

(732) Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје ул.Трифун Хаџи Јанев бр. 5, 1000 Скопје , МК

(111) 12213

(732) Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје , МК

(111) 12212

(732) Акционерско друштво за
производство и промет на вино ВИНАРСКА
ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје
ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје ,
МК

(111) 12211

(732) Акционерско друштво за
производство и промет на вино ВИНАРСКА
ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје
ул.Трифун Хаџи Јанев бр. 5, 1000 Скопје,
МК

(111) 12405

(732) Акционерско друштво за
производство и промет на вино ВИНАРСКА
ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје
ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје ,
МК

(111) 12406

(732) Акционерско друштво за
производство и промет на вино ВИНАРСКА
ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје
ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје ,
МК

(111) 12407

(732) Акционерско друштво за
производство и промет на вино ВИНАРСКА
ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје
ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје ,
МК

(111) 12408

(732) Акционерско друштво за
производство и промет на вино ВИНАРСКА
ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје
ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје ,
МК

(111) 12600

(732) Акционерско друштво за
производство и промет на вино ВИНАРСКА
ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје

ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје ,
МК

(111) 13290

(732) Акционерско друштво за
производство и промет на вино ВИНАРСКА
ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје
ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје ,
МК

(111) 13166

(732) Акционерско друштво за
производство и промет на вино ВИНАРСКА
ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје
ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје ,
МК

(111) 13165

(732) Акционерско друштво за
производство и промет на вино ВИНАРСКА
ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје
ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје ,
МК

(111) 13184

(732) Акционерско друштво за
производство и промет на вино ВИНАРСКА
ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје
ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје ,
МК

(111) 13407

(732) Акционерско друштво за
производство и промет на вино ВИНАРСКА
ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје
ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје ,
МК

(111) 13406

(732) Акционерско друштво за
производство и промет на вино ВИНАРСКА
ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје
ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје ,
МК

(111) 13404

(732) Акционерско друштво за
производство и промет на вино ВИНАРСКА
ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје
ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје ,
МК

(111) 13405

(732) Акционерско друштво за
производство и промет на вино ВИНАРСКА
ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје

ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје ,
МК

(111) 15388

(732) Procter & Gamble Business Services
Canada Company
Suite 800, 1959 Upper Water Street, P.O.Box
997 Halifax, Nova Scotia B3J 2X2, CA

ПРЕНОС

(111) 1942

(732) Chivas Holdings (IP) Limited
111-113 Renfrew Road, Paisley PA3 4DY,
Scotland, GB

(111) 3189

(732) ConvaTec Inc.
200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ
08558, US

(111) 3190

(732) ConvaTec Inc.
200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ
08558, US

(111) 3193

(732) ConvaTec Inc.
200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ
08558, US

(111) 3195

(732) ConvaTec Inc.
200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ
08558, US

(111) 3197

(732) ConvaTec Inc.
200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ
08558, US

(111) 3198

(732) ConvaTec Inc.

200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ
08558, US

(111) 3199

(732) ConvaTec Inc.
200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ
08558, US

(111) 3202

(732) ConvaTec Inc.
200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ
08558, US

(111) 10436

(732) E.I. du Pont de Nemours and Company
1007 Market Street, Wilmington, Delaware
19898, US

(111) 10554

(732) E.I. du Pont de Nemours and Company
1007 Market Street, Wilmington, Delaware
19898, US

(111) 10974

(732) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.
1800 Vevey, CH

(111) 10771

(732) МЕМЕДИ Зејнула and ВИКТОРИЈА
БРЕНД дооел

ул.14 бр.111, Арачиново, Скопје, МК and
бул. Гоце Делчев бр.7/ДТЦ МАВРОВКА Ц-
КАТ 3/14, Скопје, МК

(111) 10771

(732) МЕМЕДИ Зејнула and ВИКТОРИЈА
БРЕНД дооел
ул.14 бр.111, Арачиново, Скопје, МК and
бул. Гоце Делчев бр.7/ДТЦ МАВРОВКА Ц-
КАТ 3/14, Скопје, МК

(111) 12457

(732) ConvaTec Inc.
200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ
08558, US

(111) 14971

(732) ConvaTec Inc.
200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ
08558, US

(111) 12460

(732) ConvaTec Inc.
200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ
08558, US

(111) 12461

(732) ConvaTec Inc.
200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ
08558, US

(111) 14281

(732) Ангела Тагаси Попјанев
ул.Гиго Михајловски 10/2-43, Скопје, МК

(111) 14648

(732) ConvaTec Inc.
200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ
08558, US

(111) 14408

(732) ConvaTec Inc.
200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ
08558, US

(111) 14754

(732) ConvaTec Inc.
200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ
08558, US

(111) 15337

(732) ConvaTec Inc.
200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ
08558, US

(111) 15157

(732) Grenki List Licenciranje d.o.o.
Brodarjev trg 13, Ljubljana, SI

ПРОДОЛЖУВАЊА

(111) 537

(186) 24/12/2022

(111) 2782

(186) 15/09/2022

(111) 1475

(186) 09/09/2021

(111) 3970

(186) 10/08/2022

(111) 5118

(186) 05/03/2022

(111) 5117

(186) 05/03/2022

(111) 5125

(186) 05/03/2022

(111) 6333

(186) 30/12/2017

(111) 4303	(186) 29/06/2016
(111) 3184	(186) 05/03/2016
(111) 5736	(186) 06/01/2015
(111) 6565	(186) 26/10/2015
(111) 2415	(186) 25/09/2022
(111) 6402	(186) 15/01/2018
(111) 6822	(186) 02/07/2017
(111) 9276	(186) 23/03/2019
(111) 8922	(186) 11/06/2019
(111) 10095	(186) 18/05/2020
(111) 9695	(186) 24/05/2020
(111) 10090	(186) 28/09/2020
(111) 10187	(186) 09/10/2020
(111) 10638	(186) 05/06/2021
(111) 10969	(186) 02/11/2021
(111) 10989	(186) 21/11/2021
(111) 16240	(186) 11/12/2021
(111) 9567	(186) 10/01/2022
(111) 15696	(186) 23/07/2022
(111) 11184	(186) 16/08/2022
(111) 11202	(186) 23/08/2022
(111) 11179	(186) 27/08/2022
(111) 11178	(186) 23/09/2022
(111) 11637	(186) 26/09/2022
(111) 11033	(186) 27/09/2022
(111) 11031	(186) 27/09/2022
(111) 11177	(186) 27/09/2022
(111) 11018	(186) 07/10/2022
(111) 11222	(186) 09/12/2022
(111) 11703	(186) 09/12/2022
(111) 12767	(186) 14/07/2023

ИСТЕКУВАЊЕ

(111) 6301

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 30/10/2011

(111) 9463

Правото на трговската марка престанува да
важи на: 02/03/2009

(111) 8646

Правото на трговската марка престанува да важи на: 23/07/2009

(111) 9186

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/12/2009

(111) 9185

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/12/2009

(111) 9484

Правото на трговската марка престанува да важи на: 23/03/2010

(111) 7585

Правото на трговската марка престанува да важи на: 26/04/2010

(111) 9805

Правото на трговската марка престанува да важи на: 16/06/2010

(111) 10964

Правото на трговската марка престанува да важи на: 07/09/2011

(111) 11189

Правото на трговската марка престанува да важи на: 24/07/2012

(111) 11190

Правото на трговската марка престанува да важи на: 24/07/2012

(111) 11380

Правото на трговската марка престанува да важи на: 25/07/2012

(111) 11251

Правото на трговската марка престанува да важи на: 01/08/2012

(111) 11739

Правото на трговската марка престанува да важи на: 30/10/2012

(111) 11738

Правото на трговската марка престанува да важи на: 30/10/2012

(111) 12116

Правото на трговската марка престанува да важи на: 06/12/2012

(111) 11742

Правото на трговската марка престанува да важи на: 27/12/2012

(111) 11740

Правото на трговската марка престанува да важи на: 27/12/2012

СПОЈУВАЊЕ

(111) **12493**

(732) Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi

Vasif Cinar Cad. No:91 Sultanhamam Eminonu ISTANBUL, TR

ОГРАНИЧУВАЊА НА КЛАСИ

(111) **3184**

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи:

(510,511)

кл. 10 кардиоваскуларни и хемодијалитички апарати и инструменти, апарати за давање кислород, апарати за дијализа, систем на апарати за контрола на дијализата, систем на апарати за кардиоваскуларна контрола (кардиоваскуларна единица), резервоари, апарати за мерење, монитори, филтри, игли, цевки, конектори, катетри, обдуратори и форцепси, и делови како помошни инструменти за споменатите производи од класа 10

(111) 15127

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи:

(510,511)

кл. 1 хемикалии што се користат во индустријата, науката и фотографијата, како и во земјоделството, хортикултурата и шумарството, непреработени вештачки смоли, непреработена пластика; ѓубрива; состави за гаснење пожар; препарати за калење и лемење; хемиски супстанции за конзервирање храна; супстанции за штавење; лепила за индустриска употреба

кл. 2 бои, фирнајзи, лакови; средства за заштита од корозија и оштетување на квалитетот на дрвото; средства за бојосување; средства за фиксирање на бојата; сурови природни смоли; метали во вид на фолија и во форма на прашок за молери, декоратери, печатарски работници и сликари

кл. 6 обични метали и нивни легури; градежни материјали од метал; преносливи згради од метал; материјали од метал за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарници, ситни железарски производи; цевки и валци од метал; сефови; производи од обичен метал што не спаѓаат во другите класи; руда

кл. 16 хартија, картон и производи направени од овие материјали, што не спаѓаат во другите класи; печатени работи; книговезен материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска и домашна употреба; сликарски материјали; четкички за боење; машини за пишување и канцелариски реквизити (освен мебел); упатствен и наставен материјал (освен апарати); пластични материјали за пакување (не спаѓаат во другите класи); печатарски букви; печатарски шаблони

кл. 22 јажиња, конци, мрежи, шатори, настрешници (од церада), церади, едра, вреќи и торби (не спаѓаат во другите класи); материјали за вметнување и исполнување (освен од гума и пластика); текстилни материјали од суровинско влакно

кл. 27 килими, теписи, простирки и рогозини, линолеум и други материјали за обложување на постоечки подни површини; украсни производи за закачување на сид (не се од текстил)

кл. 35 рекламирање; деловен менаџмент; деловно управување; канцелариско работење; агенции за увоз-извоз; студии за проучување на пазарот; продажни промоции; набавни услуги за

други лица (набавка на производи); услуги за работење во малопродажбата и големопродажбата; здружување, во интерес на други лица, на разни производи (со исклучок на транспорт на истите), за да им се овозможи на купувачите соодветен увид и купување на тие производи

кл. 39 транспорт; пакување и складирање производи; организација на патувања

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и проектирање во врска со истото; услуги за индустриска анализа и истражување; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 45 персонални и социјални услуги што ги нудат други лица за потребите на поединци; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; правни услуги

ЛИСТА НА ЗАСТАПНИЦИ

Рег.
бр.

1. Адвокатско друштво ЈОАНИДИС

ул. "Орце Николов" 155
1000 Скопје
Република Македонија
тел/факс: 02 3067-199, 3067-201

2. БИНСО Д.О.О. Скопје

Друштво за застапување
ул. "Народен фронт" 7/4
п.п. 768
1000 Скопје
Република Македонија
тел/факс: 02 3117-871;
3082-280; 3117-755

4. БИНПРО ДООЕЛ Скопје

Друштво за заштита на индустриска
сопственост
ул. "Ленинова" бр.15а-13
П.Факс 716
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 3118 709, 3166 046
факс: 02 3118-709, 3227 144
[e-mail: mail@binpro.com.mk](mailto:mail@binpro.com.mk)

6. Драган, ТОНЕВСКИ, адвокат

бул. "Кочо Рацин" бр. 14/4-13
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 3111-270
факс: 02 3111-267

10. МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ

Центар за заштита, искористување и
унапредување на музичко книжевни
дела, пронајдувачки дејности, стоковни и
услужни жигови и други авторски права
Д.О.О. Скопје,
ул. "Апостол Гусларот" бр.3
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 3121-053, 3121-059; 3122-189
факс: 02 3121-059

11. АЛКАЛОИД А.Д.

Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија
ул. "Александар Македонски" 12
1000 Скопје

тел: 02 3104 - 000
факс: 02 3104 - 014; 3104 - 036

12. Борис, НОШПАЛ, адвокат

Ул. "Славе Деловски" 7
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 3093093; 3093094
факс: 02 3093070
[e-mail: egal@mol.com.mk](mailto:egal@mol.com.mk)

13. Драган, ПОПОВСКИ, адвокат

ул. "Маршал Тито" 10/1-1
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 3231-610
факс: 02 3137-284
e-mail: info@popovski-law-office.com.mk

14. Никола, ДОДЕВСКИ, адвокат

ул. Дебарца бр. 12
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 313 1400
факс: 02 313 1410
e-mail:
contact@dodevski.lawoffice.com.mk

16. БЕРИН Д.О.О. Друштво за

интелектуална сопственост
ул. "Македонија" бр. 27/2/22
1000 Скопје
тел: 02 3130-367 и 3130-398
факс: 02 3130-367 и 3130-398
[e-mail: berin@unet.com.mk](mailto:berin@unet.com.mk)
www.berin.com.mk

18. МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ

Друштво за посредување и застапување
на домашни и странски фирми
бул. "Св.Климент Охридски" бр.54- 3/2
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 3126-462

19. ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. Скопје

Агенција за услуги од областа на
авторското право и индустриската
сопственост
бул. "Кузман Јосифовски Питу" 28 лок.8
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 2469-476
факс: 02 2469-886
[e-mail: patent@mt.net.mk](mailto:patent@mt.net.mk)

25. Василие, СЕРДЖУК, адвокат
бул. "Партизански одреди" 46-А кат 1
стан 3
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 3115-777, 3220- 277
факс: 02 3220-277

**29. МАКЕДОНСКА АВТОРСКА
АГЕНЦИЈА ДОО**
бул. "Кочо Рацин" 14
П.О. Бокс 148
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 3114-655
факс: 02 3115-762

41. Маргарита, ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. "Народен фронт" 21/4-5
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 3229- 859
факс: 02 3229- 859
мобилен: 070 936 976; 070 56 55 65
е-маил: pekevski@unet.com.mk

45. Митко, АНДОНОВСКИ, адвокат
Бул. Кочо Рацин бр. 30/2-2
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/ факс 02 3238 126
Моб. 070 231 801

49. МАКПЕТРОЛ-
Акционерско друштво за промет со
нафта и нафтени деривати Скопје
ул. "Мито Хаџивасилев-Јасмин" бр.4
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 3112-144
факс: 02 3111-525; 3119-323

68. Билјана, ПАНОВА Видески,
адвокат
ул. Владимир Комаров бр. 1а/4-20
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 309 18 36; 02 309 18 37; 02 309 18
38
факс: 02 308 62 11
моб. 070 22 55 27
е-маил: panova@panova.com.mk

73. Пандорка, КИМОВА, адвокат
ул. "Васил Главинов" бр.3/1-1
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3111-637

75. Мирјана, МАРКОВСКА, адвокат

ул. "Орце Николов" бр. 75
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3129 240
мобил. 070 24 31 00

76. Анета, ИНДОВСКА, адвокат
ул. "Даме Груев" 3/ 2-11
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3222- 175, 3227- 919

**77. Адвокатско друштво
ПЕПЕЉУГОСКИ**
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3211- 005
факс.: 02 3211- 004
мобил. 070 22 11 97
[e-mail: vpepelju@unet.com.mk](mailto:vpepelju@unet.com.mk)

81. Ирена, КОЦАРЕВА, адвокат
ДТЦ Мавровка лам.Ц11/10
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3132-376
02 3220-021

84.ТП ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ-
застапник за индустриска
сопственост
ул. "Илинденска" 2/ 13
1400 Велес
Република Македонија
тел. 043 227- 121
факс: 048 418-142
Е-маил: botoma@yahoo.com
tmladenovski@mt.net.mk

**87. Адвокатско друштво
ПОЛЕНАК**
ул. "Орце Николов" 98
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3114-737
мобилен 070 249- 284

92. Ерол, ХАСАН, адвокат
ул. "М.Х. Јасмин" 52В 1/6
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3133- 191
моб. 070 204- 961

94. Бранко, РАДОЈЧИЌ, адвокат
бул. "Кузман Јосифовски Питу" бр.30/1-7
1000 Скопје

Република Македонија
тел. 02 321 70 48

**96. Адвокатско друштво Георги
Димитров Адвокати**

ул. "Иво Лола Рибар" бр.57/1-6
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3230-789

100. АДИНГ АД Скопје

ул. "Новоселски пат" бб
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 2032- 154, 2031- 162
факс. 02 2036- 762
[e-mail:ading@mpt.com.mk](mailto:ading@mpt.com.mk)
[web page: ading.com.mk](http://web.page:ading.com.mk)

101. Ненад, ЈАНИЌЕВИЌ, адвокат

бул. "Кочо Рацин" бр.38/1-5
1000 Скопје
Република Македонија
тел/факс 02 3166-629
02 3165-409 моб. 070 245-353

103. Благица, ВЕСКОВСКА, адвокат

ул. "Архимедова" 4
7500 Прилеп
Република Македонија
тел. 048 427 966

105. СЕНЗАЛ ДООЕЛ Скопје

Дрштво за застапување и заштита на
интелектуална сопственост
Ул. Сава Ковачевиќ бр.47А локал бр. 10
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс 02 2784-427
e- mail: senzaldoeel@yahoo.com

**108. Адвокатско друштво
Кнезовиќ и соработници Скопје**

ул. "Вељко Влаховиќ" бр. 4-2/3
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3220-680
факс. 02 3220-690

112. Златко, АНТЕВСКИ, адвокат

Бул. Св. Климент Охридски 29,
4 кат, стан бр. 20
1000 Скопје
Република Македонија
Тел: . 02 3217-377
факс: 02 3239-168
[e-mail: lawyersa@mt.net.mk](mailto:lawyersa@mt.net.mk)

114. Бранко, ПЕТКОВСКИ, адвокат

ул. "Народен фронт" бр.7/4
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс: . 02 3117-871

**116. Адвокатско друштво
ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И
КЕЛЕШОСКА**

Ул. "Алберт Ајнштајн" бр.4/1
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3136-530
Факс. 02 3215-470

**117. Друштво за застапување од
областа на индустриската
сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје**

ул. Даме Груев бр.3/2-11
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс 02 3222-175

**118. Валентина, ЈОВАНОВСКА
ВАСИЛЕВА, адвокат**

ул. "Пролет" бр. 10А 2/13
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3298-280
факс. 02 3225-089

120. Александра, РУЖОЈЧИЌ, адвокат

ул. "Бојмија" бр. 8 мезанин
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 070 365-177
факс. 02 5111 459
e-mail: advokat.aleksandra@gmail.com

121. Леонид, ТРПЕНОСКИ, адвокат

ул. "Максим Горки" бр. 18 локал 8
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3296-465
факс. 02 3296-557
е-маил: leonidtrpenoski@mt.net.mk

**122. Друштво за деловни услуги
ВИП АГЕНСИ ДОО Скопје**

ул. "Владимир Комаров" 18А/1-5
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс. 02 3111-235
е-маил: vipagency@mt.net.mk

123. Адвокатско друштво

ДЕ ЛЕГЕ Скопје

Бул. Кочо Рацин бр. 14-6/6
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 3132-200
факс: 02 3225-131

**124. Адвокатско друштво
ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ**

ул. "8-ма Ударна бригада" 43/3
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 3115-205
факс: 02 3111-521
cakmakova@menslegisadvocates.com.mk

**126. Снежана, САВИЌ ДИМОВСКА,
адвокат**

ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.
59/3-6 кат
1000 Скопје
Република Македонија
тел./ факс 02 3223-876
моб. 070 226-403
e-mail: snezana@savic.com.mk

131. Петре, ШИЛЕГОВ, адвокат

ул. "К.Ј.Питу" бр. 17 лок. 33
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс. 02 2469 - 777
е-маил: petreshilegov@freemail.com.mk

**132. Адвокатско друштво ЧУКИЌ И
МАРКОВ**

ул. "Македонија" бр. 7
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3230 - 916
Факс. 02 3120 – 916
е-маил: office@cukic-markov.com.mk

137. Петошевиќ ДООЕЛ друштво за
остварување и заштита на
интелектуална

сопственост Скопје
ул. 29 Ноември 17-2/3М
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3245 955, 3245 985
Факс. 02 3245 984
емаил: Macedonia@petosevic.com

138. Марта Поповска, адвокат

ул. Црвена Вода бр. 7/4
1000 Скопје

Република Македонија

Тел. 02 3112 833

Факс. 02 3110 915

е-маил: martapopovska@yahoo.com

143. Билјана Јоанидис, адвокат

ул. Орце Николов бр. 155 б
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3067 199
Факс 02 3067 201
е-маил: joanidis@t-home.mk

144. Александар Јоанидис, адвокат

ул. Орце Николов бр. 155 б
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3067 199
Факс 02 3067 201

**145. Данче Чакаровска Гроздановска,
адвокат**

Бул. Св. Климент Охридски бр. 63а-8
1000 Скопје
Република Македонија
Тел./факс 02 3109 704
Моб. 075 488 244
е-маил: lawoffice@cakarovska.com.mk

147. Снежана Станковиќ, адвокат

Бул. Партизански одреди бр. 18/2-7
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3124 209, 3116 845

**148. Агенција за интелектуална
сопственост**

АРТПИЦК ДООЕЛ Скопје

Ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.
39/28
1000 Скопје
Република Македонија
Тел.факс 02 3122 599
Моб. 070 212721
Web: www.artpick.com.mk
е-маил: artpick@artpick.com.mk

152. БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ Скопје,

Агенција за интелектуална сопственост,
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б,
1000 Скопје,
Република Македонија
Тел/факс. 02 307 7626
е-маил: brendprotekt@yahoo.com

154. Никола Темелковски, адвокат

Ул. Кочо Чолаков бр. 32
Битола
Република Македонија

Тел. 047 256 086
Факс 047 252 777

156. Ана Пекевска, адвокат

Ул. Орце Николов 68,
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3223 870 моб. 070 565 565
Факс. 02 3223 871
е-mail: ana.pekevaska@karanovic-nikolic.com

158. Маја Барик, адвокат

бул. Видое Смилевски Бато 39 локал 6
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 6145 002
е-mail: contact@juridica-intellectual.com

159. Анета Мострова, адвокат

Ул. Иво Лола Рибар бр. 42 А
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 2 551 1304
Моб. 070 327 512
Факс: 02 3 122 792
е-mail: info@mostrova.com.mk

161. Златко Колевски, адвокат

Ул. Метрополит Теодосиј Гологанов
бр. 59/2-2, 1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3116 262
Факс. 02 3118 430
е-mail: lawoffice@kolevski.com.mk

163. Зоран Стојановски, адвокат

ул. Борис Кидрич бр. 72
Тетово
Република Македонија
Тел/факс. 044 336-714
моб. 071 240-989
е-mail: zsfeniks@gmail.com

165. АЦТ!-ДОО Скопје,

Друштво за консултантски услуги
бул. Маркс и Енгел бр. 3/8-5,
1000 Скопје
Република Македонија
Тел./факс . 23 224 131
е-mail: info@act.com.mk

166. Илија Чилиманов, адвокат

Ул. 27 Март бр. 14
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3116 232
Моб. 070 222 624

е-mail: ilija@chilimanov.mk

168. Живка Костовска Стојковска

ул. 29 Ноември 17-2/3м
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3245 955 / 985
Факс 02 3245 984
е-mail: zkostovska@petosevic.com

170. Маја Парговска, адвокат

Ул. Миладин Поповиќ бр. 13, 1000
Скопје
Република Македонија
Тел. / факс 02 3256 657
е-mail: advokati@email.com

**172. Друштво за застапување МСА
ИП-Милојевски-Секулиќ ДОО Куманово**

Србо Томовиќ 36/1-7,
1300 Куманово
Република Македонија
Тел. 072 259 599
е-mail: Elena.bliznakovsa@msa-ipl

**173. Адвокатско друштво
Гоцо, Кичеец и Новаковски**

бул. "Македонски просветители" 8
Охрид
Република Македонија
тел. 046 263-163
факс. 046 263-362
е-mail: dragan.godzo@gknlegal.com

**174. Јела Бошковиќ Огњаноска,
адвокат**

ул. "Маршал Тито" бр. 53/1
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 070 930-603
факс. 02 3225-089
е-mail: jela_boskovic@yahoo.com

175. Борко Бајалски, адвокат

ул. "Титоввелешка" бр. 85
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3151-454
факс. 02 3151-886
е-mail: info@bajalski.com

**177. ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС
ДООЕЛ Скопје**

Бул. 8 Септември бр. 16
Хипериум Бизнес Центар 2ри кат
1000 Скопје
Република Македонија

Тел. 02 3140 900
Факс. 02 3116 525
е-mail: office@mk.pwc.com

178. Фани Михалјовска, адвокат
ул. "Лермонтова" бр. 3/3
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3129 072, 3151 637
факс. 02 3129 072
моб. 070 244 828
е-mail: fanimihaljovska@hotmail.com

179. Трајче Саздов, адвокат
ул. "11 Октомври" бр. 86/1-3
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс. 02 3241 144
е-mail: strajce@gmail.com

**180. Адвокатско друштво
АПОСТОЛСКА И АЛЕКСАНДРОВСКИ**
Ул. Коста Веселинов бр. 5/1-2
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс. 02 2466 001
е-mail: info@businesslaw.mk

181. Весна Јовановска, адвокат
Ул. 1 бр. 32,
с. Трубарево
Република Македонија
Моб. 078 219 176
е-mail: vesna_982@yahoo.com

182. Дарко Јанкуловски, адвокат
бул. "Крсте Мисирков" бр. 13/2
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс. 02 3135 043
Моб. 070 335 774
е-mail: nikodije@hotmail.com

**183. Адвокатско друштво БОНА
ФИДЕ**
Ул. Јордан Константинов-Цинот 3
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс. 02 3232065
Е-mail: contact@bonafide.mk

184. Марин, ГАВРИЛОВСКИ, адвокат
бул. "Партизански одреди" бр.103/26
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 075 471 559
факс: . 02 3116 238
Е-mail: office@industrialproperty.com

185. Петро, ЈАНУРА, адвокат
ул. "Орце Николов" бр.94
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 070 228 619
Е-mail: januralawoffice@gmail.com

**186. Адвокатско друштво ИНТЕР
ПАРТЕС Скопје**
Бул. Крсте Мисирков бр. 11 ДТЦ
Мавровка лам. Ц 2/4
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс. 02 3123 034
е-mail: office@interpartes.mk

**187. Адвокатско друштво Бранко
Кузманоски Скопје**
ул. Огњан Прица бр. 1/1-6
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 2402 968
факс. 02 2402 970
е-mail: brankokuzmanoski@hotmail.com